

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: м-р Антонијо Милошоски, министер за надворешни работи

д-р Фатмир Бесими, министер за економија

Зоран Петров, заменик на министерот за надворешни работи и

д-р Методиј Хаџи-Васков, заменик на министерот за економија

ПОВЕРЕНИЦИ: Горан Стевчевски, државен советник во Министерството за надворешни работи

Катерина Костеска, државен секретар во Министерството за економија и

Билјана Додевска Стојановска, државен советник во Министерството за економија

### ПРЕДЛОГ-ЗАКОН

за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите

Скопје, ноември 2009 година



Република Македонија  
**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
 Бр.19-5501/1  
 1.12.2009 година  
 Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 СОБРАНИЕ  
 НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 СКОПЈЕ

Примено 10-12-2009			
Орг. едн.	Број	Примлог	Датумност
07	5194/1		

**ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА  
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**СКОПЈЕ**

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 188 и 189 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог-закон за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, што го утврди на седницата, одржана на 30.11.2009 година.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р Антонијо Милошоски, министер за надворешни работи, д-р Фатмир Бесими, министер за економија, Зоран Петров, заменик на министерот за надворешни работи и д-р Методиј Хаџи-Васков, заменик на министерот за економија, а за повереници Горан Стевчевски, државен советник во Министерството за надворешни работи, Катерина Костеска, државен секретар во Министерството за економија и Билјана Додевска Стојановска, државен советник во Министерството за економија.

**ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
 НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА  
 МАКЕДОНИЈА**

м-р Зоран Ставрски



Подготвил: Катерина Јаневска  
 Контролирал: Митра Сласовска  
 Одобрил: Стојан Тодоров

*[Handwritten signatures]*

## ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите

### Член 1

Се ратификуваат измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите содржани во одлуките 1, 2, 3 и 4 на Мешовитиот Комитет на Македонија-ЕФТА, донесени на неговиот втор состанок одржан на 28 ноември 2008 година, во Женева.

### Член 2

Измените и дополнувањата на Договорот од член 1 на овој закон, содржани во одлуките 1, 2, 3 и 4 на Мешовитиот Комитет на Македонија-ЕФТА во оригинал, на македонски и англиски јазик, гласат:

Дистрибуција ЕФТА/МК

**ОДЛУКА НА МЕШОВИТИОТ МАКЕДОНИЈА-ЕФТА КОМИТЕТ****Бр. 1 од 2008****(усвоена на 28 ноември 2008)****ИЗМЕНИ НА АНЕКС II****КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА РИБА И ДРУГИ МОРСКИ ПРОИЗВОДИ****МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ,**

Со укажување на развојот во меѓународната трговија со риби и други морски производи,

Со укажување на дискусиите што се одвиваат во СТО во врска со дефиницијата за риби и рибни производи,

Со укажување дека Страните имаат желба да го усогласат обемот на Анекс II со меѓународните развојни текови,

Имајќи го предвид член 33 од Договорот, се овластува Мешовитиот Комитет да изврши измени на Анексите на Договорот,

**ОДЛУЧИ**

1. Следните производи се додадени на Табела 1 на Анекс II

Тарифна ознака.	Х.С. код	Наименување
05.11		Производи од животинско потекло неспомнати ниту опфатени на друго место; мртви животни од глава 1 или 3, неупотрбливи за човечка исхрана;
	0511.91	- Друго:
		-- Производи од риби или черупкари, мекотелци или други водни безрбетници; мртви животни од Глава 3:



2. Следните производи се додадени во Табела 4 на Анекс II

Тарифна ознака	Наименување
ex. 0511.91	Производи од растително или животинско потекло во природна состојба, кои произлегуваат од индустриска преработка на ваков производ, или органски/неоргански субстанции употребени самостојно или како мешавина за исхрана на животни

- Имајќи предвид дека оваа Одлука треба да се одобри преку понатамошни внатрешни процедури во Македонија и Норвешка, истата ќе влезе во сила првиот ден од третиот месец од последното депонирање на една од Страните на своите инструменти за прифаќање од страна на Депозитарот, кој ќе ги информира сите страни.
- Генералниот Секретаријат на Европската Асоцијација за слободна трговија ќе го депонира текстот на оваа Одлука со Депонентот.

Дистрибуција ЕФТА/МК

**Предлог-ОДЛУКА НА МЕШОВИТИОТ МАКЕДОНИЈА-ЕФТА КОМИТЕТ**

**Бр. 2 од 2008**

**(усвоена на 28 ноември 2008)**

**ИЗМЕНИ НА ПРОТОКОЛ А**

**КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ОБРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**

**МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ**

Со укажување дека согласно точка 2 од член 3 на Протокол А, ЕФТА земјите врз основа на прегледите за производите дадени во Табелите II-IV на Протоколот, со потекло од Македонија, ќе одобри третман не помалку поволен од оној што е одобрен за Европската Заедница,

Со укажување дека согласно член 4 на Протокол А, Македонија за производите дадени во Табела V на Протоколот, со потекло од ЕФТА земјите, ќе одобри третман не помалку поволен од оној што е одобрен на Европската Заедница,

За натамошно укажување дека согласно член 6 на Протокол А, ЕФТА земјите и Македонија периодично ќе го разгледуваат развојот на нивната трговија за производи опфатени со Протоколот,

Имајќи во предвид дека ЕФТА земјите ги имаат ревидирано своите договори со Европската Заедница за преработени земјоделски производи, со проширување на опсегот на производи според овие договори и овозможувајќи нови концесии за производите кои се опфатени во нив,

Предлага Табелите I-V во Протоколот, согласно Одлуката да се заменат со Табела I (за ЕФТА земјите) и Табела II (за Македонија),

Имајќи го во предвид член 33 од Договорот, се овластува Мешовитиот Комитет да ги изврши измените во Протоколите на Договорот,

**ОДЛУЧИ:**

1. Протокол А и Табели I, II (Исланд), III (Лихтенштајн, Швајцарија), IV (Норвешка) и V (Македонија) на Протоколот се заменуваат со текст и Табели дадени во прилог на оваа Одлука.
2. Имајќи предвид дека оваа Одлука треба да се одобри преку натамошни внатрешни процедури во Македонија и Норвешка, истата ќе влезе во сила

- првиот ден од третиот месец од последното депонирање на една од  
Страните, на своите инструменти за прифаќање од Депозитарот, кој ќе ги  
информира сите страни.
3. Генералниот Секретаријат на Европската асоцијација за слободна трговија  
ќе го депонира текстот на оваа Одлука со Депонентот.
-

**ПРОТОКОЛ А**  
**СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДТОЧКА (Б) ОД ЧЛЕН 2**  
**ОБРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ**

**Член 1**

1. Со цел да се земат предвид разликите во трошоците на земјоделски сировини вградени во производите споменати во член 2 од овој Протокол, овој Договор нема да го спречи:
  - (а) собирање на фиксна царина при увоз;
  - (б) примена на мерки усвоени при извоз.
2. Фиксните царини, наметнати на увозот, ќе бидат засновани на, но нема да ги надминуваат, разликите помеѓу домашната цена и цената на светските пазари за земјоделски сировини вградени во опфатените производи.

**Член 2**

1. За производите наведени во Табела I, со потекло од Македонија, Исланд, Лихтенштајн/Швајцарија и Норвешка, ќе ги усогласат концесиите наведени во Табела I.
2. Имајќи ги предвид одредбите дадени во член 1 од овој Протокол, Исланд, Лихтенштајн/Швајцарија и Норвешка, врз основа на прегледите што може да ги побара секоја страна, за производите наведени во Табела I, со потекло од Македонија, ќе одобрат третман не помалку поволен од оној што е даден на Европската Заедница.

**Член 3**

За производите наведени во Табела II, со потекло од ЕФТА земјите, Македонија ќе одобри третманот не помалку поволен од оној што е даден на Европската Заедница.

**Член 4**

1. ЕФТА земјите и Македонија меѓусебно ќе се известуваат во рана фаза, најрано пред влегувањето во сила, за сите мерки применети според член 1 од овој Протокол.
2. Македонија и ЕФТА земјите меѓусебно ќе се информираат за сите промени во третманот усогласен со Европската Заедница.

**Член 5**

Страните периодично ќе вршат преглед на развојот на нивната трговија со производи опфатени со овој Протокол. Во поглед на овие прегледи и земајќи ги предвид договорите помеѓу страните во СТО и помеѓу нив и Европската Заедница, ЕФТА земјите и Македонија ќе одлучат за можните промени на опфатените производи со овој Протокол, како и за можниот развој на мерките што се применуваат согласно член 1 од овој Протокол.

## ТАБЕЛА I КОН ПРОТОКОЛ A – ЕФТА земјите

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
04.03	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчест			
ex 0403.10	- Јогурт:			
	-- Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	*	*	*
ex 0403.90	- Друго:			
	-- Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	*	*	*
05.01	Човечка коса, необработена, испрана или неиспрана, одмастена или неодмастена; отпадоци од човечка коса	Сл.	Сл.	Сл.
05.02	Четини и влакна од питоми или диви свињи; влакна од јазовци и други влакна за изработка на четки; отпадоци од тие четини или влакна:	Сл.	Сл.	Сл.
05.05	Кожи и други делови од птици, со нивното перје и пердув, перје и делови од перје (со потсечени или непотсечени рабови) и пердув, понатаму необработувани, освен со чистење, дезинфицирање или третирање заради конзервирање; прав и отпадоци од перје или д	Сл.	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>
05.07	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канци и клунови, необработени или просто приготвени, но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:	Сл.	Сл.	Сл.
05.08	Корали и слични материјали, необработени или просто приготвени но поинаку необработени; черупки на мекотелци, черупкари или трнокожци, коски на сипа, необработени или просто приготвени но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи	Сл.	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
05.10	Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; кантариди; жолчки, сушени или несушени; жлезди и други животински материи, свежи, разладени или замрзнати или поинаку привремено конзервирани, што се употребуваат во производството на фармацевтски производи	Сл.	Сл.	Сл.
07.10	Зеленчук (неварен или варен на пара или во врела вода), замрзнат:			
0710.40	- Пченка шеќерец	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
07.11	Зеленчук привремено конзервиран (на пр. со гас сулфурдиоксид, во саламура, сулфурирана вода или други раствори за конзервирање), но во таква состојба непогоден за непосредна исхрана:			
ex 0711.90	- Друг зеленчук; мешаница на зеленчук: -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ):	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
09.01	Кафе, печено или непечено или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос:	Сл.	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>
09.02	Чај, неароматизиран или ароматизиран:	Сл.	Сл.	Сл.
13.02	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани: - Растителни сокови и екстракти:			
1302.12	— Од сладок корен	Сл.	Сл.	Сл.
1302.13	— Од хмељ	Сл.	Сл.	Сл.
ex 1302.19	— Друго: --- Од див пелин или од растителни корења што содржат ротенон --- Мешаници од растителни екстракти, за производство на пијалаци или производи за исхрана	Сл. Сл. Сл.	Сл. Сл. Сл.	Сл. Сл. Сл.

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
	— Медицински, друго од мешаници од екстракти од зеленчук за производство на пијалоци или производи за храна или од ванила	Сл.	Сл.	Сл.
1302.20	- Пектински материји, пектинати и пектати:	Сл.	Сл.	Сл.
	- Слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:			
1302.31	-- Агар-агар	Сл.	Сл.	Сл.
1302.32	-- Слузи и средства за згуснување екстрахирани од рокчиња, семе од рокчиња или семе од гиар, модификувани или немодификувани:	Сл.	Сл.	Сл.
1302.39	-- Друго	Сл.	Сл.	Сл.
14.01	Растителни материјали што првенствено се употребуваат за плетарство (на пр: бамбус, шпанска трска, трска, рогоз, врбови прачки, рафија, слама од жита исчистена, белена или бојосана и кора од липа):	Сл.	Сл.	Сл.
14.04	Растителни производи неспомнати ниту опфатени на друго место:	Сл.	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>
15.16	Масти и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или на полно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, пречистени или непречистени, но понатаму неприготвени:			
ex 1516.20	- Растителни масти и масла и нивни фракции:			
	-- Хидрогенизирано рицинусиново масло, т.н. "опал-восок"	Сл.	Сл.	Сл.
15.17	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516:			
ex 1517.10	- Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:			
	-- Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса млечни маснотии	*	*	*
ex 1517.90	- Друго:			

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
	– Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса млечни маснотии	*	(*)	*
	– Јастиви мешаници или препарати што се употребуваат за подмачкување на калапи	Сл.	Сл.	Сл.
15.18	Животински или растителни масти и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во вакум или во инертен гас или поинаку хемиски модификувани, исклучувајќи ги оние од тар. број 1516; мешаници и			
ex 1518.00	Линоксин	Сл.	Сл.	Сл.
15.20	Глицерин, суров; глицерински води и глицерински бази	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
15.21	Растителни восоци (освен триглицериди), восок од пчели, восоци од други инсекти и спермацети, пречистени или непречистени, бојосани или небојосани:	Сл.	Сл.	Сл.
15.22	Дегра; остатоци добиени при преработка на масни материи или восоци од животинско или растително потекло:	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
17.02	Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додатни средства за ароматизација или материи за бојосување; вештачки мед и мешаница на вештачки и природен мед; карамел:			
1702.50	- Хемиски чиста фруктоза	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
ex 1702.90	- Друго, вклучувајќи инвертен шеќер и друг шеќер и мешавини на шеќерни сирупи кои содржат 50% по маса фруктоза во сува состојба:			
	– Хемиски чиста малтоза	Сл.	Сл. <sup>1)3)</sup>	Сл. <sup>1)</sup>
17.04	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	Сл.	*	*
18.03	Какао маса, одмастена или неодмастена:	Сл.	Сл.	Сл.
18.04	Путер, маснотии и масло од какао	Сл.	Сл.	Сл.
18.05	Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување	Сл.	Сл.	Сл.



Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
18.06	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:			
1806.10	- Какао во прав, со додаток на шеќер или други материји за засладување:	Сл.	Сл.	*
1806.20	- Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг:  - Други, во табли или прачки:	(*)	*	*
1806.31	-- Полнети	*	*	*
1806.32	-- Неполнети:	(*)	*	*
1806.90	- Друго:	(*)	*	*
19.01	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени			
1901.10	- Производи за исхрана на деца, во пакување за продажба на мало	Сл.	*	*
1901.20	- Мешаници и теста за производство на пекарски производи од тар. број 1905	(*)	*	*
1901.90	- Друго:	Сл.	(*)	(*)
19.02	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материји) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кускус, приготвен или неприготвен:  - Теста неварени, неполнети ниту поинаку приготвени:			
1902.11	-- Со додаток на јајца	*	*	*
1902.19	-- Друго:	Сл.	*	*

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
ex 1902.20	- Теста полнети, варени или неварени или поинаку приготвени:			
	- Со содржина повеќе од 20% по маса колбаси и слично од месо и месни јастиви кланични производи, вклучувајќи ги маснотиите од било кој вид или потекло	(*)	*	*
1902.30	- Други теста:	(*)	*	*
1902.40	- Кускус:	(*)	*	*
19.03	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрнца, монистра или слични форми	Сл.	*	Сл.
19.04	Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зрно или во форма на снежинки или други обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или поин			
1904.10	- Производи за исхрана добиени со бабрење или пржење на жита или производи од жита:	Сл.	Сл.	*
1904.20	- Подготвени производи добиени од непржени житни снежинки или од мешаници на непржени житни снежинки и пржени житни снежинки или набабрени жита:	Сл.	*	*
1904.30	- Бунгур пченица	(*)	Сл.	*
1904.90	- Друго:	(*)	(*)	*
19.05	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:			
1905.10	- Рскав леб (криспи)	Сл.	*	*
1905.20	- Леб и слични производи зачинети со исјот: - Слатки бисквити, вафли и обланди:	*	*	*
1905.31	- Слатки бисквити:	*	*	*
1905.32	- Вафли и обланди:	*	*	*

Тарифна ознака	Наименовање	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
1905.40	- Двопек, тост леб и слични тост производи:	*	*	*
1905.90	- Друго:	(*)	*	(*) <sup>1)</sup>
20.01	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:			
ex 2001.90	- Друго:  -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ), палмини јатки, слатки компири и слични јастиви делови на растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб	Сл.	(*)	Сл.
20.02	Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина:			
2002.90	- Друго:	Сл.	Сл.	Сл.
20.04	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:			
ex 2004.10	- Компир:  -- Во форма на брашно, гриз или лушпички	Сл.	*	*
ex 2004.90	- Друг зеленчук и мешаници на зеленчук:  -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
20.05	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:			
ex 2005.20	- Компир:  -- Во форма на брашно гриз или лушпички	Сл.	*	*
2005.80	- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
20.06	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани):			
ex 2006.00	- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	Сл.	*	Сл.
20.07	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:			

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
2007.10	- Хомогенизирани производи:	Сл.	*	*
	- Друго:			
2007.91	-- Од агруми:	Сл.	Сл.	*
2007.99	-- Друго:	Сл.	(*)	*
20.08	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:			
	- Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешаници на тоа овошје:			
ex 2008.11	-- Кикиритки:			
	--- Путер од кикиритки	Сл.	Сл.	*
	--- Печени	Сл.	*	Сл.
	- Друго, вклучувајќи мешаници други освен оние од подгрупа 2008.19:			
2008.91	-- Палмини јатки	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл.
ex 2008.99	-- Друго:			
	--- Пченка, освен пченка шеќерка ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	Сл.	*	Сл.
21.01	Екстракти, есенции и концентрати, на кафе, чај или мате-чај и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, или мате-чај; пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:			
	- Екстракти, есенции и концентрати на кафе, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе:			
2101.11	-- Екстракти, есенции и концентрати	Сл.	Сл.	Сл.
2101.12	-- Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:	Сл.	Сл.	*
2101.20	- Екстракти, есенции и концентрати, на чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:	Сл.	Сл.	*
2101.30	- Пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:	Сл.	Сл.	Сл.

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
21.02	Квасец (активен или неактивен); други едноклеточни микроорганизми; мртви (освен вакцини од тар. број 3002); приготвени прашоци за печиво:			
2102.10	- Активен квасец:	Сл.	Сл.	Сл. <sup>2)</sup>
2102.20	- Неактивен квасец; други едноклеточни микроорганизми, мртви:	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>	Сл. <sup>1)</sup>
2102.30	- Приготвени прашоци за печива	Сл.	Сл.	Сл.
21.03	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):			
2103.10	- Сос од соја	Сл.	Сл.	Сл.
2103.20	- "Ketchup" и други сосови од домати	Сл.	(*)	Сл.
2103.30	- Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	Сл.	Сл.	Сл. <sup>1)</sup>
2103.90	- Друго:	(*)	(*)	Сл.
21.04	Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи:	*	(*)	(*)
21.05	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао	исклучено	(*)	*
21.06	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:			
2106.10	- Концентрати на белтачини и текстуирани белтачинести материји:	Сл.	*	(*)
ex 2106.90	- Друго:			
	-- Ароматизирани или бојосани шеќерни сирупи:	исклучено	(*)	(*)
22.01	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег:	Сл.	Сл.	Сл.
22.02	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:			

Тарифна ознака	Наименување	Исланд	Норвешка	Швајцарија/ Лихтенштајн
2202.10	- Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација	Сл.	Сл.	Сл.
2202.90	- Друго:	(*)	(*)	*
22.03	Пиво добиено од слад:	Сл.	Сл.	Сл.
22.04	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:	Сл.	3)	3)
22.05	Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани со растенија или со средства за ароматизација:	Сл.	Сл.	Сл.
22.07	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол 80% vol или повеќе; етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина:			
2207.20	- Етилалкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било содржина на алкохол	Сл.	Сл.	Сл.
22.08	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:			
2208.20	- Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.30	- Виски:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.40	- Рум и други алкохолни пијалаци добиени со дестилација на ферментирани производи од шеќерна трска:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.50	- Џин и клековача:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.60	- Вотка:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.70	- Ликери и кордијали:	Сл.	Сл.	Сл.
2208.90	- Друго:	Сл.	Сл.	*
22.09	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:	Сл.	Сл.	Сл.

\* = Давачка во согласност со член 1.1(а) на овој Протокол.

СЛ. = Без царинска давачка во согласност со член 4 од Договорот.

(\*) = Содржат царинска колона која што исто така е со "Сл."

1) = Кога е намерата за храна: Норвешка: парцијална концесија. Швајцарија: Без концесии.

2) = Концесии не се дозволени за квасец и кога намерата е за храна.

3) = Производи непокриени со овој Протокол кој што се увезуваат во ЕФТА земјите; постапката е во согласност со билатералниот земјоделски договор помеѓу Македонија и ЕФТА земјите.

## ТАБЕЛА II КОН ПРОТОКОЛ А - МАКЕДОНИЈА

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
04.03	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчест	
ex 0403.10	- Јогурт: -- Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	1
ex 0403.90	- Друго: -- Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	1
05.01	Човечка коса, необработена, испрана или неиспрана, одмастена или неодмастена; отпадоци од човечка коса	Сл.
05.02	Четини и влакна од питоми или диви свињи; влакна од јазовци и други влакна за изработка на четки; отпадоци од тие четини или влакна:	Сл.
05.05	Кожи и други делови од птици, со нивното перје и пердув, перје и делови од перје (со потсечени или непотсечени рабови) и пердув, понатаму необработувани, освен со чистење, дезинфицирање или третирање заради конзервирање; прав и отпадоци од перје или д	Сл.
05.07	Слонова коска, желковина, коска од кит, влакна од китова коска, рогови, еленски рогови, копита, нокти, канџи и клунови, необработени или просто приготвени, но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи:	Сл.
05.08	Корали и слични материјали, необработени или просто приготвени но поинаку необработени; черупки на мекотелци, черупкари или трнокожци, коски на сила, необработени или просто приготвени но неисечени во форми; прав и отпадоци од овие производи	Сл.
05.10	Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; кантариди; жолчки, сушени или несушени; жлезди и други животински материји, свежи, разладени или замрзнати или поинаку привремено конзервирани, што се употребуваат во производството на фармацевтски производи	Сл.

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
07.10	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:	
0710.40	- Пченка шеќерец	1
07.11	Зеленчук привремено конзервиран (на пр. со гас сулфурдиоксид, во саламура, сулфурирана вода или други раствори за конзервирање), но во таква состојба непогоден за непосредна исхрана:	
ex 0711.90	- Друг зеленчук; мешаница на зеленчук -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
13.02	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани: - Растителни сокови и екстракти:	
1302.12	-- Од сладок корен	Сл.
1302.13	-- Од хмељ	Сл.
ex 1302.19	-- Друго: --- Од див пелин или од растителни корења што содржат ротенон --- Меѓумешаници од растителни екстракти, за производство на пијалаци или производи за исхрана --- Медицински, друго од мешаници од екстракти од зеленчук за производство на пијалаци или производи за храна или од ванила	Сл. Сл. Сл.
1302.20	- Пектински материи, пектинати и пектати: - Слузи и средства за згуснување, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани:	Сл. —
1302.31	-- Агар-агар	Сл.
1302.32	-- Слузи и средства за згуснување екстрахирани од рокчиња, семе од рокчиња или семе од гиар, модификувани или немодификувани:	Сл.
1302.39	-- Друго:	Сл.
14.01	Растителни материјали што првенствено се употребуваат за плетарство (на пр: бамбус, шпанска трска, трска, рогоз, врбови прачки, рафија, слама од жита исчистена, белена или бојосана и кора од липа):	Сл.



Тарифна ознака	Наименување	Македонија
14.04	Растителни производи неспомнати ниту опфатени на друго место:	Сл.
15.16	Масти и масла од животинско или растително потекло и нивни фракции, делумно или наполно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, пречистени или непречистени, но понатаму неприготвени:	
ex 1516.20	- Растителни масти и масла и нивни фракции: -- Хидрогенизирано рицинуново масло, т.н. "опал-восок"	Сл.
15.18	Животински или растителни масти и масла и нивни фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во вакуум или во инертен гас или поинаку хемиски модификувани, исклучувајќи ги оние од тар. број 1516; мешаници и	
ex 1518.00	- Линоксин	Сл.
15.20	Глицерин, суров; глицерински води и глицерински бази	Сл.
17.02	Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додатни средства за ароматизација или материи за бојосување; вештачки мед и мешаница на вештачки и природен мед; карамел:	
1702.50	- Хемиски чиста фруктоза	Сл.
1702.90	- Хемиски чиста малтоза	1
17.04	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	1
18.03	Какао маса, одмастена или неодмастена:	Сл.
18.04	Путер, маснотии и масло од какао	Сл.
18.05	Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување	Сл.

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
18.06	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	
1806.10	- Какао во прав, со додаток на шеќер или други материи за засладување:	1
1806.20	- Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг. - Други, во табли или прачки:	1
1806.31	-- Полнети	1
1806.32	-- Неполнети:	1
1806.90	- Друго	1
19.01	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени	
1901.10	- Производи за исхрана на деца, во пакување за продажба на мало	Сл.
1901.20	- Мешаници и теста за производство на пекарски производи од тар. број 1905	1
1901.90	- Друго:	Сл.
19.02	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени, како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кускус, приготвен или неприготвен: - Теста неварени, неполнети ниту поинаку приготвени:	
1902.11	-- Со додаток на јајца	1
1902.19	-- Други	1

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
ex 1902.20	- Теста полнети, варени или неварени или поинаку приготвени: -- Со содржина повеќе од 20% по маса на риби, черупкари, мекотелци или други водни безрбетници	Сл.
1902.30	- Други теста:	1
1902.40	- Кускус:	1
19.03	Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на лушпички, зрнца, монистра или слични форми	Сл.
19.05	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	
1905.10	- Рскав леб (криспи)	1
1905.20	- Леб и слични производи зачинети со исиот: - Слатки бисквити; вафли и обланди:	1
1905.31	-- Слатки бисквити:	1
1905.32	-- Вафли и обланди:	1
1905.40	- Двопек, тост леб и слични тост производи:	1
1905.90	- Друго	1
20.01	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	
ex 2001.90	- Друго -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ), палмина срж, сладок компир и слични делови од растенија што содржат 5% или повеќе	1
20.04	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:	
ex 2004.10	- Компир: -- Во форма на брашно, гриз или лушпички	1
ex 2004.90	- Друг зеленчук и мешаници на зеленчук: -- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
20.05	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:	
ex 2005.20	- Компир:	
	-- Во форма на брашно, гриз или лушпички	1
2005.80	- Пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
20.08	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	
	- Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи мешаници на тоа овошје:	
ex 2008.11	- Кикиритки:	
	--- Путер од кикиритки	1
2008.91	-- Палмини јатки	1
ex 2008.99	- Друго:	
	— Пченка и друго од пченка шеќерец ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
21.01	Екстракти, есенции и концентрати, на кафе, чај или мате-чај и препарати врз основа на тие производи или врз база на кафе, чај, или мате-чај; пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:	
	- Екстракти, есенции и концентрати на кафе, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе:	
2101.12	— Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:	1
2101.20	- Екстракти, есенции и концентрати, на чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:	1
2101.30	- Пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи:	1
21.03	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	
2103.10	- Сос од соја	1
ex 2103.90	- Друго од мајонез:	1

Тарифна ознака	Наименување	Македонија
21.04	Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи:	1
21.05	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао	1
21.06	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:	
2106.10	- Концентрати на белтачини и текстуирани белтачинести материи:	Сл.
ex 2106.90	- Друго: -- Ароматизирани или бојосани шеќерни сирупи:	Сл.
22.02	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009:	
2202.10	- Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација	1
2202.90	- Друго:	1
22.03	Пиво добиено од слад:	Сл.
22.05	Вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани со растенија или со средства за ароматизација:	Сл.
22.08	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80% vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци:	
2208.20	- Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје:	Сл.
2208.30	- Виски:	Сл.
2208.40	- Рум и други алкохолни пијалаци добиени со дестилација на ферментирани производи од шеќерна трска:	Сл.
2208.50	- Џин и клековача:	Сл.
2208.60	- Вотка:	Сл.
2208.70	- Ликери и кордијали:	Сл.
2208.90	- Друго:	Сл.
22.09	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина:	Сл.

Сл. = Без царинска давачка во согласност со член 4 од Договорот.

1 = Давачка во согласност со член 3 од овој Протокол

Дистрибуција ЕФТА/МК

**ОДЛУКА НА МЕШОВИТИОТ МАКЕДОНИЈА-ЕФТА КОМИТЕТ**

**Бр. 3 од 2008**

**(усвоена на 28 ноември 2008)**

**ИЗМЕНИ НА АНЕКС I**

**СЕ ОДНЕСУВА НА ПРОИЗВОДИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ОВОЈ ДОГОВОР**

**МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ,**

Со укажување дека измените на Протокол А треба да се направат измени на Анекс I,

Со укажување дека одредени производи веќе не се исклучени од опсегот на Договорот,

Имајќи го во предвид член 33 на Договорот, се овластува Мешовитиот Комитет да ја изврши измената на Анексот на Договорот,

**ОДЛУЧИ:**

1. Анекс I на Договорот се заменува со нов Анекс I, кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Имајќи предвид дека оваа Одлука треба да се одобри преку натамошни внатрешни процедури во Македонија и Норвешка, истата ќе влезе во сила првиот ден од третиот месец од последното депонирање на една од Страните, на своите инструменти за прифаќање од Депонентот, кој ќе ги информира сите Страни.
3. Генералниот Секретаријат на Европската асоцијација за слободна трговија ќе го депонира текстот на оваа Одлука со Депонентот.

**АНЕКС I**  
**СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДТОЧКА (а) ОД ЧЛЕН 2**  
**ПРОИЗВОДИ КОИ НЕ СЕ ПОКРИЕНИ СО ДОГОВОРОТ**

Производи кои спаѓаат во Главите 25-97 од Хармонизираниот Систем на имиња и шифрени ознаки на стоките (ХС) за кои овој Договор не се однесува кога се увезуваат во ЕФТА земјите, како што е специфицирано за секој производ.

Тарифна ознака	Наименување	Освен кога се увезува во:
35.01	Казеин, казинати и други деривати на казеинот; лепила од казеин:	Лихтенштајн Швајцарија Норвешка*
		Македонија, со потекло од Лихтенштајн Швајцарија Норвешка
35.02	Албумини, (вклучувајќи концентрати на две или повеќе белтачини од сурутка, што содржат по маса повеќе од 80% белтачини од сурутка, сметано на сува материја), албуминати и други деривати на албумин:	
	- Албумин од јајца:	
3502.11	-- Сушен:	Норвешка Лихтенштајн Швајцарија
3502.19	-- Друг:	Норвешка Лихтенштајн Швајцарија
3502.20	- Млечен албумин, вклучувајќи концентрати на две или повеќе белтачини од сурутка:	Норвешка
3502.90	- Друго:	Норвешка

\* Производ кој се третира согласно наведеното во Протокол А на Договорот

Тарифна ознака	Наименување	Освен кога се увезува во:
35.05	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	
ex 3505.10	- Декстрини и други модификувани скробови:	Норвешка Лихтенштајн Швајцарија
ex 3505.20	- Лепила за животинска исхрана:	Лихтенштајн Швајцарија
38.09	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производни и препарати (на пр, средства за апература и нагризување), што се употребуваат во индустријата на текстил, х	
ex 3809.10	- Врз база на скробни материји:	Лихтенштајн Швајцарија
38.23	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; киселински масла добиени од рафинирање; индустриски масни алкохоли:	
ex 3823.11	-- Стеаринска киселина	Лихтенштајн Швајцарија Норвешка
ex 3823.12	-- Олеинска киселина	Лихтенштајн Швајцарија Норвешка
ex 3823.13	-- Масни киселини на тал масло	Норвешка
ex 3823.19	-- Друго:	Лихтенштајн Швајцарија Норвешка
ex 3823.70	-- Индустриски масни алкохоли	Норвешка



Дистрибуција ЕФТА/МК

**ОДЛУКА НА МЕШОВИТИОТ МАКЕДОНИЈА-ЕФТА КОМИТЕТ**

**Бр. 4 од 2008**

**(усвоена на 28 ноември 2008)**

**ИЗМЕНИ НА ПРОТОКОЛ Б**

**КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА ДЕФИНИРАЊЕ НА КОНЦЕПТОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО” И МЕТОДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПОСТАПКА**

**МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ,**

Имајќи го предвид Протоколот Б кој се однесува на дефинирање на концептот „производи со потекло“ и методите на административна постапка,

Имајќи го предвид воспоставувањето и развојот на Пан-еуро-медитеранскиот кумулативен систем и создавањето на модел на протокол на правилата за потекло кои треба да се применуваат во Пан-еуро-медитеранската зона на кумулација,

Со укажување на посветеноста на договорните страни, пренесена во Записот за разбирање, за понатамошно подобрување на правилата за потекло, особено вклучувањето на Македонија во Европската кумулативна мрежа со цел проширување и промовирање на трговијата во европскиот регион,

Признавајќи дека проширувањето на кумулативниот систем ЕФТА-Македонија ќе ја подобри ефективностa на овој договор, преку дозвола за користење на материјали кои потекнуваат не само од Македонија и ЕФТА земјите, туку и користење на материјали кои потекнуваат од Европската унија, Турција и Фарските острови, земјите или териториите кои учествуваат во Евро-Медитеранското партнерство базирано врз Декларацијата од Барселона, различни од Турција<sup>1</sup> или земјите од процесот на стабилизација и асоцијација, политиката на ЕУ за Западен Балкан<sup>2</sup>,

Имајќи го предвид член 33 од Договорот, со кој Мешовитиот Комитет се овластува да иврши измени на протоколите на Договорот,

<sup>1</sup> Алжир, Египет, Израел, Јордан, Либан, Сирија, Тунис, Западниот брег и појасот Газа

<sup>2</sup> Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Република Македонија, Црна Гора и Србија, вклучително и Косово, како што е дефинирано во Резолуцијата на советот бр. 1244/99 на Советот за безбедност на ОН.

ОДЛУЧИ:

1. Текстот на Протокол Б да се замени со текстот содржан во Анексот на оваа Одлука.
2. Имајќи предвид дека оваа Одлука треба да биде одобрена преку понатамошни внатрешни процедури во Македонија, Норвешка и Швајцарија, истата ќе влезе во сила првиот ден од третиот месец од последното депонирање на една од Страните на своите инструменти за прифаќање од страна на Депозитарот, кој ќе ги информира сите страни.
3. Генералниот Секретаријат на Европската Асоцијација за слободна трговија ќе го депонира текстот на оваа Одлука со Депонентот.

**ПРОТОКОЛ Б**

кој се однесува на  
**ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”**  
**И МЕТОДИТЕ НА УПРАВНА СОРАБОТКА**

**ПРОТОКОЛ Б**  
кој се однесува на  
**ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”**  
**И МЕТОДИТЕ НА УПРАВНА СОРАБОТКА**

**СОДРЖИНА**

- НАСЛОВ I ОПШТИ ОДРЕДБИ**
- Член 1 Дефиниции
- НАСЛОВ II ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”**
- Член 2 Општи услови
  - Член 3 Кумулација во земја членка на ЕФТА
  - Член 4 Кумулација во Македонија
  - Член 5 Целосно добиени производи
  - Член 6 Доволно обработени или преработени производи
  - Член 7 Недоволна обработка или преработка
  - Член 8 Единица за припадност
  - Член 9 Прибор, резервни делови и алати
  - Член 10 Сетови
  - Член 11 Неутрални елементи
- НАСЛОВ III ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ**
- Член 12 Принцип на територијалност
  - Член 13 Директен транспорт
  - Член 14 Изложби
- НАСЛОВ IV ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ**
- Член 15 Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки
- НАСЛОВ V ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО**
- Член 16 Општи услови
  - Член 17 Постапка за издавање уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД
  - Член 18 Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД
  - Член 19 Издавање на дупликат на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД
  - Член 20 Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД врз основа на претходно издаден или изготвен доказ за потекло
  - Член 21 Сметководствено раздвојување
  - Член 22 Услови за изготвување на изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД

- Член 23      Одобрен извозник
- Член 24      Рок на важност на доказот за потекло
- Член 25      Поднесување доказ за потекло
- Член 26      Сукцесивен увоз
- Член 27      Исклучоци во однос на доказот за потекло
- Член 28      Придружни документи
- Член 29      Чување на доказот за потекло и придружните документи
- Член 30      Несовпаѓања и формални грешки
- Член 31      Износи изразени во евра

#### **НАСЛОВ VI ПОСТАПКИ НА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА**

- Член 32      Заемна помош
- Член 33      Проверка на доказите за потекло
- Член 34      Решавање на спорови
- Член 35      Казни
- Член 36      Слободни зони

#### **НАСЛОВ VII ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

- Член 37      Под-комитет за царински прашања и потекло
- Член 38      Преодни одредби за стоки во транзит или складирани стоки
- Член 39      Анекси

#### **Листа на анекси**

- Анекс I**      Воведни забелешки кон списокот во Анекс II
- Анекс II**      Список на обработки или преработки што треба да се извршат на материјалите без потекло за да добиениот производ се стекне со статус на производ со потекло
- Анекс III а**   Обрасци на уверението за движење ЕУР.1 и на барањето за издавање на уверение за движење ЕУР.1
- Анекс III б**   Обрасци на уверението за движење ЕУР-МЕД и на барањето за издавање на уверение за движење ЕУР-МЕД
- Анекс IV а**   Текст на изјавата во фактура
- Анекс IV б**   Текст на изјавата во фактура ЕУР-МЕД
- Анекс V**      Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство врз основа на декларацијата од Барселона

**НАСЛОВ I**  
**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

*Член I*

**Дефиниции**

За целите на овој протокол:

- (а) “производство” значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи составување или специфични операции;
- (б) “материјал” значи која било состојка, суровина, компонента или дел, итн., користена во производството на производот;
- (в) “производ” значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга производствена операција;
- (г) “стока” значи и материјали и производи;
- (д) “царинска вредност” значи вредност утврдена во согласност со Договорот за примена на членот VII од Општата спогодба за царини и трговија (Спогодба на Светската трговска организација за одредување на царински вредности) од 1994 година;
- (ѓ) “цена франко фабрика” значи цена платена за производ на произведувач во Македонија или во земја членка на ЕФТА каде што е извршена последната обработка или преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите употребени материјали, без какви било внатрешни даноци кои се, или можат да бидат, вратени кога добиениот производ е извезен;
- (е) “вредност на материјали” значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или доколку истата не е позната и не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјали во Македонија или во земја членка на ЕФТА;
- (ж) “вредност на материјали со потекло” значи вредност на таквите материјали како што е дефинирано во точка (е), применето *mutatis mutandis*;
- (з) “додадена вредност” значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените материјали со потекло од другите земји наведени во член 3 и 4, со кои се применува кумулација или ако царинската вредност не е позната или не може да се утврди, првата цена која може да се утврди за материјалите платени во Македонија или во земја членка на ЕФТА;
- (с) “Глава” и “тарифни броеви” ги означуваат главите и тарифните броеви (четворцифрени шифри), употребени во номенклатурата која го претставува Хармонизираниот систем на описи и шифрени ознаки на стоки, споменат во овој Протокол како “Хармонизиран систем” или “ХС”;
- (и) “распореден” се однесува на распоредувањето на еден производ или материјал во соодветен тарифен број;
- (ј) “пратка” подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник до еден примач или производи опфатени со еден транспортен документ кој ја опфаќа нивната испорака од извозникот до примачот или, доколку нема таков документ, производи опфатени со една фактура;
- (к) “територии” ги вклучува и територијалните води;
- (л) “EUR” значи “евро”, валутата на Европската монетарна унија;

- (љ) “земја членка на ЕФТА” значи било која од следните држави: Исланд, Норвешка или Швајцарија (вклучувајќи го Лихтенштајн)<sup>1</sup>, во зависност од случајот;
- (м) “Договорна страна” во рамки на овој Протокол значи Македонија, Исланд, Норвешка, Швајцарија или Лихтенштајн.

## НАСЛОВ II

### ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ “ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО”

#### Член 2

##### Општи услови

1. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи се сметаат дека потекнуваат од земја членка на ЕФТА:
  - (а) производи целосно добиени во земја членка на ЕФТА во рамките на значењето на член 5;
  - (б) производи добиени во земја членка на ЕФТА кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно обработени или преработени во земја членка на ЕФТА во рамките на значењето на член 6;
  - (в) производи добиени во Европската економска област (ЕЕА), во рамките на значењето на Протокол 4 од Договорот на Европската економска област.
2. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи се сметаат дека потекнуваат од Македонија:
  - (а) производи целосно добиени во Македонија во рамките на значењето на член 5;
  - (б) производи добиени во Македонија кои вклучуваат материјали кои не се целосно добиени таму, под услов таквите материјали да биле доволно обработени или преработени во Македонија во рамките на значењето на член 6.
3. Одредбите од став 1 (в) се применуваат доколку се применува договор за слободна трговија меѓу, Македонија од една страна и, Европската заедница од друга страна.

#### Член 3

##### Кумулација во земја членка на ЕФТА

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека потекнуваат од една земја членка на ЕФТА ако тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Исланд, Норвешка, Швајцарија (вклучувајќи го и Лихтенштајн)<sup>2</sup>, Турција или Европската заедница, доколку со обработката или преработката извршена во соодветната земја членка на ЕФТА се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мораат да бидат доволно обработени или преработени.
2. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(1), производите се сметаат дека потекнуваат од една земја членка на ЕФТА доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Фарските острови, од било која земја вклучена во Евро-Медитеранското партнерство, врз основа на декларацијата од Барселона, усвоена на Евро-Медитеранската конференција одржана на 27 и 28 Ноември 1995 година<sup>3</sup> освен Турција, или од која било земја вклучена во

<sup>1</sup> Поради царинската унија меѓу Швајцарија и Лихтенштајн, производите со потекло од Лихтенштајн се смета дека се со потекло од Швајцарија

<sup>2</sup> Согласно Договорот од 29 март 1923 година Кнежевството Лихтенштајн е во царинска унија со Швајцарија и е договорна страна на Договорот на Европска економска област од 2 мај 1992 година

<sup>3</sup> Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство може да се најде во Анекс V

Процесот за стабилизација и асоцијација<sup>4</sup>, доколку со обработката или преработката извршена во една земја членка на ЕФТА се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

3. Доколку обработката или преработката извршена во една земја членка на ЕФТА не ги надминува операциите наведени во член 7, добиениот производ се смета дека потекнува од соодветната земја членка на ЕФТА единствено доколку додадената вредност таму е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло од која било друга земја наведена во став 1 и 2. Доколку тоа не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од земјата чии материјали со потекло употребени во производството во соодветната земја членка на ЕФТА имаат најголема вредност.

4. Производите со потекло од една од земјите наведени во став 1 и 2, кои во соодветната земја членка на ЕФТА не биле предмет на каква било обработка или преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во една од овие земји.

5. Кумулацијата предвидена со овој член може да се примени само доколку:

(а) меѓу земјите кои се вклучени во стекнувањето на статусот на потекло и земјата на дестинација, се применува преференцијален трговски договор, во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ);

(б) материјалите и производите имаат стекнато статус на потекло со примена на правила за потекло идентични на овие кои се наведени во овој протокол;

и

(в) известувањата кои го означуваат исполнувањето на потребните услови за примена на кумулацијата се објавени во земјите членки на ЕФТА и Македонија.

Кумулацијата предвидена во овој член се применува од датумот договорен меѓу Договорните страни на кои се однесува и е наведен во известувањето објавено во соодветните службени весници.

Земјите членки на ЕФТА им ги доставуваат на Македонија, преку ЕФТА Секретаријатот поединостите за сите договори, вклучувајќи ги датумите на влегување во сила и соодветните правила за утврдување на потекло на стоки во нив, кои се применуваат со останатите земји наведени во став 1 и 2.

#### Член 4

#### Кумулација во Македонија

1. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(2), производите се сметаат дека потекнуваат од Македонија доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Исланд, Норвешка, Швајцарија (вклучувајќи го и Лихтенштајн)<sup>5</sup>, Турција или Европската заедница, доколку со обработката или преработката извршена во Македонија се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

2. Без да е во спротивност со одредбите од член 2(2), производите се сметаат дека потекнуваат од Македонија доколку тие производи се добиени таму, вклучувајќи материјали со потекло од Фарските острови, од било која земја вклучена во Евро-Медитеранското партнерство, врз основа на декларацијата од Барселона, усвоена на Евро-Медитеранската конференција одржана на 27 и

<sup>4</sup> Земјите опфатени со Процесот за стабилизација и асоцијација, согласно политиката на ЕУ за Западен Балкан се Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија, вклучувајќи го Косово како што е дефинирано во Резолуцијата 1244/99 на УН

<sup>5</sup> Согласно Договорот од 29 март 1923 година Кнежевството Лихтенштајн е во царинска унија со Швајцарија и е договорна страна на Договорот на Европска економска област од 2 мај 1992 година



28 Ноември 1995 година<sup>6</sup> освен Турција, или од која било земја вклучена во Процесот за стабилизација и асоцијација<sup>7</sup>, доколку со обработката или преработката извршена во Македонија се надминати операциите наведени во член 7. Таквите материјали не мора да бидат доволно обработени или преработени.

3. Доколку обработката или преработката извршена во Македонија не ги надминува операциите наведени во член 7, добиениот производ се смета дека потекнува од Македонија единствено доколку додадената вредност таму е поголема од вредноста на употребените материјали со потекло од која било друга земја наведена во став 1 и 2. Доколку тоа не е случај, добиениот производ се смета дека потекнува од земјата чии материјали со потекло употребени во производството во Македонија имаат најголема вредност.

4. Производите со потекло од една од земјите наведени во став 1 и 2, кои во Македонија не биле предмет на каква било обработка или преработка, го задржуваат своето потекло при извоз во една од овие земји.

5. Кумулацијата предвидена со овој член може да се примени само доколку:

(а) меѓу земјите кои се вклучени во стекнувањето на статусот на потекло и земјата на дестинација, се применува преференцијален трговски договор, во согласност со член XXIV од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ);

(б) материјалите и производите имаат стекнато статус на потекло со примена на правила за потекло идентични на овие кои се наведени во овој протокол;

и

(в) известувањата кои го означуваат исполнувањето на потребните услови за примена на кумулацијата се објавени во Македонија и земјите членки на ЕФТА.

Кумулацијата предвидена во овој член се применува од датумот договорен меѓу Договорните страни на кои се однесува и е наведен во известувањето објавено во соодветните службени весници.

Македонија им ги доставува на земјите членки на ЕФТА, преку ЕФТА Секретаријатот поединостите за сите договори, вклучувајќи ги датумите на влегување во сила и соодветните правила за утврдување на потекло на стоки во нив, кои се применуваат со останатите земји наведени во став 1 и 2.

## Член 5

### Целосно добиени производи

1. Следниве производи се сметаат за целосно добиени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА:

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морско дно;

(б) растителни производи набрани таму;

(в) живи животни родени и одгледани таму;

(г) производи од живи животни одгледани таму;

(д) производи добиени од лов или риболов извршен таму;

(е) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води на Договорната страна со нивни пловни објекти;

<sup>6</sup> Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство може да се најде во Анекс V

<sup>7</sup> Земјите опфатени со Процесот за стабилизација и асоцијација, согласно политиката на ЕУ за Западен Балкан се Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија, вклучувајќи го Косово како што е дефинирано во Резолуцијата 1244/99 на УН

- (е) производи направени на бродовите-фабрики исклучиво од производи наведени во став (f);
  - (ж) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на суровини, вклучувајќи користени гуми што можат да се употребат само за вулканизација или како отпаден материјал;
  - (з) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени таму;
  - (с) производи извлечени од морско тло или тлото под него надвор од нивните територијални води, под услов тие да имаат ексклузивни права на искористување на морското тло или тлото под него;
  - (и) стока произведена таму исклучиво од производите наведени во точка (а) до (с).
2. Термините “нивните пловни објекти” и “нивните бродови-фабрики” споменати во точките 1(f) и (е) се однесуваат на пловни објекти и бродови-фабрики:
- (а) кои се регистрирани или пријавени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА;
  - (б) кои пловат под знамето на Македонија или на земја членка на ЕФТА;
  - (в) кај кои дел од сопственоста или барем 50 % се во сопственост на државјани на Македонија или земјите членки на ЕФТА или на компанија со седиште во една од овие земји, во која управителот или управителите, претседателот на управниот одбор или на надзорниот одбор како и мнозинството членови на тие одбори се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА и во кои, покрај тоа, во случај на партнерства или на друштва со ограничена одговорност, најмалку половината од капиталот им припаѓа на овие земји или на јавни тела или на државјани на овие земји;
  - (г) каде капетанот и офицерите се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА;
- и
- (д) кај кои најмалку 75 % од екипажот се државјани на Македонија или на земјите членки на ЕФТА.

## Член 6

### Доволно обработени или преработени производи

1. За целта на член 2, производите кои не се целосно добиени се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите наведени во списокот во Анекс II.

Условите наведени погоре, за сите производи опфатени со Договорот, ја наведуваат обработка или преработка што мора да се изврши врз материјалите без потекло користени во производството и се однесуваат само за таквите материјали. Од ова произлегува дека, доколку производот што се стекнал со статус на производ со потекло преку исполнување на условите утврдени во списокот се користи за производство на друг производ, условите не се применуваат на производот во кој тој е вграден и нема да се земат во предвид материјалите без потекло кои можеле да бидат користени за неговото производство.

2. Без оглед на одредбите од став 1, материјалите без потекло кои според условите утврдени во списокот не треба да се користат во производството на производ, сепак може да се користат само доколку:

- (а) нивната вкупна вредност не надминува 10% од цената франко фабрика на производот;
- (б) со примена на овој став, не е надминат кој било од процентите наведени во списокот како максимална вредност на материјалите без потекло.

Овој став не се однесува за производи опфатени во Глава 50 до 63 од Хармонизирианиот систем.

3. Ставовите 1 и 2 се применуваат согласно одредбите на член 7.

### Член 7

#### Недоволна обработка или преработка

1. Без да е во спротивност со став 2, следниве операции се сметаат за недоволна обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло, без оглед на тоа дали се исполнети условите од член 6:

- (а) операции со кои се обезбедува сочувување на производите во добра состојба за време на транспорт и складирање;
- (б) раздвојување и составување на амбалажа;
- (в) перење, чистење; отстранување на прашина, рѓа, масло, боја или други површински слоеви;
- (г) пеглање или пресување на текстил;
- (д) едноставни операции на боене и полирање;
- (ѓ) отстранување на лушпи, делумно или целосно белење, полирање и глазирање на житарици и ориз;
- (е) операции на боене шеќер или формирање на шеќерни коцки;
- (ж) лупење, отстранување на семки и лушпи од овошје, јатчесто овошје и зеленчук;
- (з) острење, едноставно дробење или едноставно сечење;
- (с) просејување, издвојување, сортирање, класифицирање, степенување, спарување (вклучувајќи и составување на сетови производи);
- (и) едноставно полнење во шишиња, лименки, термоси, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување на картички или табли, и сите останати едноставни операции на пакување;
- (ј) ставање или печатење на ознаки, етикети, логоа и други слични знаци за распознавање на производите или на нивната амбалажа;
- (к) едноставно мешање на производи, без оглед на тоа дали се работи за исти или за различни видови;
- (л) едноставно составување на делови на производи за да се добие комплетен производ или разделување на производи на составни делови;
- (љ) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (л);
- (м) колење на животни.

2. Сите операции извршени во Македонија или во една земја членка на ЕФТА на даден производ се разгледуваат заедно при утврдување на тоа дали обработката или преработката извршена над тој производ се смета за недоволна во смисла на став 1.

### Член 8

#### Единица за припадност

1. Единицата за припадност за примената на одредбите на овој Протокол е предметниот производ кој што се смета како основна единица при распоредувањето со употреба на номенклатурата на Хармонизираниот систем.

Од ова следи дека:

- (а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината претставува единица за припадност;
  - (б) кога пратката се состои од определен број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примена на одредбите од овој Протокол.
2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот Систем, амбалажата се распоредува заедно со производот, истата мора да биде вклучена при утврдување на потеклото.

### *Член 9*

#### **Прибор, резервни делови и алати**

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и кои се вклучени во цената или кои не се посебно фактурирани, се сметаат како составен дел од таа опрема, машина, апарат или возило.

### *Член 10*

#### **Сетови**

Сетовите, како што се дефинирани со основното правило 3 на Хармонизираниот систем, се сметаат за производи со потекло во случај кога сите составни производи се со потекло. Меѓутоа, во случај кога сетот се состои од производи со и без потекло, сетот како целина се смета како производ со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15% од цената франко фабрика на целиот сет.

### *Член 11*

#### **Неутрални елементи**

При утврдување на потеклото на производот, не е потребно да се утврдува потеклото на следниве елементи што можат да се користат во неговото производство:

- (а) енергија и гориво;
- (б) постројки и опрема;
- (в) машини и алати;
- (г) стока што не влегува и која не е наменета да влезе во финалниот состав на производот.

## **НАСЛОВ III**

### **ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ**

#### *Член 12*

#### **Принцип на територијалност**

1. Освен како што е предвидено во член 2(1)(в), член 3 и 4 и став 3 од овој член, условите за стекнување статус на производ со потекло утврдени во Наслов II мора да бидат исполнети без прекин во Македонија или земја членка на ЕФТА.

2. Освен како што е предвидено во член 3 и 4 според кои доколку стоки со потекло извезени од една од Македонија или земја членка на ЕФТА во некоја друга земја се вратат, стоките мора да се сметаат за стоки без потекло, доколку на царинските власти не може да им се докаже дека:

(а) вратените стоки се исти со оние кои биле извезени;

и

(б) истите не биле подложени на какви било операции, освен оние кои се неопходни за да се зачуваат во добра состојба додека биле во таа земја или додека биле извезувани.

3. На стекнувањето на статус на производ со потекло во согласност со условите утврдени во Наслов II нема да влијае обработката или преработката извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА на материјали извезени од Македонија или земја членка на ЕФТА и потоа повторно увезени таму, само доколку:

(а) споменатите материјали се целосно добиени во Македонија или земја членка на ЕФТА или пред извозот имаат поминато низ обработка или преработка поголема од операциите наведени во член 7;

и

(б) на царинските власти може да им се докаже дека:

(i) повторно увезените стоки се добиени со обработка или преработка на извезените материјали;

и

(ii) вкупната додадена вредност добиена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА со примена на одредбите од овој член не надминува 10% од цената франко фабрика на крајниот производ за кој се бара добивање статус на производ со потекло.

4. За целите на став 3, условите за добивање статус на производ со потекло утврдени во Наслов II нема да се однесуваат на обработка или преработка која е извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА. Меѓутоа, кога во списокот на Анекс II за одредување на статусот на потеклото за крајниот производ е предвидено правило кое одредува максимална вредност за сите вградени материјали без потекло, вкупната вредност на материјалите без потекло кои се вградени на територијата на дадената договорна страна, заедно со вкупната додадена вредност добиена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА со примена на одредбите од овој член, не го надминува наведениот процент.

5. За целите на примена на одредбите од ставовите 3 и 4, “вкупна додадена вредност” значи сите трошоци кои настануваат надвор од Македонија или дадената земја членка на ЕФТА, вклучувајќи ја вредноста на материјалите кои биле вградени таму.

6. Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производи кои не ги исполнуваат условите утврдени во списокот на Анекс II или кои можат да се сметаат за доволно обработени или преработени само со примена на општото отстапување предвидено во член 6 (2).

7. Одредбите од ставовите 3 и 4 не се однесуваат на производите распоредени од Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

8. Секоја операција на обработка или преработка која е опфатена со одредбите на овој член и која е извршена надвор од Македонија или земја членка на ЕФТА, се извршува со постапка на извоз за облагородување или со слични постапки.

## Член 13

### Директен транспорт

1. Преференцијалниот третман што го предвидува овој Договор се применува само за производите што ги исполнуваат условите во согласност со овој Протокол, кои директно се транспортираат помеѓу договорните страни или преку териториите на другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација. Меѓутоа, производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку други територии, а доколку постои таква потреба, истите можат да бидат претоварени или привремено складирани на тие територии, под услов да останат под надзор на царинските власти во државата на транзит или складирање и да не бидат предмет на други операции освен растовар, претовар или која било друга операција наменета за нивно зачувување во добра состојба.

Производите со потекло можат да се транспортираат по цевковод преку други територии освен територијата на договорните страни.

2. Исполнување на условите утврдени во став 1 се докажува на царинските власти на земјата увозник, со поднесување на:

(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од земјата извозник преку државата на транзит;

или

(б) уверение издадено од страна на царинските власти на државата на транзит:

(i) во кое се наведува точен опис на производите;

(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на производите и, кога тоа е потребно, имињата на бродовите или другите користени транспортни средства;

и

(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во државата на транзит;

или

(в) доколку горенаведеното не се обезбеди, кои било документи кои тоа го поткрепуваат.

## Член 14

### Изложби

1. Производите со потекло, испратени на изложба во друга земја освен во земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација и продадени по изложбата за увоз во Македонија или земја членка на ЕФТА, ги користат погодностите при увоз во согласност со одредбите на Договорот, доколку на царинските власти може да им се докаже дека:

(а) извозникот ги испратил овие производи од Македонија или една земја членка на ЕФТА во државата во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени;

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на лице во Македонија или земја членка на ЕФТА;

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени во иста состојба како што биле испратени на изложба;

и

(г) производите откако биле испратени на изложба, не се користени за други цели освен за изложување на изложбата.

2. Доказот за потекло се издава или изготвува во согласност со одредбите од Наслов V и се поднесува до царинските власти на договорната страна - увозник на вообичаениот начин. Доказот мора да ги содржи името и адресата на изложбата. Доколку е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои се изложени производите.

3. Став 1 се однесува на секој вид трговска, индустриска, земјоделска или занаетчиска изложба, саем или слична јавна приредба или манифестација која не е организирана за приватни цели во продавници или деловни простории со цел продавање на странски производи, а во текот на која производите се под царинска контрола.

## НАСЛОВ IV

### ПОВРАТ ИЛИ ИЗЗЕМАЊЕ

#### Член 15

#### Забрана за поврат на царински давачки или изземање од царински давачки

1. Материјали без потекло употребени при производството на производи со потекло од Македонија или една земја членка на ЕФТА, или од една од земјите наведени во член 3 и 4 за кои доказот за потекло е издаден или изготвен во согласност со одредбите од Наслов V, нема да подлежат на поврат или изземање од царински давачки од секаков вид во Македонија или која било земја членка на ЕФТА.

2. Забраната од став 1 се однесува на секоја постапка за поврат, изземање или неплаќање, делумно или целосно, на царинските давачки или другите давачки со еднаков ефект кои се применуваат во Македонија или која било земја членка на ЕФТА за материјалите употребени при производството, кога таквиот поврат, изземање или неплаќање се применува, намерно или како последица, кога добиените производи произведени од споменатите материјали се извезуваат, а не кога тие се задржуваат за домашна употреба.

3. Извозникот на производите опфатени со доказот за потекло треба да биде подготвен во секој момент, на барање на царинските власти да ги поднесе сите соодветни документи со кои се докажува дека не е извршен никаков поврат на царината за материјалите без потекло употребени во производството на дадените производи или дека царинските давачки и другите давачки со еднаков ефект кои се применуваат на таквите материјали се навистина платени.

4. Одредбите од ставовите 1 до 3 се однесуваат и на амбалажата во смисла на член 8 (2), приборите, резервните делови и алатите во смисла на член 9, како и на производите во сет во смисла на член 10 кога таквите предмети се без потекло.

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 се однесуваат само на материјали од таков вид на кои се однесува Договорот. Покрај тоа, истите нема да претставуваат пречка за примена на системот за рефундирање на извозот на земјоделските производи, што се применува при извозот во согласност со одредбите на Договорот.

## НАСЛОВ V

### ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

#### Член 16

#### Општи услови

1. Производите со потекло од Македонија при увозот во која било земја членка на ЕФТА и производите со потекло од која било земја членка на ЕФТА при увозот во Македонија, може да ги користат погодностите од Договорот доколку е поднесен еден од следниве документи:

- (а) уверение за движење ЕУР.1, чиј образец е даден во Анекс III а;
  - (б) уверение за движење ЕУР-МЕД, чиј образец е даден во Анекс III б;
- или
- (в) во случаите наведени во член 22 став 1, изјава, понатаму наведена како: "изјава во фактура" или "изјава во фактура ЕУР-МЕД" изготвена од извозникот на фактура, испратница или некој друг трговски документ во која детално се опишуваат производите за да се овозможи нивна идентификација; текстот на изјавите во фактура е даден во Анекс IV а и б.

2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на овој Протокол може во случаите наведени во член 27, да ги користат погодностите од овој договор, без да биде потребно да се поднесува било кој од доказите за потекло наведени претходно.

### Член 17

#### Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Уверението за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на земјата извозник на приложено барање во писмена форма од страна на извозникот или, со овластување на извозникот, од страна на неговиот овластен застапник.

2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен застапник ги пополнува уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и барањето за издавање, чии обрасци се дадени во Анекс III а и б. Овие обрасци се пополнуваат на еден од јазиците на договорните страни, или на англиски, во согласност со одредбите на домашното законодавство на договорната страна извозник. Доколку обрасците се пополнети на рака, тие се пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите мора да биде наведен во рубриката резервирана за таа цел без да се оставаат празни редови. Кога рубриката не е целосно пополнета, под последниот ред од описот мора да се повлече хоризонтална линија и празниот простор да се прецрта.

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, треба да е подготвен во секое време, на барање на царинските органи на договорната страна-извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи како и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со овој Протокол.

4. Не исклучувајќи ја примената на став 5, уверение за движење ЕУР.1 издаваат царинските органи на Македонија или на ЕФТА земјите во следните случаи:

- доколку производите можат да се сметаат за производи со потекло од Македонија или од некоја од ЕФТА земјите, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол;
- доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава во фактура ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло;

5. Уверение за движење ЕУР-МЕД издаваат царинските органи на Македонија или една ЕФТА земја доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од Македонија, од ЕФТА земја или од некоја од земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол и:



- се применувала кумулација со материјали со потекло од некоја од земјите наведени во член 3 и 4, или
- производите можат да се користат како материјали во контекст на кумулација за производство на производи за извоз во една од земјите наведени во член 3 и 4, или
- производите можат повторно да бидат извезени од земјата на пристигање во некоја од земјите наведени во член 3 и 4.

6. Во уверението за движење ЕУР-МЕД во рубриката 7 мора да биде пополнета следнава изјава на англиски:

- доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„CUMULATION APPLIED WITH .....“ (име на земјата/земјите)

- доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„NO CUMULATION APPLIED“

7. Царинските органи што ги издаваат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД ги преземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производите и исполнувањето на другите услови од овој Протокол. За таа цел тие имаат право да ги побараат сите докази и да извршат секаква контрола на книговодството на извозникот или било која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Тие исто така мора да осигурат дека обрасците наведени во став 2 се правилно пополнети. Тие посебно проверуваат дали просторот резервиран за описот на производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за неовластени дополнувања.

8. Датумот на издавање на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД е назначен во рубриката 11 од уверението.

8. Уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД се издава од страна на царинските органи и треба да му биде ставено на располагање на извозникот штом извозот е подготвен или извршен.

### Член 18

#### Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Без оглед на член 17 (9), уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД може, во исклучителни случаи, да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку:

- (а) тоа не било издадено за време на извозот, поради грешки или ненамерни пропусти, или посебни околности;

или

- (б) на царинските органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД било издадено, но при увозот не било прифатено од технички причини.

2. Без оглед на член 17 (9), уверение за движење ЕУР-МЕД може да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува и за кои уверение за движење ЕУР.1 било издадено во времето на извоз, доколку на царинските органи им се докаже дека условите наведени во членот 17(5) се исполнети.

3. За примената на став 1, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и да ги наведе причините за негово барање.

4. Царинските органи може дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД само откако ќе утврдат дека податоците наведени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од соодветната документација.

5. Уверенијата за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително со примена на став 1 мора да биде пополнето со следниот текст на англиски:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

Уверенијата за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително со примена на став 2 мора да биде пополнето со следниот текст на англиски:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no.....[датум и место на издавање]“

6. Дополнувањето наведено во став 5 се запишува во рубрика 7 на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД.

### Член 19

#### Издавање на дупликат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, извозникот може до царинските органи што го издале да поднесе барање за издавање на дупликат врз основа на извозните документи што ги поседува.

2. Вака издадениот дупликат мора да биде дополнет со следниот текст на англиски:

„DUPLICATE“

3. Дополнувањето наведено во став 2 се запишува во рубрика 7 на дупликатот уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД.

4. Дупликатот, кој како датум на издавање мора да го носи датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД, е со важност од тој датум.

### Член 20

#### Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД врз основа на претходно издаден или изготвен доказ за потекло

Кога производите со потекло се наоѓаат под царински надзор во Македонија или земја членка на ЕФТА, оригиналниот доказ за потекло може да се замени со еден или повеќе уверенија за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД со цел сите или дел од овие производи да се пратат на некое друго место во Македонија или една земја членка на ЕФТА. Заменските уверението (јата) за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД мора да бидат издадени од страна на царинскиот орган под чиј надзор се наоѓаат тие производи.

### Член 21

#### Сметководствено раздвојување

1. Доколку настанат значителни трошоци или материјални потешкотии при чувањето на резерви на материјали со потекло одвоено од материјали без потекло, кои се идентични и меѓусебно заменливи, царинските органи можат, на писмено барање на заинтересираните, да одобрат таканаречен метод на „сметководствено раздвојување“ (во поватамошниот текст: „метод“) за водење на таквите залихи.

2. Овој метод мора да осигури, во рамките на одреден референтен период, дека бројот на добиените производи кои се сметаат за "производи со потекло" е еднаков на оној кој би се добил доколку резервите биле и физички одвоени.
3. Царинските органи може да издадат вакво одобрение, со поставување на било кои услови кои сметаат дека се потребни.
4. Овој метод се евидентира и се применува врз основа на општите сметководствени начела кои важат во Договорната страна во која производот бил произведен.
5. Корисникот на ова одобрение може да изготви, односно да побара издавање на доказ за потекло за оние количини на производи кои може да се сметаат за производи со потекло. На барање на царинскиот орган, корисникот дава изјава за начинот на следење на количините.
6. Царинските органи вршат надзор на користењето на одобрението и може да го повлечат во било кој момент ако корисникот на било кој начин неправилно го користи или не исполнува некој од условите пропишани со овој Протокол.

## Член 22

### Услови за изготвување изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД

1. Изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД спомената во член 16 (1)(в) може да биде изготвена:
  - (а) од страна на одобрен извозник во смисла на член 23,
  - или
  - (б) од страна на било кој извозник за било која пратка, што се состои од еден или повеќе пакети со производи со потекло, чија што вкупна вредност не надминува 6000 евра.
2. Не исклучувајќи ја примената на став 3, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД може да се изготви во следните случаи:
  - доколку производите можат да се сметаат за производи со потекло од Македонија или од некоја од ЕФТА земјите, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол;
  - доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од една од другите земји наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, без примена на кумулација со материјали со потекло од една од земјите наведени во член 3 и 4, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, при што уверение за движење ЕУР-МЕД или изјава во фактура ЕУР-МЕД се издадени во земјата на потекло;
3. Изјава во фактура ЕУР-МЕД може да се изготви доколку производите може да се сметаат за производи со потекло од Македонија, од ЕФТА земја или од некоја од земјите наведени во член 3 и 4 со кои се применува кумулација, а кои ги исполнуваат другите услови од овој Протокол и:
  - се применувала кумулација со материјали со потекло од некоја од земјите наведени во член 3 и 4, или
  - производите можат да се користат како материјали во контекст на кумулација за производство на производи за извоз во една од земјите наведени во член 3 и 4, или
  - производите можат повторно да бидат извезени од земјата на пристигање во некоја од земјите наведени во член 3 и 4.
4. Изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да содржи една од следниве изјави на англиски:

- доколку потеклото се стекнува со примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„CUMULATION APPLIED WITH .....“ (име на земјата/земјите)

- доколку потеклото се стекнува без примена на кумулација со материјали што потекнуваат од една или повеќе од земјите наведени во членовите 3 и 4:

„NO CUMULATION APPLIED“

5. Извозникот кој изготвува изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на договорната страна извозник, да ги поднесе сите потребни документи со кои се докажува статусот на потекло на предметните производи како и дека ги исполнуваат другите услови пропишани со овој Протокол.

6. Изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да биде изготвена од извозникот, така што на фактурата, на испратницата или на некој друг трговски документ, ќе отчука или ќе испечати изјава, односно ќе стави печат со изјава чиј текст е даден во Анекс IV а и б, користејќи една од јазичните верзии дадени во споменатите Анекси, а во согласност со одредбите од домашното законодавство на договорната страна извозник. Доколку изјавата е напишана на рака, таа мора да биде напишана со мастило и печатни букви.

7. Изјавите во фактури или изјавите во фактура ЕУР-МЕД мора да имаат оригинален потпис на извозникот во ракопис. Меѓутоа, одобриениот извозник во смисла на член 23, не мора да ја потпише таквата изјава, под услов тој да се обврзе пред царинските органи на договорната страна извозник, во писмена форма, дека тој ја прифаќа целосната одговорност за сите изјави во фактура што го идентификуваат како потписник.

8. Изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД може да биде издадена од страна на извозникот, кога производите на кои таа се однесува се извезуваат, или по извршениот извоз, под услов таа да биде предадена во договорната страна увозник, најмногу две години по увозот на производите на кои што таа се однесува.

### Член 23

#### Одобрен извозник

1. Царинските органи на договорната страна извозник може да му одобрат на било кој извозник, (во понатамошниот текст “одобрен извозник”, кој има чести пратки на производи, опфатени со овој Договор, да изготвува изјави во фактури или изјави во фактура ЕУР-МЕД без оглед на вредноста на предметните производи. Извозникот кој бара такво одобрение мора на царинските органи да им ги понуди сите потребни гаранции за проверка на статусот на производите со потекло, како и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

2. Царинските органи можат да одобрат статус на одобрен извозник според условите кои тие ги сметаат за соодветни.

3. Царинските органи му доделуваат на одобриениот извозник број на царинско одобрение кој се наведува во изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД.

4. Царинските органи ја надгледуваат употребата на одобриението од страна на одобриениот извозник.

5. Царинските органи можат во секое време да го повлечат одобриението. Тие тоа мора да го сторат кога одобриениот извозник повеќе не ги дава гаранциите наведени во став 1, не ги исполнува условите наведени во став 2 или на некој друг начин неправилно го користи одобриението.

## Член 24

### Рок на важност на доказот за потекло

1. Доказот за потекло важи четири месеци од датумот на неговото издавање во договорната страна извозник и во тој рок мора да биде поднесен до царинските органи на договорната страна увозник.
2. Доказите за потекло поднесени до царинските органи на договорната страна увозник по истек на рокот за поднесување определен во став 1, можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето на уверението пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности.
3. Во други случаи на задоцнето поднесување, царинските органи на договорната страна увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога производите биле поднесени пред истекот на претходно споменатиот краен рок.

## Член 25

### Поднесување доказ за потекло

Доказите за потекло се поднесуваат до царинските органи на договорната страна увозник во согласност со постапките што се применуваат во таа договорна страна. Споменатите органи можат да побараат превод на доказот за потекло и исто така можат да бараат увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите ги задоволуваат условите пропишани за примена на Договорот.

## Член 26

### Сукцесивен увоз

Кога, на барање на увозникот и согласно условите утврдени од страна на царинските органи на Договорната страна увозник, сукцесивно се увезуваат расклопени или несоставени производи во смисла на Основното правило 2(a) од Хармонизираниот систем, кои се распоредуваат во Оддел XVI и XVII или во тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи се поднесува само еден доказ за потекло за тие производи и тоа при увозот на првата пратка.

## Член 27

### Исклучоци во однос на доказот за потеклото

1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги испраќаат на приватни лица или кои претставуваат дел од личниот багаж на патникот се прифаќаат како производи со потекло без да се бара поднесување на доказ за потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и да се декларирани како производи кои ги задоволуваат условите од овој протокол и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларирање. Во случаи на производи пратени по пошта оваа изјава мора да биде изготвена на царинската декларација CN22/CN23 или на лист хартија приложен кон тој документ.
2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична употреба на примателите, патниците или нивните семејства нема да се сметаат за трговски увози ако од природата и количината на производите е очигледно дека тие не се наменети за комерцијални цели.

3. Вкупната вредност на тие производи не смее да биде поголема од 500 евра во случај на мали пакети или не смее да надминува 1200 евра во случај на производи што се дел од личниот багаж на патникот.

## Член 28

### Придружни документи

Документите наведени во член 17 (3) и член 22 (5) што се користат за докажување дека производите опфатени со уверение за движење ЕУР.1, уверение за движење ЕУР-МЕД, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД, можат да се сметаат за производи кои потекнуваат од Македонија, од земја членка на ЕФТА или од другите земји наведени во членовите 3 и 4 и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, можат да се состојат меѓу другото, од:

- (а) непосреден доказ за постапките извршени од страна на извозникот или добавувачот за добивање на предметната стока, содржани на пример во неговите сметки или во неговото интерно сметководство;
- (б) документи со кои се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА, каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (в) документи со кои се докажува обработката или преработката на материјалите во една договорна страна, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА и каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;
- (г) уверенија за движење ЕУР.1, уверенија за движење ЕУР-МЕД, изјави во фактура или изјави во фактура ЕУР-МЕД со кои се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во Македонија или во земја членка на ЕФТА во согласност со овој Протокол, или во една од земјите наведени во членовите 3 и 4, согласно правилата за потекло кои се идентични со правилата во овој Протокол;
- (д) соодветна документација во зависност од обработката или преработката извршена надвор од Македонија, од земја членка на ЕФТА или од земјите наведени во членовите 3 и 4 со примена на член 12, што докажува дека останатите услови од тој член се исполнети.

## Член 29

### Чување на доказот за потеклото на придружните документи

1. Извозникот што поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 или уверение за движење ЕУР-МЕД мора да ги чува најмалку три години документите наведени во член 17 (3).
2. Извозникот што изготвува изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР-МЕД мора да чува најмалку три години копија од таа изјава во фактура, како и документите наведени во член 22 (5).
3. Царинските органи на договорната страна извозник што издаваат уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД мора да го чуваат најмалку три години барањето наведено во член 17 (2).
4. Царинските органи на договорната страна увозник мора да ги чуваат најмалку три години уверенијата за движење ЕУР.1, уверенијата за движење ЕУР-МЕД, изјавите во фактури и изјавите во фактури ЕУР-МЕД што им се поднесени.

### Член 30

#### Несовпаѓања и формални грешки

1. Откривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите изготвени во доказот за потекло и оние изготвени во поднесените документи до царинската испостава со цел да се завршат формалностите за увоз на производите нема со самиот тој факт да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на поднесените производи.
2. Очигледни формални грешки како печатни грешки на доказот за потекло нема да бидат причина за отфрлање на овој документ, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите изготвени на овој документ.

### Член 31

#### Износи во евра

1. За примена на одредбите на член 22 (1) (б) и член 27 (3) во случаите кога производите се фактурирани во валута различна од евро, договорните страни еднаш годишно ќе го утврдуваат износот во својата национална валута кој претставува противвредност на износот искажан во евра.
2. За една пратка може да се користат повољностите од одредбите на член 22 (1)(б) или член 27 (3), со повикување на валутата во која е изготвена фактурата во согласност со износот кој го утврдила соодветната договорна страна.
3. Износите кои се употребуваат во некоја национална валута претставуваат противвредност во таа валута на износите изразени во евра во првиот работен ден во октомври, а ќе се применуваат од 1-ви јануари следната година. Договорните страни мора взаемно да се известат за соодветните износи.
4. Договорна страна може со зголемување или со намалување да го заокружи износот кој се појавува заради конверзија на износот изразен во евра во својата национална валута. Заокружениот износ на смее да отстапува од износот кој што е добиен со конверзија повеќе од 5%.

Договорна страна може да ја задржи неизменета противвредноста во национална валута на износот кој е изразен во евра, ако во моментот на годишното усогласување предвидено во став 3, конверзијата на тој износ пред било кое заокружување како резултат, има зголемување помало од 15 % во противвредност во национална валута. Противвредноста во националната валута може да се задржи неизменета ако конверзијата како резултат има намалување на таа противвредност.

5. Износите изразени во евра ги разгледува Под-комитетот на барање на една договорна страна. При разгледувањето, Под-комитетот има во предвид дека е препорачливо да се сочуваат ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, тој може да донесе одлука за измена на износите изразени во евра.

## НАСЛОВ VI

### ПОСТАПКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА

### Член 32

#### Заемна помош

1. Царинските органи на Македонија или на земјите членки на ЕФТА, преку Секретаријатот на ЕФТА, заемно си доставуваат отпечатени примероци од печати што се употребуваат во нивните царински испостави за издавање на уверенија за движење ЕУР.1 и ЕУР-МЕД и адресите

на царинските органи задолжени за проверка на тие уверенија, изјави во фактури и изјави во фактури ЕУР-МЕД.

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, Македонија и земјите членки на ЕФТА преку надлежните царински органи заемно си помагаат при проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1, уверенијата за движење ЕУР-МЕД, изјавите во фактури или изјавите во фактури ЕУР-МЕД, како и во точноста на податоците дадени во тие документи.

### Член 33

#### Проверка на доказите за потекло

1. Дополнителните проверки на доказите за потекло се извршуваат без одреден распоред или во било кој момент кога царинските органи на Договорната страна увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови содржани во овој Протокол.

2. За спроведување на одредбите од став 1, царинските органи на Договорната страна увозник мора да го вратат уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД и фактурата, ако така е поднесена, изјавата во фактура или изјавата во фактура ЕУР-МЕД или копија од овие документи до царинските органи на Договорната страна извозник наведувајќи ги кога е тоа потребно, причините за проверка. Сите добиени документи и податоци што укажуваат дека податокот наведен во доказот за потекло е неточен, мора да бидат доставени како поткрепа на барањето за проверка.

3. Проверката ја извршуваат царинските органи на Договорната страна извозник. За таа цел, тие имаат право да побараат било какви докази и да го контролираат сметководството на извозникот или било каква друга проверка која се смета за потребна.

4. Ако царинските органи на Договорната страна увозник решат да го суспендираат доделувањето на преференцијален третман на предметните производи додека тие ги чекаат резултатите од проверката, на увозникот мора да му биде понудено да ги преземе производите со преземање на сите мерки кои ќе се оценат за неопходни за обезбедување.

5. Царинските органи кои бараат проверка мора да бидат известени за резултатите од оваа проверка што е можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да произлегува дали документите се автентични и дали предметните производи можат да се сметаат како производи кои потекнуваат од Македонија или од земја членка на ЕФТА или од една од другите земји наведени во членовите 3 и 4 и дали ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

6. Ако во случаи на основано сомнение не е добиен одговор во рок од десет месеци од датумот на поднесување на барањето за проверка или ако одговорот не содржи информации доволни за да се определи автентичноста на документот за кој што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои бараат проверка, освен во исклучителни околности, одбиваат да доделат преференцијален третман.

### Член 34

#### Решавање на спорови

1. Доколку настанат спорови во врска со постапките за проверка наведени во член 33, кои не можат да бидат решени помеѓу царинските органи кои бараат проверка и царинските органи одговорни за спроведување на оваа истрага или ако е прашање на толкувањето на овој Протокол, таквите спорови мора да му бидат поднесени на Заедничкиот комитет на ЕФТА-Македонија.

2. Во сите случаи, решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на Договорната страна увозник мора да се во согласност со законите на таа договорна страна.



### Член 35

#### Казни

Секое лице кое изготвува или дава на изготвување документ кој содржи неточни податоци, со цел да се добие преференцијален третман за производите, ќе биде казнето.

### Член 36

#### Слободни зони

1. Македонија или земјите членки на ЕФТА мора да ги превземат сите неопходни мерки за да бидат сигурни дека производите со кои што се тргува, а опфатени со доказ за потекло и кои во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивното подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи распаѓање на производите.

2. Иземајќи ги одредбите содржани во став 1, доколку производите што потекнуваат од Македонија или од земја членка на ЕФТА се увезуваат во слободна зона со доказ за потекло и подлежат на обработка или преработка, надлежните органи издаваат ново уверение за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД на барање на извозникот, во случај ако обработката или преработката е во согласност со одредбите на овој Протокол.

## НАСЛОВ VII

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 37

#### Под-комитет за царински прашања и потекло

1. Се формира Под-комитет на царински прашања и потекло во рамките на Заедничкиот комитет предвидено со член 32 од Договорот.

2. Надлежностите на Под-комитетот се размена на информации, разгледувања на развојни ситуации, подготовка и координација на позиции, подготовка на технички измени на правилата за потекло и обезбедување помош на Заедничкиот комитет во врска со:

(а) правила за потекло и административна соработка како што е наведено во Протоколот;

(б) други прашања за кои се задолжени Под-комитетот и Заедничкиот комитет.

3. Со Под-комитетот може да претседава или претставник на ЕФТА земјите или претставник на Македонија за време на однапред договорен период. Претседателот се избира на првиот состанок на Под-Комитетот. Под-комитетот делува со консензус.

4. Под-комитетот поднесува извештаи до Заедничкиот комитет. Под-комитетот може да му дава препораки на Заедничкиот комитет во врска со прашања поврзани со неговите надлежности.

5. Под-комитетот одржува средби онолку често колку што е потребно. Под-комитет може да биде свикан од страна на претседателот на Под-комитетот на негова/нејзина иницијатива или на барање на некоја од страните. Местото на средбите ќе биде или Македонија или една од ЕФТА земјите.

6. Во консултација со сите Договорни страни, претседателот изготвува привремена агенда која им ја доставува на Договорните страни, што по правило не е подоцна од две недели пред состанокот.

### **Член 38**

#### **Преодни одредби за стоки во транзит или складирани стоки**

Одредбите на овој Договор се применуваат на стоки кои се во согласност со одредбите на овој Протокол и кои на денот на влегување во сила на овој Протокол се или во транзит, привремено складирани во царински склад или во слободна зона во Македонија или во една од ЕФТА земјите и кои се ставени на увид кај царинските органи на Договорната страна увозник во рок од четири месеци од наведениот датум на уверението за движење ЕУР.1 или ЕУР-МЕД издадено дополнително од царинските органи на Договорната страна извозник, заедно со сите документи кои покажуваат дека стоките се директно транспортирани во согласност со член 13.

### **Член 39**

#### **Анекси**

Анексите на овој Протокол претставуваат негов составен дел.

## АНЕКС I на Протокол Б

### ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ КОН СПИСОКОТ ВО АНЕКС II

#### Забелешка 1:

Списокот ги утврдува потребните услови за сите производи да бидат земени како доволно обработени или преработени во смисла на член 6 на Протоколот.

#### Забелешка 2:

- 2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона е тарифниот број или Главато од Хармонизираниот систем, а втората колона го содржи описот на стоките употребен во тој систем за соодветниот тарифен број или Глава. За секоја позиција од првите две колони, правилото е наведено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, на позицијата во првата колона и претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на делот од тој тарифен број како што е опишан во колона 2.
- 2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колона 1 или кога е наведено Главато и описот на производите во колона 2 е наведен со општи термини, правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизираниот систем, се распоредени во тарифните броеви од Главато или во кој и да е од тарифните броеви групирани заедно во колоната 1.
- 2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соодветните правила во колоните 3 или 4.
- 2.4. Кога за наведеното во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и колоната 4, извозникот може во замена да избере примена, или на правилото наведено во колона 3, или на правилото дадено во колона 4. Ако во колона 4 не е наведено правило за потекло мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

#### Забелешка 3:

- 3.1. Одредбите на член 6 од овој протокол, за производи што се стекнуваат со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребени, или во некоја друга фабрика во една договорна страна.

#### Пример:

Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилото гласи дека вредноста на материјалите без потекло кои во него можат да се вградат не смеат да надминат 40 % од цената на производот франко фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковање" од тарифен број ex 7224.

Ако тоа ковање е направено во една договорна страна од ингота без потекло, тој веќе се стекнал со статус на производ со потекло врз основа на правилото од списокот за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај се смета како материјал со потекло во пресметката на вредноста на моторот, без оглед на тоа дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во договорната страна. Вредноста на инготот без потекло со ова не се зема предвид при собирање на вредноста на употребените материјали без потекло.

- 3.2. Правилото од списокот претставува минимален потребен степен на обработка или преработка, па со преземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; спротивно, со помал степен на обработка или преработка не

може да се стекне статус на производ со потекло. Така, ако правилото предвидува дека при одредена етапа од производството може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во поранешна етапа на производството е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на производството не е дозволено.

- 3.3. Без оглед на Забелешката 3.2 кога во правилото се употребува изразот “Производство од материјали од кој и да е тарифен број”, тогаш материјалите од кој и да е тарифен број (дури и материјали со ист опис и тарифен број како и производот) може да се користат, со примена на сите посебни ограничувања кои може да бидат содржани во правилото.

Меѓутоа, изразот “Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број ....” или “Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од истиот тарифен број како и производот” значи дека материјали од кој и да е тарифен број(еви) може да се користат, освен оние кои имаат ист опис како и производот наведен во колона 2 на списокот.

- 3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребаат еден или повеќе материјали. Тоа не бара дека сите мора да бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од тарифните броеви 5208 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот, или и двата.

- 3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебен материјал, условот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната сопствена природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2. подолу во врска со текстил.)

Пример:

Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици или преработки од житарици, не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се производи од житарици.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на производството.

Пример:

Во случај на предмет за облекување од ех Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на производи е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал, дури и ако неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба нормално да биде во фаза на обработка пред предиво, а тоа е влакно.

- 3.6. Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на посебните материјали за кои тие се применуваат.

#### Забелешка 4:

- 4.1. Терминот “природни влакна” во списокот е употребен за да означи влакна освен вештачки или синтетички. Тој е ограничен на фазите пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин преработени, но не впредени.
- 4.2. Терминот “природни влакна” вклучува коњски влакна од тарифен број 0511, свила од тарифните броеви 5002 и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тарифните броеви 5101 до 5105, памучни влакна од тарифните броеви 5201 до 5203 и други растителни влакна од тарифните броеви 5301 до 5305.
- 4.3. Терминот “текстилна пулпа”, “хемиски материјали” и “материјали за производство на хартија” се употребени во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.
- 4.4. Терминот “вештачки сечени влакна” во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тарифните броеви 5501 до 5507.

#### Забелешка 5:

- 5.1. Кога за даден производ во списокот се спомнува оваа забелешка, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на кои и да е основни текстилни материјали, употребени во производството на тој производ, кои земени заедно претставуваат 10 % или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ги Забелешките 5.3. и 5.4. подолу.)
- 5.2. Меѓутоа, отстапувањето наведено во Забелешката 5.1. може да се примени единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Следните материјали се основни текстилни материјали:

- свила,
- волна,
- груби животински влакна,
- фини животински влакна,
- коњски влакна,
- памук,
- материјали за правење хартија и хартија,
- лен,
- природен ќеноп,
- јута и други дрвенести текстилни влакна,
- сисал и други текстилни влакна од видот Agave,
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна,
- синтетички филаменти,
- вештачки филаменти,
- спроводливи филаменти,
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил,
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид,
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен,
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид,

- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид,
- други синтетички вештачки сечени влакна,
- вештачки сечени влакна од вискоза,
- други вештачки сечени влакна,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано,
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано,
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, поврзани со прозирни или боени лепила помеѓу два слоја од пластична фолија,
- други производи од тарифен број 5605.

Пример:

Предиво од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од тарифен број 5506 е мешано предиво. Затоа, синтетичките сечени влакна без потекло кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) можат да бидат употребени под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 % од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткаенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тарифен број 5107 и синтетичко предиво од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулпа) или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлечени или нечеслани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете предива може да биде употребена, под услов да нивната вкупна маса да не надминува 10 % од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802, изработени од памучно предиво од тарифен број 5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210, претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни тарифни броеви или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 5407, тогаш очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ

- 5.3. Во случај на производи кои содржат “предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано” ова отстапување изнесува 20 % во однос на ова предиво.
- 5.4. Во случај на производи кои содржат “ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, споени со помош на прозирен или обоен адхезив помеѓу два слоја пластична фолија”, ова отстапување изнесува 30 % во однос на оваа лента.

Забелешка 6:

- 6.1. Кога во списокот се повикува на оваа забелешка, текстилните материјали (со исклучок на поставите и меѓупоставите), кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колона 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов тие да се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и нивната вредност да не надминува 8 % од цената на производот франко фабрика.
- 6.2. Без оглед на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63 можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или да не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли (како пантолони), мора да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копчиња, затоа што копчињата не се распоредуваат во Поглавјата 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патентите во принцип содржат текстил.

- 6.3. Онаму каде што се применува правило со проценти, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

- 7.1. За потребите на тарифните броеви ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, “специфичните процеси” се следниве:
  - (a) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
  - (в) кракинг (термално разградување);
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
  - (е) полимеризација;
  - (ж) алкилација;
  - (з) изомеризација.
- 7.2. За потребите на тарифните броеви 2710, 2711 и 2712, “специфичните процеси” се следниве:
  - (a) вакуумска дестилација;
  - (б) редестилација со продлабочен фракционен процес;
  - (в) кракинг;
  - (г) реформирање;
  - (д) екстракција со помош на селективни растворувачи;
  - (ѓ) процес кој ги опфаќа сите следни операции: преработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; обезбојување и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид;
  - (е) полимеризација;
  - (ж) алкилација;
  - (з) изомеризација;

- (s) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, десулфуризацијата со водород која резултира со намалување на барем 85 % од содржината на сулфурот на преработениот производ (ASTM D 1266-59 Т метод);
- (и) само во однос на производите кои се распоредуваат во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање;
- (j) само во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третманот со водород под притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ех 2710 (на пример, хидрофинализација или обезбојување) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак нема, да се смета за специфичен процес;
- (к) само во однос на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ех 2710, атмосферската дестилација, под услов помалку од 30 % од овие производи по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, да дестилираат на температура од 300 Целзиусови степени според ASTM D 86 методот;
- (л) само во однос на тешките масла, освен гасни масла и масла за горење, кои се распоредуваат во тарифниот број ех 2710, третман со помош на високо фреквентно електрично празнење без искрење;
- (љ) само во однос на сурови производи од тарифен број ех 2712 (освен вазелин, озокерит, восок од темен јаглен и лигнит или восок од тресет кои по маса содржат помалку од 0.75 % масло), одстранување на маслото со фракционална кристализација.

7.3. За потребите на тарифните броеви ех 2707, 2713 до 2715, ех 2901, ех 2902 и ех 3403 едноставните операции како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боене, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која комбинација од овие операции или слични операции не даваат статус на производи со потекло.



## АНЕКС II кон Протокол Б

### СПИСОК НА ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРЕРАБОТКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШАТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДОБИЕНИОТ ПРОИЗВОД ДА СЕ СТЕКНЕ СО СТАСУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО

*Сите производи наведени во списокот не мора да бидат опфатени со Договорот. Затоа е неопходно да се земат во предвид и другите делови од Договорот.*

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
Глава 1	Живи животни	Сите животни од Глава 1 мора да бидат целосно добиени	
Глава 2	Месо и месни остатоци за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 се целосно добиени	
Глава 3	Риби и лушпари, мекотелци и други водени безрбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 4	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; производи од животинско потекло за јадење што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени	
0403	Маштеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, со додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 се целосно добиени, - сите употребени овошни сокови (освен од ананас, лимета или од грејпфрут) од тарифен број 2009 се со потекло, и - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 5	Производи од животинско потекло, што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 се целосно добиени	
ex 0502	Преработени четини и влакно од питоми или диви свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно	
Глава 6	Живи дрвја и други растенија; луковници, корења и сл.; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 се целосно добиени, и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 7	Зеленчук и некои корења и	Производство во кое сите	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	грутки за јадење	употребени материјали од Глава 7 се целосно добиени	
Глава 8	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дињи и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје е целосно добиено, и  - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 9	Кафе, чај, мате-чај и мирудии; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 се целосно добиени	
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофеин; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да е процент	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
0902	Чај, ароматизиран или неароматизиран	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
ex 0910	Смеси на мирудии	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
Глава 10	Житарици	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 се целосно добиени	
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени житарици, зеленчук, корења и грутки за јадење, од тарифен број 0714 или овошје се целосно добиени	
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешункаст зеленчук од тарифен број 0713	Сушење и мелење на мешункаст зеленчук од тарифен број 0708	
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 се целосно добиени	
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и маслени смоли (на пр. балсами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 1301 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1302	<p>Растителни сокови и екстракти; пектински материјали, пектинати и пектати, агар-агар и други слuzови и средства за згуснување; модификувани или немодификувани, добиени од растителни производи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Слuzови и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од немодификувани слuzови и средства за згуснување</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 се целосно добиени	
ex Глава 15	Животински или растителни масла и маснотии и производи од нивно разлагање; подготвени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
1501	<p>Свинска маст (вклучувајќи в сало) живинска маст, освен оние од тарифен број 0209 или 1503:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маснотии од коски или отпадоци</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тарифен број 0506</p> <p>Производство од месо или остатоци за јадење од свинско месо од тарифен број 0203 или 0206 или од месо и остатоци за јадење од живинско месо од тарифен број 0207</p>	
1502	<p>Маснотии од животни од видовите говеда, кози и овци, освен оние од тарифен број 1503</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Маснотии од коски или отпадоци</li> </ul>	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 0201,	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1504	<p>- Други</p> <p>Маснотни и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани</p> <p>- Цврсти фракции</p>	<p>0202, 0204 или 0206 или од коски од тарифен број 0506</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени</p>	
ex 1505	<p>- Други</p> <p>Рафиниран ланолин</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1504</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени</p> <p>Производство од маснотии од сурова волна од тарифен број 1505</p>	
1506	<p>Други животински маснотии и масла и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани</p> <p>- Цврсти фракции</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1506</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени</p>	
1507 до 1515	<p>Растителни масла и нивни фракции</p> <p>- Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орев, од палмов орев, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби од кои не се произведуваат прехранбени производи за</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
1516	човечка исхрана  - Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба  - Други  Животински или растителни маснотии и масла и нивни фракции, делумно или целосно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елеидинизирани, рафинирани или нерафинирани, но понатаму неприготвени	Производство од други материјали од тарифен број 1507 до 1515  Производство во кое сите употребени растителни материјали се целосно добиени  Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 се целосно добиени, и - сите употребени растителни материјали се целосно добиени.	
1517	Маргарин, смеси или препарати од животински или растителни масти или масла или од фракции на различни масти или масла од ова Глава, погодни за јадење, освен мастите или маслата за јадење или нивните фракции од тарифен број 1516	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 2 и 4 се целосно добиени, и  - сите употребени растителни материјали се целосно добиени.  Меѓутоа, може да се користат материјали од тарифните броеви 1507, 1508, 1511 и 1513	
Глава 16	Преработки од месо, риби или лушпари, мекотелци или други водени безрбетници	Производство: - од животни од Глава 1, и/или - во кое сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1702	Други шеќери, вклучувајќи и хемиски чиста лактоза,		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 1703	<p>малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додадени средства за ароматизација или боење; вештачки мед, помешан или непомешан со природен мед, карамела;</p> <p>- Хемиски чиста малтоза и фруктоза</p> <p>- Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени</p> <p>- Други</p> <p>Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 1702</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое сите употребени материјали се со потекло</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
1704	<p>Производи од шеќер (вклучувајќи и бело чоколадо) без какао</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
Глава 18	<p>Какао и препарати од какао</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
1901	<p>Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, гриз, јарма, скроб или екстракт од слад што не содржат какао или содржат помалку од 40% по маса какао пресметано врз</p>		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место; прехранбени производи од стоки од тарифните броеви 0401 до 0404, што не содржат какао или содржат помалку од 5% маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место:</p> <p>- Екстракт на слад</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од житарици од Глава 10</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на употребените материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>	
1902	<p>Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или др. материји) или поинаку приготвени, како спагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени</p> <p>- Со содржина од 20% или помалку месо по маса, месни отпадоци, риби, лушпари или мекотелци</p> <p>- Со содржина од повеќе од 20% месо по маса, месни отпадоци, риби, лушпари или мекотелци</p>	<p>Производство во кое сите употребени житарици и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиеени</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- сите употребени житарици и деривати (освен тврдата пченица и нејзините деривати) се целосно добиеени, и</p> <p>- сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиеени</p>	
1903	<p>Тапиока и замени за тапиока приготвени од скроб во форма на луспи, зрна, мониста и сл. форми</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен скроб од компир од тарифен број 1108</p>	



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
1904	Подготвена храна добиена со барење или пржење на житарици или производи од житарици (на пр. пченкарни снегулки), житарици (освен пченка) во зрно или во форма на снегулки или други обработени жита (освен брашно, гриз и јарма) варени или поинаку приготвени, што не се споменати ниту вклучени на друго место	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 1806,  - во кое сите употребени житарици и брашно (освен тврдата пченица и нејзините деривати и пченката <i>Zea mays</i> ) се целосно добиени, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и др. пекарски производи, со или без какао; нафора, празни капсули погодни за фармацевтска употреба; обланди, оризова хартија и слични производи	Производство од материјал од кој и да е тарифен број освен од оние од Глава 11	
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук се целосно добисни	
ex 2001	Сладок компир и слични делови на растенијата погодни за јадење што по маса содржат 5% скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (сушени, канджирани или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
2007	Овошни ремови, желеа, мармелада, пирса или пасти од овошје или јатчесто овошје, добисни со варење, со или без додаден шеќер или други средства за засладување	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2008	Јатчесто овошје што не содржи додаток на шеќер или алкохол  - Путер од кикиритки; смеси од житарици; палмини јатки, пченка  - Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пара или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сето употребено јатчесто овошје и маслодајно семе со потекло од тарифните броеви 0801, 0802, и 1202 до 1207 надминува 60% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
2009	Овошни сокови и сокови од зеленчук (вклучувајќи и шира од грозје), неферментирани и без додаден алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, и преработки со основа од овие производи или со основа од кафе, чај, мате-чај, пржена цикорија и други пржени замени за за кафе, или екстракти, есенции и концентрати од нив	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое сите употребени цикории се целосно добисани	
2103	Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани зачински средства, брашно и грис од сенф и приготвен сенф  - Сосови и препарати за	Производство од материјали од	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3) или	(4)
ex 2104	сосови, мешани мирудни и мешани зачински средства  - Брашно и гриз од сенф и приготвен сенф	кој и да е тарифен број, освен од оној на производот.  Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф  Производство од материјали од кој и да е тарифен број	
2106	Супи и чорби и препарати за тие производи  Прехранбени производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од подготвен или конзервиран зеленчук од тарифен број 2002 до 2005  Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 22	Пијалаци, алкохоли и оцет, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени	
2202	Вода, вклучувајќи и минерална и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизирани, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје и зеленчук од тарифен број 2009	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое сите употребени сокови од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) се со потекло	
2207	Неденатуриран етилалкохол со алкохолна јачина од 80% вол. или поголема, етилалкохол и други алкохолни пијалаци, денатурирани, со која било јачина	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифен број 2207 или 2208, и  - во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
2208	Неденатуриран етилалкохол со алкохолна јачина помала од 80% вол., ракии, ликери и други алкохолни пијалаци	или до колку сите употребени материјали се веќе со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина	
		Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифен број 2207 или 2208, и  - во кое сето употребено грозје или материјали добиени од грозје се целосно добиени или до колку сите употребени материјали веќе со потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина	
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија, приготвена добиточна храна за животни, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2301	Китово брашно, брашно, прав и пелети од риби или од лушпари, мекотелци или др. водени безрбетници, непогодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 и 3 се целосно добиени	
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натупување), со содржина на протени пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка е целосно добиена	
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки се целосно добиени	
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	Производство во кое: - сите употребени житарици, шеќер или меласи, месо или млеко се со потекло, и - сите употребени материјали од Глава 3 се целосно добиени	
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун, освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 се целосно добиени	
2402	Пури, цигарилоси и цигари од	Производство во кое најмалку	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2403	тутун или од замена за тутун  Тутун за пушење	70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тарифен број 2401 што се употребени се со потекло  Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тарифен број 2401 што се употребени се со потекло	
ex Глава 25	Сол, сулфур, земја и камен, гипс, вар и цемент, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, прочистување и мелење на суров кристален графит	
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на мермер со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење на камен со пила или на друг начин, (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 см	
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран	
ex 2519	Дробен природен магнезиумкарбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиумоксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиум карбонат (магнезит)	
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2525	Момирок во прав	Мелње на момирок или отпадоци од момирок	
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелње на земјени бои	
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација, битуменозни материји, минерални восоци, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од чија зафатнина повеќе од 65% се дестилира на темп. до 250°C (вклучувајќи и мешаници на нафтен алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>8</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали	
2710	Нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови, производи што не се споменати ниту содржани на др. место, кои по маса содржат 70% или повеќе масла од нафта или од масла добиени од битуменозни материјали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадни масла	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>8</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

<sup>8</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
2711	Нафтени гасови и други гасовити јаглевородороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(10)</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2712	Нафтено желе, парафински восок, микрокристален восок од нафта, восок од јагленова прашина, озокерит, восок од лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или со други процеси, обоени или необоени	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(11)</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2713	Нафтен кокс, нафтен битумен и други остатоци од нафтени масла или од масла добиени од битуменозни материјали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(12)</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и	

<sup>9</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

<sup>3</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

<sup>11</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2.

<sup>12</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2714	Природен битумен и асфалт, битуменозни или маслени шкрилци и терпесок, асфалтити и асфалтни карпи	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(13)</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
2715	Битуменови смеси врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли (на пр. битуменозен кит, cut-back)	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(14)</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 28	Неоргански хемикалии, органски или неоргански соединенија од благородни метали, од ретки земни метали, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2805	„Mischmetall“	Производство со електролитична или термална	

<sup>13</sup> За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

<sup>14</sup> За посебните услови што се однесуваат на “специфичните процеси” види воведна забелешка 7.1 и 7.3.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2811	Сулфур триоксид	ностапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2852	Живини соединенија Интерни етри и нивни халогени сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од било кој тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	Живини соединенија од нуклеински киселини и нивните соли, хемиски хемиски определени или неопределени; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од било кој тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. броеви 2852, 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 29	Органски хемикали, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2901	Ациклични јаглеводороди што се користат како гориво за енергија или за греење	Операции на рафинирање и/или една или повеќе специфични процес(и) <sup>15</sup> или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан	

<sup>15</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	<p>производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и)<sup>16</sup> или</p> <p>Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тарифен број и од етанол	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тарифен број може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2915	Заситени ациклични монокарбоксилни киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2915 и 2916 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2932	- Интерни етери и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозодеривати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 2909 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и	Производство од материјали од кој и да е тарифен број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на

<sup>16</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
2933	нитрозодеривати  Хетероциклични соединенија само од хетероатом(и) на нитроген	Производство на материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2932 и 2933 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
2934	Нуклеински киселини и нивни соли, хемиски определени или неопределени, други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тарифен број. Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 2932, 2933 и 2934 не смее да надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 2939	Концентрати на афионова слама кои по маса содржат најмалку 50% алкалоиди	Производство во кои вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 30	Фармацевтски производи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3002	Човечка крв, животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактски или дијагностички цели, антисеруми и други фракции на крв и модифицирани имунолошки производи, без оглед на тоа дали се добиени или не се добисени со биотехнолошки процеси, вакцини, токсини, микробни култури (освен квасец) и слични производи:  - Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтска или профилактска употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми на пакувања за продажба на	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	мало	производот франко фабрика
	- Друго	
	- - Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- - Животинска крв подготвена за терапевтски или профилактски цели	Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- - Фракции на крв освен антисеруми, хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- - Хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
	- - Други	Производство од материјали од кој и да е тарифен број вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3002. Меѓутоа, материјалите со истиот опис како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика
3003 и 3004	Лекови (освен производи од	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>тарифен број 3002, 3005 или 3006):</p> <p>- Добиени од амикацин од тарифен број 2941</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3003 и 3004 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3003 и 3004 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex 3006	<p>Отпадни фармацевтски производи дефинирани во забелешка 4(s) на ова Глава</p> <p>- Стерилни хируршки или стоматолошки самолепливи заштити, апсорбирачки или не:</p> <p>- направени од пластика</p> <p>- направени од текстил</p> <p>- Уреди за остомична употреба</p>	<p>Се задржува потеклото на производот според неговата оригинална класификација</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од (7):</p> <p>– природни влакна</p> <p>– основни влакна произведени од човекот, невлачени ниту чеспани или поинаку обработена за предсе, или</p> <p>– хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали на надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 31 -	Ѓубрива, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубрива што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум, други ѓубрива, производи од ова Глава во форма на таблети или слични форми, или во пакувања до 10 кг бруто-маса освен: - содиумнитрат - калциумцијанамид - калиумсулфат - магнезиумкалийсулфат	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 32	Екстракти на штавење или бојосување, танини и нивни деривати, бои, пигменти и други материи за бојадисување, приготвени средства за премачкување и лакови, китови и други затнувачки маси, мастила, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3201	Танини и нивни соли, естери, етери и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3205	Органски пигменти, препарати како што е дефинирано во Забелешката 3 кон ова Глава врз база на органските пигменти <sup>(17)</sup>	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифните броеви 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тарифен број 3205 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

<sup>17</sup> Забелешката 3 од Поглавје 32 прецизира дека такви препарати се оние што се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, под услов да тие не се распоредуваат во друг тарифен број од Поглавје 32.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 33	Етерични масла и резиноиди, парфимериски, козметички и тоалетни препарати, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3301	Етерични масла, (со или без терпени), вклучувајќи и "concretes" и чисти масла, резиноиди, маслени смоли добиени со екстракција, концентрати на етерични масла во масти, нестерски масла, восоци или слично, добиени со: екстракција или со мацерација, споредни терпенски производи добиени со детерпенација на етерични масла, водни дестилати и водни раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" <sup>(18)</sup> од овој тарифен број. Меѓутоа, материјали од истата група како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање или чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "стоматолошки восоци" и стоматолошки препарати врз база на гипс, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

<sup>18</sup> За "група" се смета секој дел од тарифен број што е поделен од останатите со знакот точка и запирка.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали помалку од 70% по маса	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) <sup>(19)</sup> Или  Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци:  - Восоци врз база на парафин, нафтени восоци, восоци добиени од битуменозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлушки  - Други	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тарифен број 1516,  - масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тарифен број 3823, и  - материјали од тарифен број 3404  Меѓутоа, овие материјали можат да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

<sup>19</sup> За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 35	Белтачинести супстанции; модификувани скрбови; лепила; ензими; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3505	Декстрини и други модификувани скрбови (на пр. прежелатинизирани или естерикувани скрбови), лепила врз база на скрбови или врз база на декстрини или други модификувани скрбови:  - Скробни етери естери	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3505	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3507	- Други  Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 1108  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
Глава 36	Експлозивни; пиротехнички производи; кибрити; пирофорни легури; одредени запаливи препарати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 37	Фотографски или кинематографски производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3701	<p>Фотографски плочи и план-филмови, чувствителни на светлина, неосветлени, од кој било материјал, освен од хартија, картон или текстил, план-филмови за брза фотографија, чувствителни на светлина, неосветлени, во касети или без касети:</p> <p>- Филм за брза фотографија во боја, во касети</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тарифен број 3702 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702. Меѓутоа, материјалите од тарифните броеви 3701 и 3702 може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
3702	<p>Фотографски филм во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен, од кој и да е материјал, освен од хартија, картон или текстил, филм за брза фотографија во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 и 3702</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
3704	<p>Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени, но неразвиени</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 3701 до 3704</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
ex Глава 38	<p>Разни хемиски производи, освен:</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
ex 3801	<p>- Колоиден графит во суспензија со масло и</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	полуколонден графит, јаглеродни пасти за електроди	не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
	- Графит во форма на паста што претставува смеса на повеќе од 30% по маса на графит со минерални масла	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 3403 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3803	Рафинирано тал-масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3806	Смолни естери	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 3807	Смола од дрво (катранска смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и за регулација на растот на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во вид на пакувања за продажба на мало или како препарати или артикли (на пр. сулфурирани ленти, фитили и свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3809	Средства за доработка, носачи на бои за забрзување на бојосувањето или фиксирањето на материите за бојосување и др. производи и препарати (на пр. средства за шпегтура или нагризување) што се користат во индустријата за текстил, хартија, кожа и сл., што не се споменати нигу опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3810	Препарати за декапирање на метални површини, топители	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	и др. помошни препарати за лемење или заварување, прашоци и пасти за лемење или заварување што се состојат од метали и од др. материјали, препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3811	<p>Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација, за спречување на таложење на смола, за подобрување на вискозитетот, антикорозивни препарати и други подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за други течности што се користат за исти цели како и минералните масла</p> <p>- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали</p> <p>- Други</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 3811 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација, сложени пластификатори за гума или пластични маси, што не се споменати ниту опфатени на др. место, препарати за спречување на оксидација и др. сложени стабилизатори за гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3813	Препарати и полнења за апарати за гасење пожар, наполнети боци за гасење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, што не се споменати ниту опфатени на др. место, подготвени средства за отстранување на средства за премачкување или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3818	Хемиски елементи со примеси за употреба во електрониката.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	во форма на дискови, плочки или слични форми, хемиски соединенија со примеси за употреба во електрониката	не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3819	Течности за хидраулични сопирачки и други подготвени течности за хидрауличен пренос, што не содржат или што содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3820	Препарати против замрзнување и готови течности за одмрзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 3821	Подготвени медиуми за одгледување на култури на микроорганизми (вклучувајќи вируси и сл.) или на растенија, човечки или животински клетки	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога, подготвени дијагностички или лабораториски реагенси, на подлога или не, освен оние од тарифните броеви 3002 или 3006; сертифицирани референтни материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање, индустриски масни алкохоли:  - Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање  - Индустриски масни алкохоли	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 3823	
3824	Подготвени врзивни средства за лсарски квалпи или јадра, хемиски производи и препарати на хемиската или на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од смеси на природни		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>производи), што не се споменати ниту опфатени на друго место:</p> <p>- Следните производи од овој тарифен број:</p> <p>--Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи</p> <p>--Нафтени киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естери</p> <p>--Сорбитол, освен оној од тарифен број 2905</p> <p>--Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или етаноламини, тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуминозни минерали и нивни соли</p> <p>--Изменувачи на јони</p> <p>--Копачи на вакуум-цевки</p> <p>--Алкален железен оксид за прочистување на гасови</p> <p>--Амонијачни гасовити тености и потрошен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови</p> <p>--Сулфонатенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естери</p> <p>--Фузелно масло и Диниелово масло</p> <p>--Смеси од соли со различни анијони</p> <p>--Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>
3901 до 3915	<p>Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика, освен од тарифните броеви ex 3907</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 3907	и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение:  - Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот  - Други  - Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил - бутадиен - стирен кополимер (АБС)  - Полиестер	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>(20)</sup>  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>(21)</sup>  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, материјалите од истиот тарифен број како и производот може да се користат, под услов да вивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика <sup>(22)</sup>  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика и/или производство од поликарбонат на тетрабромо - (бисфенол А)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
3912	Целулоза и вејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3916 до	Полупроизводи и артикли од		

<sup>20</sup> Ако производите се составни од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

<sup>21</sup> Ако производите се составни од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

<sup>22</sup> Ако производите се составни од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
3921	<p>пластични маси, освен од тарифен број ex 3916, ex 3917, ex 3920 и ex 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:</p> <p>- Плоскати производи, обработени повеќе отколку само површински или сечени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни), други производи обработени повеќе од површински</p> <p>- Други</p> <p>- - Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот</p> <p>- - Други</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>(23)</sup></p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од цената на производот франко фабрика <sup>(24)</sup></p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на стилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика

<sup>23</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која во маса преовладува во производот.

<sup>24</sup> Ако производите се составени од материјали распоредени во рамките на тарифен број 3901 до 3906 од една страна и тарифен број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која во маса преовладува во производот.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3921	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен  Фолии од пластика, метализирани	метал, главно цинк и сода  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број во кој е содржан производот не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
3922 до 3926	Артикли од пластични маси	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микрони <sup>(25)</sup>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума	
4005	Смеси од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форма на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природната гума, не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
4012	Протектирани или употребувани пневматски гуми од гума, полни или полупневматски гуми, протектори (газечки слој) и штитници за гуми, од гума:  - Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума - Други	Протектирање на употребувани гуми  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен оние од тарифните броеви 4011 и 4012	
ex 4017	Артикли од тврда гума	Производство од тврда гума	
ex Глава 41	Сурова кожа (освен крзно), освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

<sup>25</sup> За високо провидни ќе се сметаат следниве фолии: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-D 1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2%.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи без волна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи со волна	
4104 до 4106	Кожа штавена или во сува состојба (краст) без волна или влакна, цепена или нецепена, но понатаму необработена	Повторно штавање на претходно штавена кожа или Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
4107, 4112, и 4113	Кожа понатаму преработена после штавање или crusting, вклучувајќи пергаментно обработена кожа, без волна или влакна, цепена или нецепена, освен кожа од тарифен број 4114	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од тарифните броеви 4104 до 4113	
ex 4114	Семишувана кожа и ламинирана семишувана кожа; металзирана кожа	Производство од материјали од тарифните броеви 4104 до 4106, 4107, 4112 или 4113 под услов да нивната вкупна вредност не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 42	Производи од кожа, седларски и сарачки производи, предмети за патување, рачни торби и слични контејнери, производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 43	Крзна и вештачко крзно, производи од природно и вештачко крзно, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составни:  - Плочки, крстови и слични форми  - Други	Белење или бојадисување, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна  Производство од несоставени штавени или обработени крзна	
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тарифен број 4302	
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво, дрвен јаглен, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		од оној на производот	
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состојба, со или без кора, или само грубо обработено	
ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6 мм, стругано, точено или рабно споено	Спојување со стругање, точење или спојување на рабовите	
ex 4408	Листови на фурнир (вклучувајќи ги оние добиени со сечење на ламинатно дрво) и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6 мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина не поголема од 6 мм, стругано, точено или рабно споено	Спојување, со стругање, точење или спојување на рабовите	
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој било раб, крај или лице, вклучувајќи и стругано, точено или рабно споено:		
	- Точено или рабно споено	Точење или спојување на рабовите	
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување	
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување	
ex 4415	Сандаци за пакување, кугии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување од дрво	Производство од плочи несечени по димензија	
ex 4416	Буриња, бочви, каџи, чабури и други бочварски производи и нивни делови од дрво	Производство од цепени даги, само стругани на двете основни површини	
ex 4418	Столарија и други производи од дрво за градежништво	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 4421	- Топчести и релјефни парчиња од дрво. Дрвени стапчиња за кибрити, дрвени клинци или игли за обувки	Украшување или обликување Производство од дрво од кој било тарифен број освен од обработено дрво од тарифен број 4409	
ex Глава 45	Плута и производи од плута, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тарифен број 4501	
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од други материјали за плетарски производи, кошничарски и плетарски производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
Глава 47	Целулоза од дрво или од други влакнести целулозни материјали, рециклирани (отпадоци и остатоци) од хартија или картон	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 48	Хартија и картон, производи од хартиена маса, од хартија или картон, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избраздени или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4816	Карбон-хартија, самокопирна хартија и други хартии за копирање или пренесување (освен оние од тарифен број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, ставени во кутии или не	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	
4817	Пликови, писма-пликови, обични поштенски и дописни картички од хартија или картон, кутии, кеси, торбички и сетови за допишување од хартија или картон, со прибор за пишување од хартија	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот , и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex 4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма	<p>Производство од материјали за правење хартија од Глава 47</p>	
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и др. производи на печатарската индустрија, ракописи, отчукани ракописи и планови, освен:	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>	
4909	Печатени или илустрирани разгледници, печатени карти со лични поздрави, пораки или соопштенија, илустрирани или не, со или без пликови или украси	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 4909 и 4911</p>	
4910	<p>Печатени календари од сите видови, вклучувајќи и календар блокови</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Календари од типот “вечни” или со менливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот , и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 4909 или 4911</p>	
ex Глава 50	Свила, освен:	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони неподгодни за одвиткување, отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали), влачени или чешлани	Влачење или чешлање на отпадоци од свила	
5004 до ex 5006	Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила	Производство од <sup>(26)</sup> : - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин,  - други природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,  - хемиски материјали или текстилна пулпа или  - материјали за правење хартија	
5007	Ткаенини од свила или од отпадоци од свила:  - Што содржат гумен конец  - Други	Производство од едножично предиво <sup>(27)</sup>  Производство од <sup>(28)</sup> : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или  Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се переење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање,	

<sup>26</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>27</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>28</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		<p>обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	<p>Производство од <sup>(29)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или на друг начин подготвени за предење,</li> <li>- природни влакна, невлачени или нечешлани или на друг начин подготвени за предење,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа, или</li> <li>- материјал за правење хартија</li> </ul>	
5111 до 5113	<p>Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво <sup>(30)</sup></p> <p>Производство од <sup>(31)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна</li> <li>- вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p>	

<sup>29</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>30</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>31</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		<p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белеење, мерсеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 52	Памук, освен:	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот</p>	
5204 до 5207	Предиво и конец од памук	<p>Производство од <sup>(32)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин</li> <li>- природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
5208 до 5212	Ткаенини од памук: - Што содржат гумен конец  - Други	<p>Производство од едножично предиво <sup>(33)</sup></p> <p>Производство од <sup>(34)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна</li> <li>- вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p>	

<sup>32</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>33</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		<p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерсеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
ex Глава 53	Други растителни текстилни влакна, предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5306 до 5308	Предиво од други растителни текстилни влакна, предиво од хартија	Производство од <sup>(35)</sup> : - сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин - природни влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија	
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна, ткаенини од предиво од хартија:  - Што водржат гумен конец  - Други	Производство од едножично предиво <sup>(36)</sup>  Производство од <sup>(37)</sup> : - предиво од кокосово влакно, - предиво од јута, - природни влакна, - вештачки сечени влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на	

<sup>34</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>35</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>36</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>37</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		<p>друг начин,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа, или</li> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки филаменти	<p>Производство од <sup>(38)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин</li> <li>- природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- материјали за правее хартија</li> </ul>
5407 и 5408	<p>Ткаенини од предиво од вештачки филаменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво <sup>(39)</sup></p> <p>Производство од <sup>(40)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна</li> <li>- вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- хартија</li> </ul> <p>или</p>

<sup>38</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>39</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>40</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		<p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерсеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткасини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
5501 до 5507	Вештачки сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа	
5508 до 5511	Предиво и конец за шиене од вештачки сечени влакна	<p>Производство од <sup>(41)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сурова свила или отпадоци од свила, влачени или чешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- природни влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- материјали за правење хартија</li> </ul>	
5512 до 5516	<p>Ткасини од синтетички сечени влакна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Што содржат гумен конец</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од едножично предиво <sup>(42)</sup></p> <p>Производство од <sup>(43)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно,</li> <li>- природни влакна,</li> <li>- вештачки сечени влакна, невлачени или нечешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа или</li> <li>- хартија</li> </ul>	

<sup>41</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>42</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>43</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 56	Вата, филц и неткасни материјали, специјални предена, канапи, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив, освен:	Производство од <sup>(44)</sup> : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа, или - материјали за правење хартија	
5602	Филц, импрегниран или неимпрегниран, преслечен, прекриен или ламиниран:  - Иглен филц	Производство од <sup>(45)</sup> : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа Меѓутоа, - полипропилен филламент од тарифен број 5402, - полипропиленски влакна од тарифен број 5503 или 5506, или - канап од полипропилен филламент од тарифен број 5501, чија деноминација во сите случаи на единичен филламент или влакно е помала од 9 децитекса, може да се користат под услов да нивната вкупна вредност не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство од <sup>(46)</sup> :	

<sup>44</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавица на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>45</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавица на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5604	<p>Конец и корд од гума, прекриени со текстил, текстилно предиво и ленти и слично од тарифен број 5404 или 5405, импрегнирани, преслечени, прекриени или обложени со гума или пластична маса:</p> <p>- Конец и корд од гума, прекриени со текстилен материјал</p> <p>- Други</p>	<p>- природни влакна, - вештачки сечени влакна направени од казеин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од конец или корд од гума, непрекриени со текстилен материјал</p> <p>Производство од <sup>(47)</sup>:</p> <p>- природни влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија</p>	
5605	<p>Метализирано предиво, обвиткано или необвиткано, што се состои од текстилно предиво, ленти или слично од тарифен број 5404 или 5405, комбинирани со метал во форма на конец, ленти или прашок или покриени со метал</p>	<p>Производство од <sup>(48)</sup>:</p> <p>- природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија</p>	
5606	<p>Обвиткано предиво и ленти и слично од тарифен број 5404 или 5405, обвиткани (освен оние од тарифен број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна), жанила предиво (вклучувајќи и флокирано жанила предиво); ефектно замкасто предиво</p>	<p>Производство од <sup>(49)</sup>:</p> <p>- природни влакна - вештачки сечени влакна, невлачени или нечеслани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија</p>	

<sup>46</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>47</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>48</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
Глава 57	Теписи и други текстилни покривки за под:  - Од игден филц          - Од друг филц          - Други	<p>Производство од<sup>50</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>Меѓутоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полипропилен филамент од тар. број 5402,</li> <li>- полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506, или</li> <li>- коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501,</li> </ul> <p>чија деноминација во сите случаи на единичен филамент или влакно е помала од 9 децитета, може да се користат под услов нивната вкупна вредност да не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Ткаенина од јута може да се употреби како подлога</p>	
сх Глава 58	Специјални ткаенини, тафтувани ткаенини, тантела, таписерии, рески, вез, освен:	<p>Производство од<sup>51</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна, нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин,</li> <li>или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>Производство од<sup>52</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предиво од кокосово влакно, или предиво од јута,</li> <li>- синтетичко или вештачко филамент предиво,</li> <li>- природни влакна, или</li> <li>- вештачки сечени влакна нечеслани или подготвени за предење на друг начин</li> </ul> <p>Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога</p>	

<sup>49</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>50</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>51</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>52</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Комбинирани со конец од гума - Други	Производство од едножично предиво ( <sup>53</sup> ) Производство од ( <sup>54</sup> ): - природни влакна - вештачки сечени влакна нерасчешлани или подготвени за предење на друг начин, - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини да не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
5805	Рачно ткаени таписерии од видот гоблени, фландриски боби, обисони, бове и слично и таписерии работени со игла (на пр. ситен бод, вкрстен бод), конфекционирани или неконфекционирани	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5810	Вез за метража во ленти или во мотиви	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
5901	Текстилни ткаенини преслечени со лепило или скробни материи што се употребуваат за надворешни корици за книги или слично, ткаенини за копирање, подготвен канвас за сликање (сликарско платно), крута ткаенина - буграм и слични крути текстилни ткаенини што	Производство од предиво	

<sup>53</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>54</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5902	се употребуваат како основи за шапки  Корд-ткаенини за гуми од предиво од најлон со голема јачина или од други полиамиди, полиестри или вискозен рајон:  - Што не содржат повеќе од 90% текстилни материјали по маса  - Други	Производство од предиво  Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа	
5903	Текстилни ткаенини, импрегнирани, преслечени, прекриени или ламинирани со пластични маси, освен оние од тарифен број 5902	Производство од предиво или  Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерсеризирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
5904	Линолеум, сечен или несечен во форми, подни покривки што се состојат од преслечена или прекриена текстилна подлога, сечени или несечени во форми	Производство од предиво <sup>(55)</sup>	
5905	Сидни тапети од текстил  - Импрегнирани, преслечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали  - Други	Производство од предиво  Производство од <sup>(56)</sup> : - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сесни влакна нечешлани или подготвени за	

<sup>55</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>56</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5906	<p>Гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тарифен број 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Плетени или хеклани ткаенини</li> </ul>	<p>предење на друг начин, или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul> <p>или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% текстилни материјали по маса</li> <li>- Други</li> </ul>	<p>Производство од <sup>(57)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- природни влакна</li> <li>- вештачки сечени влакна или подготвени за предење на друг начин, или</li> <li>- хемиски материјали или текстилна пулпа</li> </ul>	
5907	<p>Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, преслечени или прекриени, сликани платна за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слично</p>	<p>Производство од хемиски материјали</p> <p>Производство од предиво</p>	
		<p>Производство од предиво или</p> <p>Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерцеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли), под услов да вкупната вредност на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика</p>	

<sup>57</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
5908	Фитили од текстил, ткаени, преплетени или плетени за ламби, печки, запалки, свеќи или слично, жаречки плински мрежички и цвечесто плетени мрежести ткаенини за нив, импрегнирани или неимпрегнирани		
	- Жаречки плински мрежички, импрегнирани	Производство од цвечесто плетена ткаенина за плински мрежички	
	- Други	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
5909 до 5911	Текстилни производи за употреба на индустријата:		
	- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тарифен број 5911	Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тарифен број 6310	
	- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, преслечени или непреслечени, цвечести или бескрајни, со единична или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткасни со повеќекратна основа и/или јатка од тарифен број 5911	Производство од <sup>(58)</sup> : - предиво од кокосово влакно, - следните материјали: -- предиво од политетрафлуоростилен <sup>(59)</sup> -- предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, -- предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фенилендиамин и изофтална киселина, -- монофил од политетрафлуоростилен <sup>(60)</sup> -- предиво од синтетички текстилни влакна од поли-р-фенилентерефталамид, -- предиво од стаклени влакна, преслечено со фенолна смола и опшиено со акрилно предиво, <sup>(61)</sup> -- кополиестер монофилменти од	

<sup>58</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>59</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

<sup>60</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

<sup>61</sup> Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	<p>полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанединтанол и изофталтична киселина,</p> <p>-- природни влакна,</p> <p>-- вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или</p> <p>-- хемиски материјали или текстилна пулпа</p> <p>Производство од <sup>(62)</sup>:</p> <p>- предиво од кокосово влакно,</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	
Глава 60	Плетени или хеклани материјали	<p>Производство од <sup>(63)</sup>:</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	
Глава 61	<p>Облека и прибор за облека, плетени или хеклани</p> <p>- Добиеени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиеени како форма</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од предиво <sup>(64)</sup> <sup>(65)</sup></p> <p>Производство од <sup>(66)</sup>:</p> <p>- природни влакна,</p> <p>- вештачки сечени влакна, нечеслани ниту подготвени за предење на друг начин, или</p> <p>- хемиски материјали или текстилна пулпа</p>	
ex Глава 62	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, освен:	Производство од предиво <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>	

<sup>62</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>63</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>64</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>65</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>66</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>67</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 и ex 6211	Облека за жени, девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени	Производство од предиво <sup>(69)</sup> или Производство од невезена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>(70)</sup>	
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво <sup>(71)</sup> или Производство од непреслечена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената непреслечена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>(72)</sup>	
6213 и 6214	Шамивчиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, велови и слично -Везени	Производство од едножично <sup>(73)</sup> <sup>(74)</sup> небелено предиво или Производство од невезена ткаенина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>(75)</sup>	

<sup>68</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>69</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>70</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>71</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>72</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>73</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавица на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>74</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>75</sup> Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	Производство од небелено едножично <sup>(76)</sup> <sup>(77)</sup> предиво или Изработка проследена со печатење, заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се измивање, белење, мерсеризирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од јазли) под услов да вкупната вредност на сите употребени непечатени стоки од тарифените броеви 6213 и 6214 не надминува 47,5% од цената на производот франко фабрика	
6217	Друг готов прибор за облека, делови од облека или од прибор за облека, освен оние од тарифен број 6212 - Везени	Производство од предиво <sup>(78)</sup> или Производство од невезена ткањина, под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткањина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>(79)</sup>	
	- Огноотпорна опрема од ткањина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво <sup>(80)</sup> или Производство од непрслечена ткањина, под услов да вкупната вредност на употребената непрслечена ткањина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика <sup>(81)</sup>	
	- Меѓупостави за јаки и манжетни, сечени	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и	

<sup>76</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешаница на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>77</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>78</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>79</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>80</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>81</sup> Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	- Други	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
		Производство од предиво <sup>(82)</sup>	
ех Глава 63	Други готови производи од текстил, сетови, износена облека и износени производи од текстил, крпи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
6301 до 6304	Кебиња, покривки за патување, постела итн., завеси итн., други производи за внатрешно опремување:		
	- Од филц, од неткаени материјали	Производство од <sup>(83)</sup> : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
	- Други		
	- - Везени	Производство од едножично небелено предиво <sup>(84)</sup> <sup>(85)</sup> или Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана), под услов да вкупната вредност на употребената невезена ткаенина не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Други	Производство од едножично небелено предиво <sup>(86)</sup> <sup>(87)</sup>	
6305	Вреки и вреќички што се употребуваат за пакување на стоки	Производство од <sup>(88)</sup> : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечешлани или подготвени за предесе на друг начин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	

<sup>82</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>83</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавица на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>84</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>85</sup> За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добисни со шиење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

<sup>86</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>87</sup> За плетени или хеклувани производи, нееластични или гумирани, добисни со шиење или спојување на парчиња на плетени или хеклувани делови (директно одсечени или плетени во форма), види воведна забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
6306	Церади, тенди и платнени заштитници од сонце, шатори, едра за бродови, штици за едрење или сувоземни возила, производи за кампување:  - Од неткаени материјали  - Други	Производство од <sup>(89)</sup> <sup>(90)</sup> : - природни влакна, или - хемиски материјали или текстилна пулпа  Производство од еднојично небелено предиво <sup>(91)</sup> <sup>(92)</sup>	
6307	Други готови производи, вклучувајќи и модни кројки за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
6308	Сетови што се состојат од ткаенини и предиво, со или без дополнителен прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршафи или салфети или слични текстилни производи во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот се да го исполнува правилото кое би се применувало врз него до колку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи без потекло, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
ex Глава 64	Обувки, гамаши и слични производи; делови од тие производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од делови од лица (горништга) залепени за внатрешните фонови или за други делови за фонови од тарифен број 6406	
6406	Делови на обувки (вклучувајќи и лица, споени или несоени со фонови што не се надворешни), заменливи влошки, вметкиза пети и слични производи, гамаши, доколенки и слични производи и нивни делови	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 65	Покривки за Глава и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

<sup>88</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>89</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>90</sup> Види ја воведната забелешка 6.

<sup>91</sup> За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

<sup>92</sup> Види ја воведната забелешка 6.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
6505	Шапки и други покривки за глава, плетени или хеклани, или изработени од тантела, филц или други текстилни материјали, метражни (но не во ленти), поставени или непоставени, украсени или неукрасени, мрежи за коса од кој било материјал, поставени или непоставени, украсени или неукрасени	Производство од предиво или текстилни влакна <sup>(93)</sup>	
ex Глава 66	Чадори, чадори за сонце, бастуми, стапови-столици, камшици, камшици за јавање и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
6601	Чадори и чадори за сонце (вклучувајќи и стапови-чадори, чадори за двор и слични чадори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 67	Подготвени перја и пердуви и производи изработени од перја или пердуви, вештачко цвеќе, производи од човечка коса	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 68	Производи од камен, гипс, цемент, азбест, лискун и слични материјали, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец	
ex 6812	Производи од азбест, производи од смеси со основа од азбест или од смеси со основа од азбест и магнезиумкарбонат	Производство од материјал од кој и да е тарифен број	
ex 6814	Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконструиран лискун)	
Глава 69	Керамички производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен	

<sup>93</sup> Види ја воведната забелешка 6.



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		од оној на производот
ex 7003 ex 7004 и ex 7005 7006	<p>Стакло со нерелефтирани слоеви</p> <p>Стакло од тарифен број 7003, 7004 и 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирани, дупчено, емајлирано или обработено на друг начин, но не вработено ниту споено со други материјали:</p> <p>- супстрати на стаклени плочи преслечени со диелектричен тенок филм, полупроводнички профил, во согласност со SEMI стандардите<sup>94</sup></p> <p>- друго</p>	<p>Производство од материјали од тарифен број 7001</p> <p>Производство од материјали од тарифен број 7006</p> <p>Производство од материјали од тарифен број 7001</p>
7007	Сигурно стакло, од калено или слоевито стакло	Производство од материјали од тарифен број 7001
7008	Повеќесидни изолациони панел-елементи од стакло	Производство од материјали од тарифен број 7001
7009	Огледала од стакло, вработени или невработени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тарифен број 7001
7010	Балони, шишиња, стаклен сад, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери од стакло, што се употребуваат за транспорт или пакување на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, капаци и други затворачи од стакло	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или</p> <p>Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабричката цена на производот</p>
7013	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, в кујна, тоалет, канцеларија, за внатрешна декорација или слични цели, (освен оние од тарифен број 7010 и 7018)	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или</p> <p>Сечење на производи од стакло, под услов вкупната</p>

<sup>94</sup> SEMI-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Институт за полупроводничка опрема и материјали).

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	вредност на употребеното несечено стакло да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика или Рачно декорирање (освен свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вкупната вредност на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, скапоцени или полускапоцени камења, благородни метали, метали прекриени со благородни метали и производи од нив, имитации на накит, метални пари, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 7102, ex 7103 и ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења	
7106, 7108 и 7110	Благородни метали:  - Необработени	Производство од материјали од кои и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 7106, 7108 и 7110 или Електролитичка, термичка или хемиска сепарација на благородни метали од тарифен број 7106, 7108 или 7110 или Легирање на благородни метали од тарифен број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали	
	- Полуобработени или во	Производство од необработени	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 7107 ex 7109 и ex 7111	форма на прав  Метали прекрени со благородни метали, полуобработени	благородни метали  Производство од метали прекрени со благородни метали, необработени	
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7117	Имитации на накит	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или  Производство од делови од неблагородни метали, непреслечени ниту покриени со благородни метали, под услов да вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 72	Железо и челик, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7207	Полупроизводи од железо или нелегиран челик	Производство од материјали од тарифен број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205	
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми, исечоци од железо или нелегиран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7206	
7217	Жица од железо или нелегиран челик	Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7207	
ex 7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од не'рѓосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тарифен број 7218	
7223	Жица од не'рѓосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7218	
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани	Производство од инготи или други примарни форми од	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
7229	шипки и прачки, во неправилно намотани макари, аглести профили, форми и исечоци од друг легиран челик, шупливи шипки и прачки за дупчење, од легиран или нелегиран челик  Производи од друг легиран челик	тарифен број 7206, 7218 или 7224  Производство од полуобработени материјали од тарифен број 7224	
ex Глава 73	Производи од железо или челик, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тарифен број 7206	
7302	Материјали за изградба на железнички или трамвајски колосеци од железо или челик, следните:  шини, шини-водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, спојници, столови, клинови на столови, подложни плочки (плочки на основа), шински штипалки и друг материјал специјално направен за составување или поставување шини	Производство од материјали од тарифен број 7206	
7304, 7305 и 7306	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик	Производство од материјали од тарифен број 7206, 7207, 7218 или 7224	
ex 7307	Прибор за цевки од не'рѓосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Обликување, дупчење, провлекување, отточување и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи, под услов вкупната вредност на кованите метални плочи да не надминува 35% од цената на производот франко фабрика	
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тарифен број 9406) и делови од конструкции (на пр. мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решетчести столбови, покриви, покривни рамки, врати и прозорци и нивни рамки и прагови за врати, ролети, огради и столбови), од железо или челик, плочи,	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тарифен број 7301	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 7315	прачки, аглести профили, форми, секции, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик  Синцири против лизгање		
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар, освен:	Производство:	
7401	Бакренец, цемент-бакар (преципитат на бакар)	- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7402	Нерафиниран бакар, бакарни аноди за електролитичко рафинирање	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, необработени  - Рафиниран бакар  - Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар	
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
7405	Предлегури на бакар	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 75	Никел и производи од никел, освен:	Производство:	
		- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
7501 до 7503	Никелов камен-мате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел, необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	производот франко фабрика	
ех Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
7601	Необработен алуминиум	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика или Производство со термичка или електролитичка постапка од нелегиран алуминиум или отпадоци и остатоци од него	
7602	Отпадоци или остатоци од алуминиум	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ех 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 77	Резервирана за можна употреба во ХС во иднина		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
ex Глава 78	Олово и производи од олово, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика
7801	Необработено олово - Рафинирано олово  - Други	Производство од олово во прачки или "работно" олово  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тарифен број 7802
7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика
7901	Необработен цинк	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тарифен број 7902
7902	Отпадоци и остатоци од цинк	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот
ex Глава 80	Калај и производи од калај, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика
8001	Необработен калај	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот.

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8002 и 8007	Отпадници и остатоци од کالاј, други производи од کالاј	Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадници од тарифен број 8002	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот
Глава 81	Други прости метали, кермети, производи од нив:  - Други прости метали, обработени, производи од нив  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број како и производот не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex Глава 82	Алати, орудија, алатки за сечење, лажици и виљушки, од прости метали, нивни делови од прости метали, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот	
8206	Алати од два или повеќе тарифни броеви од 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифните броеви 8202 до 8205. Меѓутоа, алатите од тарифените броеви 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 15% цената на сетот франко фабрика	
8207	Заменливи алати за рачни алати, со или без електричен погон, или за алатни машини (на пр. за пресување, ковање, пиланување, пунктирање, намотување, дупчење, глудање, обликување или одвртување), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал и алат за дупчење на карпи и земја	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8208	Ножеви и сечила за машини или за механички направи	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не	



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тарифен број 8208	надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8214	Други алатки за сечење(на пр. машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, месарски секири и ножеви за сечкање месо и ножеви за хартија), сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали	
8215	Лажици, виљушки, црпалки, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, за путер, штипки за шеќер и сл. кујнски и трпезен прибор	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали	
ex Глава 83	Разни производи од прости метали, освен за:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 8302	Други окови, прибор и сл. производи за згради и автоматски затворачи за врати	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тарифен број 8302, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 20% од цената на производот франко фабрика	
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, може да се користат други материјали од тарифен број 8306, под услов да нивната вкупна вредност не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди, нивни делови, освен:	Производство во кое: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производст	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8402	Котли за производство на водена или друга пареа (освен котли за централно греење со топла вода, што можат да произведат и пареа со низок притисок), котли за прегрета вода	Производство во кое: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8403 и ex 8404	Котли за централно греење, освен од оние од тарифен број 8402 и помошни уреди за котли за централно греење	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние на тарифните броеви 8403 и 8404	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8406	Турбини на вода и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош на свекички со наизменично или ротационо движење на клип	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тарифен број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8411	Турбо млазни мотори, турбо пропелери и други гасни турбини	Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8412	Други машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство: - од материјали од кој и да е	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8415	Уреди за климатизација со вентилатор на моторен погон и елементи за менување на температура и влажност, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може да се регулира одвсено	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8418	Фрижидери, замрзнувачи и друга опрема за ладење или замрзнување, електрични или други, топлотни пумпи, освен уреди за климатизација од тарифен број 8415	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во кое вредноста на сите употребени материјали кои не се со потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса, хартија и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и цилиндри за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8423	Машини за мерење (освен ваги со осетливост од 5 центиграми или повеќе), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса, тегови за машини за мерење од сите видови	<p>граници, вредноста на сите употребени материјали од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, товарење или истовар	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8429	<p>Самодвижечки булдожери, аглодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, механички лопати, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и валјаци за патишта</p> <p>- Валјаци за патишта</p> <p>- Други</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминуваат 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8430	Други подвижни машини за сортирање, рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење, за земја, минерали или руди, машини за набивање и вадење столбови,	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8431	снежни плугови и дувалки за снег	граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8431 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со валјаци за патишта	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8439	Машини за производство на пулпа од влакнести целулозни материјали или за производство или довршување на хартија или картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјалите од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјалите од истиот тарифен број како и производот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8443	Печатари за канцеларски машини (на пример, машини за автоматска обработка на податоци, машини за обработка на текст и др.)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8444 до 8447	Машини од овие тарифен броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тарифен број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8452	Машини за шиење, освен машини за прошивање книги од тарифен број 8440, мебел, пулгови и капаци посебно направени за машини за		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	<p>шиење, игли за машини за шиене</p> <p>- Машини за шиене (пришивање само со убод) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор</p> <p>- Други</p>	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика,</li> <li>- вредноста на употребените материјали без потекло, при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло, и</li> <li>- употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше се со потекло</li> </ul> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тарифен број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8469 до 8472	Канцеларски машини (на пр. машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8480	Калапници за леарници на метали, моделни плочи, модели за калапи, калапи за метал (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
8482	Топчести или валчести лежишта	<p>Производство :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8484	Заптивки и сл. спојки од метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви од метал, сетови или колекции од заптивки и слични спојки, различни по состав, во	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8486	<p>ќесиња, обвивки или сл. пакувања, механички жигови</p> <p>- Машински алатки за обработка на било кој материјал со отстранување на материјал, со помош на ласер или друг вид на светлина или со процес на фотонски зрак, ултрасоничен, процес на електрично празнење, електрохемиски, процес со електронско или јонско зрачење или плазма лак.</p> <p>- Машински алатки (вклучувајќи и преси) за обработка на метал со виткање, превиткување, исправање, порамнување, сечење, дупчење или засекување</p> <p>- Машински алатки за обработка на камен, керамика, бетон, азбест или слични минерални материјали или за ладна обработка на стакло и соодветни делови или додатоци</p> <p>- Инструменти за обележување/трасирање што претставуваат апарат за подготовка на макети кои се користат за производство на маски или мрежи обложени со слој за одбивање на светлина; делови и додатоци за овие машини</p> <p>- калап, за вбригување или компресија</p> <p>- машинерија за кревање, манипулација, товаране или растоварање</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во кое, во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
8487	Машински делови што не содржат електрични конектори, изолатори, кадеми,	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	контакти и други електрични карактеристики, неспоменати или вклучени во оваа Глава	производот франко фабрика	
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови, апарати за снимање и репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8503 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8501 и 8503 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 8517	Други апарати за пренос и прием на звук, слика и други податоци, вклучувајќи и апарати за комуникација во безжична мрежа (на пример, локална или поширока мрежа), освен апаратите за пренос и прием распоредени во тар. броеви 8443, 8525, 8527 или 8528	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на употребените материјали без потекло, не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8518	Микрофони и нивни статови, звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии, аудиофреквенциски електрични засилувачи, електрични комплекти за засилување на звук	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8519	Апарати за снимање и репродукција на звук	материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8521	Апарати за снимање или репродукција на слика, со или без вграден видеотјунер	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8522	Делови и прибор погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тарифен број 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8523	Неснимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други медиуми за снимање свук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37  -Снимени дискови касети, цврсти постојани подлоги за складирање или други медиуми за снимање звук или други феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на дискови, освен производите од Глава 37  - Матрици и мастери за производство на дискови, освен производите од Глава 37:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		<p>франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. Број 8523, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство:</p> <p>- од материјал од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика</p>
	<p>- Магнетни/кодирани картички и „паметни картички“ со две или повеќе интегрирани електронски кола</p> <p>- „паметни картички“ со едно интегрирано електронско коло</p>	<p>Производство во кое:</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. броеви 8541 и 8542, се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика</p> <p>или</p> <p>Со операција на дифузија преку која интегрираните кола се формираат на полупроводник со селективно воведување на соодветен допинг, составен и/или тестиран или не во земја која не е наведена во членовите 3 и 4.</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
8525	Предаватели за радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери, дигитални камери и видео камера рекордери	<p>Производство во кое:</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</p> <p>- вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
8526	Радари, помошни уреди за	Производство во кое:	Производство во кое вредноста

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8527	радионавигација и уреди за радиодалечинско управување  Приемници за радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани или не во исто куќиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8528	- Монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат само или главно во системи за автоматска обработка на податоци распоредени во тар. број 8471  - Други монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием; Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика;	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тарифните броеви 8525 до 8528:  - Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимање или репродукција на слика  - Погодни за употреба исклучително или главно за монитори и проектори, невклучувајќи апарати за тв прием, кои се користат исклучиво или главно во системи за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	распоредени во тар. број 8471	производот франко фабрика	
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон над 1000 волти	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8538 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8536	- Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за поврзување со или во електрични струјни кола со напон што не надминува 1000 волти  - поврзувачи за оптички влакна, јазли или кабли од оптички влакна  -- од пластика  -- од керамика  -- од бакар	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика  Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот  Производство: - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8537	Табли, плочи, конзоли, маси, ормани и други основи опремени со два или повеќе апарати од тарифен број 8535 или 8536, за електрично управување или дистрибуција на електрична енергија, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и апарати за нумеричко управување, освен апаратите за вклучување и исклучување од тарифен број 8517	<p>употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 8538 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнички уреди, освен полупроводнички плочки се уште неисечени на делови	<p>Производство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</li> <li>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</li> </ul>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex 8542	Електронски интегрирани кола: - монолитни интегрирани кола	<p>Производство во кое:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и</li> <li>- во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8541 и 8542 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика</li> </ul> <p>или</p> <p>Постапка на дифузија (во која интегрираните кола се формираат на полупроводнички супстрат со селективно воведување на соодветен допант), сооставени или несооставени и/или тестирани во држава која не е една од наведените во член 3 и 4</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на</p>	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
	- Мултичипови што се дел од машини или апарати, неспоменати ниту опфатени		

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	на друго место во оваа Глава - друго	производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
8544	Изолирана жица (вклучувајќи и емајлирана или анодизирана), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори, кабли од оптички влакна, изработени од поединечно обвиткани влакна, комбинирани или не со електрични спроводници или со конектори	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8541 и 8542 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8545	Јаглеродни електроди, јаглеродни четки, јаглерод за светилки, јаглерод за батерии и други производи од графит или друг јаглерод, со или без метал, за електрични намени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8546	Електрични изолатори од кој било материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, целосно изработени од изолациони материјали, освен со некои помали компоненти од метал (на пр. приклучоци со навој) вградени за време на пресувањето единствено заради спојување, освен изоляторите од тарифен број 8546, цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали обложени со изолационен материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8548	-Отпадоци и остатоци од галвански ќелии, галвански	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали	

Гарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
	батерии и електрични акумулатори, потрошени галвански ќелии, потрошени галвански батерии и потрошени електрични акумулатори, електрични делови на машини или апарати, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
	- Електронски микросклопови	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведените граници, вредноста на сите употребени материјали од тарифните броеви 8541 и 8542 не надминува 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови, железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) сигнална опрема за сообраќај од сите видови, освен за:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8608	Железнички и трамвајски шински склопови и прибор, механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за сигнализација, опрема за безбедност или контрола на сообраќајот на железници, трамваи, патишта, внатрешни водени патишта, паркиралишта, пристанишни постројки или аеродроми, нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор, освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
8709	Самоодни работни колички, без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складишта, пристаништа или на аеродроми, за превоз на стока на куси растојанија,	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
8710	влечни возила што се користат на пероните на железничките станици, делови на наведените возила  Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, опремени или неопремени со оружје и делови за тие возила	производот франко фабрика  Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8711	Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) и велосипеди опремени со помошен мотор, со или без бочна приколка, бочни приколки:  - Со клипен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндриците:  -- до 50 см <sup>3</sup>  -- над 50 см <sup>3</sup>  - Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од цената на производот франко фабрика          Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика          Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex 8712	Велосипеди без топчести лежишта	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оние од тарифен број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8715	Детски колички и нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
8716	Приколки и полуприколки, други возила што не се на механички погон, нивни делови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 88	Воздухоплови, вселенски летала и нивни делови, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 8804	Ротуши (ротошути)	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 8804	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
8805	Опрема за лансирање воздухоплови, палубни копирачи и слична опрема, земни тренажери за летање, делови за наведените производи	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
Глава 89	Бродови, чамци и пловни конструкции	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тарифен број 8906	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex Глава 90	Оптички фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и нивни апарати, нивни делови и прибор, освен:	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9001	Оптички влакна и снопови од оптички влакна, кабли од оптички влакна, освен оние од тарифен број 8544, листови и плочи од поларизирачки материјал, леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или апарати, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9004	Очила, заштитни очила и слични производи, корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex 9005	Дурбини со еден и со два објектива, други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали што без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 9006	Фотографски апарати (освен кинематографски камери), фотографски флеш-апарати, флеш-светилки, освен флеш-светилки со електрично напојување	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9007	Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9011	Сложени оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот,  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9015	Геодетски (вклучувајќи и фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси, далномери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9016	Ваги со осетливост од 5 г или повеќе, со или без тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9017	Инструменти за цртање, обележување или математичко сметање (на пр. апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање, логаритметри, калкулатори во	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9018	<p>форма на тркалезна плоча), инструменти за мерење должина што се држат в рака (на пр. мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава</p> <p>Инструменти и апарати за медицина, хирургија, стоматологија или ветерина, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:</p> <p>- Стоматолошки столчиња со вградена стоматолошка опрема или стоматолошки плукалници</p> <p>- Други</p>	<p>Производство од материјали од кој и да е тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број 9018</p> <p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p> <p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9019	<p>Апарати за механотерапија, апарати за масажа, апарати за психолошки тестирања, апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9020	<p>Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни маски без механички делови и измемливи филтри</p>	<p>Производство :</p> <p>- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и</p> <p>- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од цената на производот франко фабрика</p>
9024	<p>Машини и апарати за испитување на тврдост, јакост, компресибилност, еластичност или други механички својства</p>	<p>Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика</p>	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9025	на материјалите (на пр. метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса)  Хидрометри и слични плутачки инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, со или без можност за регистрирање, и комбинации на овие инструменти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притисокот или други променливи големини на течности или гасови (на пр. мерачи на протокот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количество на топлина), освен инструменти и апарати од тарифен број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9027	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гас или чад), инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитет, порозност, експанзија, површински напон и сл., инструменти и апарати за мерење или контрола на количества топлина, звук или светлина (вклучувајќи и експозиметри), микрометри	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9028	Мерачи на потрошувачката или производството на гасови, течности или електрицитет, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење  - Делови и прибор  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9029	Бројачи на вртежи, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на километри, бројачи на чекори и сл., покажувачи на брзината и тахометри, освен оние кои се распоредуваат во тарифен број 9014 или 9015, стробоскопи	надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и др. инструменти и апарати за мерење и контрола на количества електрицитет, освен мерачите од тарифен број 9028, инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рендгенски, космички или др. јонизирачки зрачења	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава, проектори на профили	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или контрола	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9033	Делови и прибор (што не се споменати или опфатени на др. место во оваа Глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
ex Глава 91	Часовници и рачни часовници и нивни делови, освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
9105	Други часовници	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9109	Механизми за часовници, комплетни и составени	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и - вредноста на сите употребени материјали без потекло не ја надминува вредноста на сите употребени материјали со потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9110	Комплетни механизми за часовници (лични и други) несоставени или делумно составени (механизми во сетови), некомплетни механизми за часовници (лични и други), составени, недовршени механизми за часовници (лични и други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика, и  - во рамките на горенаведеното граници, употребените материјали од тарифен број 9114 не надминуваат 10% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9112	Кутии за часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа Глава и делови од кутии	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од цената на производот франко фабрика
9113	Ремени, синџирчиња и гривни за рачни часовници и делови за ремени, синџирчиња и гривни  - Од неблагородни метали, никлувани или нениклувани, или преслечени со благороден метал  - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика  Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	(4)
Глава 92	Музички инструменти, делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика	
Глава 93	Оружје и муниција, нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
Глава 94	Мебел, постела, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи, ламби и други светлечки тела, што не се споменати ниту вклучени на друго место, осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и сл., монтажни згради, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
ex 9401 и ex 9403	Мебел од благородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м <sup>2</sup> или помалку	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба со материјали од тарифен број 9401 или 9403, под услов да: - вредноста на материјалот не надминува 25% од цената на производот франко фабрика, и - сите други употребени материјали се со потекло и се распоредуваат во тарифни броеви различни од тарифен број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од цената на производот франко фабрика
9405	Ламби и светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и спот-рефлектори и нивни делови што не се споменати ниту опфатени на друго место, осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	



Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт, нивни делови и прибор, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 9503	Други играчки, смалени модели, и слични модели за игра, со или без погон, сложувалки од сите видови	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и  - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња	
ex Глава 96	Разни производи, освен:	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарене	Производство од "обработени" материјали за резбарене од истиот тарифен број како и производот	
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови, со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	
9605	Патни сетови за лична тоалета, шиене или чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото, кое би се применувало врз него доколку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се со потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од цената на сетот франко фабрика	
9606	Копчиња, дриkerи и копчиња за преслекување, капаи за копчиња и други делови од овие производи, недовршени копчиња	Производство : - од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и	

Тарифен број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка, извршена на материјали без потекло, со која се стекнува статус на производ со потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
9608	Пенкала, фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал, стилографи (налив пера) и слични пера, пера за копирање, патент-моливи, перодршки, држалки за моливи и слични држалки, делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тарифен број 9609	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот. Меѓутоа, перца или перодршки од истиот тарифен број како и производот можат да бидат употребени
9612	Ленти за машини за пишување и слични ленти, натопени со мастило или поинаку подготвени за правење отпечатоци, на калем или во патрони, перничина за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија	Производство :	- од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот, и - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од цената на производот франко фабрика
ex 9613	Запалки со пиезо-палење	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тарифен број 9613 не надминува 30% од цената на производот франко фабрика	
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња	
Глава 97	Уметнички предмети, уметнички колекции и антиквитети	Производство од материјали од кој и да е тарифен број, освен од оној на производот	

## АНЕКС III а кон Протокол Б

### ПРИМЕРОК НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1

#### Инструкции за печатење

1. Секој образец мора да биде со големина 210 x 297 мм, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м<sup>2</sup>. На подлогата мора да има отпечатен зелен образец “guilloche” така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.
2. Надлежните органи Македонија и земјите членки на ЕФТА можат да си го задржат правото самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

**УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1**

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 . 000		
Пред да се пополни види ги напомените подолу			
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу  _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)		
		4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединици за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки		
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања <sup>1</sup> ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)	

<p><b>11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА</b>          Се потврдува декларацијата          Извозен документ<sup>2</sup>          Формулар _____ бр. _____          Од: _____          Царинска испостава _____          Земја или територија на издавање: _____          _____          Датум: _____          _____          (потпис)</p>	<p><b>12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ</b>          Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение</p> <p>Место и датум: _____          _____          (потпис)</p>
--	--

<sup>1</sup> За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

<p><b>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до</b></p>	<p><b>14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</b>          Извршената верификација покажува дека ова уверение(1)</p> <p><input type="checkbox"/> е издадено од наведената Царинска испостава и содржаните информации се точни</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)</p>
<p>Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение</p> <p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	<p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p> <p>(1) впиши X во соодветниот квадрат</p>

<sup>2</sup> Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот го бараат.

### ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкрта за да се оневозможат секакви подоцнежни додавања.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи нејзина идентификација.



**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ**

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 . 000  Пред да се пополни види ги напомените подолу		
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Барањето за уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу _____  и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)		
6. Поединости за транспорт (Незадолжително)	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште	7. Забелешки
7. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања <sup>1</sup> ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)	

<sup>1</sup> За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

## ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

---

---

---

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ <sup>(1)</sup>

---

---

---

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горенаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

\_\_\_\_\_  
(место и датум)

\_\_\_\_\_  
(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.



## АНЕКС III б кон Протокол Б

### ПРИМЕРОК НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР-МЕД И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР-МЕД

#### Инструкции за печатење

1. Секој образец мора да биде со големина 210 x 297 мм, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м<sup>2</sup>. На подлогата мора да има отпечатен зелен образец "guilloche" така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.
2. Надлежните органи Македонија и земјите членки на ЕФТА можат да си го задржат правото самите да ги печатат обрасците или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој образец мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој образец мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификувана. Образецот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

### УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР-МЕД Бр. А 000 . 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	2. Уверението се применува во преференцијалната трговија помеѓу  _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединици за транспорт (Незадолжително)	7. Забелешки <input type="checkbox"/> Cumulation applied with ..... (име на земја/земји)  <input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во соодветното квадратче)	
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања <sup>1</sup> ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)
11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ <sup>2</sup> Формулар _____ бр. _____ Од: _____ Царинска испостава _____ Земја или територија на издавање: _____ _____ Место и датум: _____ _____ (потпис)	12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение  Место и датум: _____ _____ (потпис)	
Печат		

<sup>1</sup> За стоката без амбалажа да се означат бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

<sup>2</sup> Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

<p>13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до</p>	<p>14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА</p> <p>Извршената верификација покажува дека ова уверение(1)</p> <p><input type="checkbox"/> е издадено од наведената Царинска испостава и содржаните информации се точни</p> <p><input type="checkbox"/> не ги исполнува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)</p>
<p>Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение</p> <p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	<p>_____</p> <p>(место и датум)</p> <p>печат</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p> <p>(1) влечи X во соодветниот квадрант</p>

### ЗАБЕЛЕШКИ

1. Уверението не смее да се пречкртува или да содржи зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските органи на земјата или територијата што го издаваат.
2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се пречкрта за да се оневозможат секакви подошнежни додавања.
3. Стоката мора да се опише согласно трговската практика и со доволно детали да се овозможи нејзина идентификација.

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ**

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР-МЕД      Бр. А 000 . 000	
3. Примач (име, полна адреса, земја) (Незадолжително)	Пред да се пополни види ги напомените подолу  _____ и _____ (наведи ги соодветните земји, групи земји или територии)	
6. Поединици за транспорт (Незадолжително)	4. Земја, група земји или територија од која производите се сметаат дека се со потекло	5. Земја, група земји или територија на одредните
8. Реден број; ознаки и броеви; број и вид на пакувања <sup>1</sup> ; опис на стока	9. Бруто маса (кг) или друга мерка (литри, м <sup>3</sup> , итн.)	10. Фактури (Незадолжително)
7. Забелешки <input type="checkbox"/> Cumulation applied with ..... (име на земја/земји)  <input type="checkbox"/> No cumulation applied (внеси X во соодветното квадратче)		

<sup>1</sup> За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

## ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горенаведените услови:

---

---

---

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како доказ <sup>(1)</sup>

---

---

---

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на соодветните органи, сите потребни документи кои може да ги побараат овие органи со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на моите сметки и проверка на процесите за производство на горенаведената стока, што ќе го извршат горнаведените органи;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

---

(место и датум)

---

(ПОТПИС)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката повторно извезена во истата состојба.

## АНЕКС IV а кон Протокол Б

### ТЕКСТ НА ИЗЈАВАТА ВО ФАКТУРА

Изјавите во фактура, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат.

#### Англиска верзија:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin<sup>(2)</sup>.

#### Германска верзија:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ..... Ursprungswaren sind<sup>(2)</sup>.

#### Француска верзија:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°. ....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(2)</sup>.

#### Италијанска верзија:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup>.

#### Исландска верзија:

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr. ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ..... friðindauppruna<sup>(2)</sup>.

#### Норвешка верзија:

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ..... preferanseopprinnelse<sup>(2)</sup>.

#### Македонска верзија:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

.....(3)  
(место и датум)

.....(4)  
(Потпис на извозникот, името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

- (1) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник согласно член 23 од Протоколот, бројот на одобрението на одобрениот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- (2) Потеклото на производите мора да биде означено.
- (3) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.
- (4) Види член 22 (7) од Протоколот. Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од наведување на името на потписникот.

## АНЕКС IV б кон Протокол Б

### ТЕКСТ НА ИЗЈАВАТА ВО ФАКТУРА ЕУР-МЕД

Изјавите во фактура ЕУР-МЕД, чиј текст е даден подолу, мораат да бидат направени во согласност со фуснотите. Сепак, самите фусноти не треба да се наведуваат.

#### Англиска верзија:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....<sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

#### Германска верзија:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ....<sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ..... Ursprungswaren sind<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

#### Француска верзија:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°. ....<sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .....<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

#### Италијанска верзија:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ....<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

#### Исландска верзија:

Útflýkjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr. ....<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ..... fríðindauppruna<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>



**Норвешка верзија:**

Eksporthøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ..... preferanseopprinnelse<sup>(2)</sup>.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

**Македонска верзија:**

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр. ....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

- cumulation applied with .... (име на земјата/земјите)
- no cumulation applied<sup>(3)</sup>

.....<sup>(4)</sup>  
(место и датум)

.....<sup>(5)</sup>  
(Потпис на извозникот; името на лицето што ја потпишува изјавата мора да биде означено со јасни букви)

- (1) Кога изјавата во фактура е направена од страна на одобрен извозник согласно член 23 од Протоколот, бројот на одобрението на одобренниот извозник мора да биде вметнато на ова место. Ако изјавата во фактура не е направена од страна на овластен извозник, зборовите во заграда ќе бидат испуштени или местото ќе биде оставено празно.
- (2) Потеклото на производите мора да биде означено.
- (3) Пополни и избриши кога е неопходно.
- (4) Овие информации можат да бидат изоставени ако тие веќе се наоѓаат во самиот документ.
- (5) Види член 22 (7) од Протоколот. Во случај кога извозникот не е потребно да потпише, непотребата од потпис исто така означува и непотреба од наведување на името на потписникот.

## АНЕКС V кон Протокол Б

Список на земји или територии вклучени во Евро-Медитеранското партнерство врз основа на декларацијата од Барселона усвоен на Евро-Медитеранската конференција меѓу Европските заедници и земјите или териториите наведени подолу:

Алжир

Египет

Израел

Јордан

Либан

Мароко

Сирија

Тунис

Турција

ПЛО во име на Палестинските власти (Западен брег од појасот Газа)

DECISION OF THE JOINT MACEDONIA-EFTA COMMITTEE

No. 1 of 2008

(Adopted on 28 November 2008)

AMENDMENTS TO ANNEX IICONCERNING FISH AND OTHER MARINE PRODUCTS

THE JOINT COMMITTEE,

Noting the developments in international trade in fish and other marine products,

Noting the discussions taking place in the WTO regarding the definition of fish and fisheries products,

Noting that the Parties desire to harmonise the scope of Annex II with international developments,

Having regard to Article 33 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend the Annexes to the Agreement,

DECIDES:

1. The following products shall be added to Table 1 to Annex II:

Heading No.	H.S. Code	Description of products
05.11		<b>Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.</b>
	0511.91	- Other:
		-- Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3

2. The following products shall be added to Table 4 to Annex II:

Heading No.	Description of products
ex. 0511.91	Feedingstuffs for production animals

3. Taking into account that this Decision requires approval through further internal procedures in Macedonia and Norway, it shall enter into force on the first day of the third month after the last of these Parties has deposited its instruments of acceptance with the Depositary, which shall notify all the Parties.

4. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.

Ref. 21810

Distribution: EFTA/MK

5 December 2008  
Annex

DECISION OF THE JOINT EFTA-MACEDONIA COMMITTEE

No. 2 of 2008

(Adopted on 28 November 2008)

AMENDMENTS TO PROTOCOL A  
CONCERNING PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS

THE JOINT COMMITTEE,

Noting that according to paragraph 2 of Article 3 of Protocol A, the EFTA States shall, based on reviews, accord to products listed in Tables II-IV to the Protocol, originating in Macedonia, treatment not less favourable than that accorded to the European Community,

Noting that according to Article 4 of Protocol A, Macedonia shall, for products listed in Table V to the Protocol, originating in an EFTA State, accord treatment not less favourable than that accorded to the European Community,

Noting further that according to Article 6 of Protocol A the EFTA States and Macedonia shall review periodically the development of their trade in products covered by the Protocol,

Taking into account that the EFTA States have revised their agreements with the European Community on processed agricultural products, by expanding the product coverage of these agreements and providing for improved concessions for the products covered,

Recognising that Tables I-V in the Protocol will according to the Decision be replaced by Table I (for the EFTA States) and Table II (for Macedonia),

Having regard to Article 33 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend Protocols of the Agreement,

DECIDES:

1. Protocol A and Tables I, II (Iceland), III (Liechtenstein, Switzerland), IV (Norway) and V (Macedonia) to the Protocol shall be replaced by the text and Tables set out in the Annex to this Decision.
  2. Taking into account that this Decision requires approval through further internal procedures in Macedonia and Norway, it shall enter into force on the first day of the third month after the last of these Parties has deposited its instruments of acceptance with the Depositary, which shall notify all the Parties.
  3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
-

PROTOCOL A

REFERRED TO IN SUB-PARAGRAPH (b) OF ARTICLE 2

PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS

Article 1

1. In order to take account of differences in the cost of the agricultural raw materials incorporated in the products referred to in Article 2 of this Protocol, this Agreement does not preclude:

- (a) the levying, upon import, of a duty;
- (b) the application of measures adopted upon export.

2. The fixed duties, levied upon import, shall be based on, but not exceed, the differences between the domestic price and the world market price of the agricultural raw materials incorporated into the products concerned.

Article 2

1. For products listed in Table I, originating in Macedonia, Iceland, Liechtenstein/Switzerland and Norway respectively shall accord the concessions indicated in Table I.

2. Taking into account the provisions laid down in Article 1 of this Protocol, Iceland, Liechtenstein/Switzerland and Norway shall, based on reviews that can be held upon request, accord to products listed in Table I, originating in Macedonia, treatment not less favourable than that accorded to the European Community.

Article 3

For products listed in Table II, originating in an EFTA State, Macedonia shall accord treatment not less favourable than that accorded to the European Community.

Article 4

1. The EFTA States and Macedonia shall notify each other at an early stage, at least before the entering into force, of all measures applied under Article 1 of this Protocol.

2. Macedonia and the EFTA States shall inform each other of all changes in the treatment accorded to the European Community.

Article 5

The Parties shall review periodically the development of their trade in products covered by this Protocol. In the light of these reviews and taking into account the arrangements between the Parties in the WTO and between them and the European Community, the EFTA States and Macedonia shall decide on possible changes to the product coverage of this Protocol, as well as on a possible development of the measures applied under Article 1 of this Protocol.

---



TABLE I TO PROTOCOL A - EFTA

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
04.03	Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.			
ex 0403.10	- Yogurt:			
	-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	*	*	*
ex 0403.90	- Other:			
	-- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	*	*	*
05.01	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.	FREE	FREE	FREE
05.02	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.	FREE	FREE	FREE
05.05	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.	FREE	FREE	FREE <sup>1)</sup>
05.07	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.	FREE	FREE	FREE
05.08	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.	FREE	FREE	FREE <sup>1)</sup>
05.10	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.	FREE	FREE	FREE
07.10	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.			
0710.40	- Sweet corn	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
07.11	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.			
ex 0711.90	- Other vegetables; mixtures of vegetables:			
	-- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE
09.01	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.	FREE	FREE	FREE <sup>1)</sup>
09.02	Tea, whether or not flavoured.	FREE	FREE	FREE
13.02	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.			
	- Vegetable saps and extracts:			
1302.12	-- Of liquorice	FREE	FREE	FREE
1302.13	-- Of hops	FREE	FREE	FREE
ex 1302.19	-- Other:			
	--- Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone	FREE	FREE	FREE
	--- Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations	FREE	FREE	FREE
	--- Medicinal, other than intermixtures of vegetable extracts for the manufacture of beverages or of food preparations or of vanilla oleoresin	FREE	FREE	FREE
1302.20	- Pectic substances, pectinates and pectates	FREE	FREE	FREE
	- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:			
1302.31	-- Agar-agar	FREE	FREE	FREE
1302.32	-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds	FREE	FREE	FREE
1302.39	-- Other	FREE	FREE	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
14.01	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).	FREE	FREE	FREE
14.04	Vegetable products not elsewhere specified or included.	FREE	FREE	FREE <sup>1)</sup>
15.16	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.			
ex 1516.20	- Vegetable fats and oils and their fractions: -- Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax"	FREE	FREE	FREE
15.17	Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.			
ex 1517.10	- Margarine, excluding liquid margarine: -- Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats	*	*	*
ex 1517.90	- Other: -- Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats -- Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations n.e.s.i	* FREE	(* FREE	* FREE
15.18	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.			
ex 1518.00	Linoxyn	FREE	FREE	FREE
15.20	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE
15.21	Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.	FREE	FREE	FREE
15.22	Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
17.02	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.			
1702.50	- Chemically pure fructose,	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE
ex 1702.90	- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose:			
	-- Chemically pure maltose	FREE	FREE <sup>1)3)</sup>	FREE <sup>1)</sup>
17.04	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.	FREE	*	*
18.03	Cocoa paste, whether or not defatted.	FREE	FREE	FREE
18.04	Cocoa butter, fat and oil.	FREE	FREE	FREE
18.05	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.	FREE	FREE	FREE
18.06	Chocolate and other food preparations containing cocoa.			
1806.10	- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter	FREE	FREE	*
1806.20	- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg	(*)	*	*
	- Other, in blocks, slabs or bars:			
1806.31	-- Filled	*	*	*
1806.32	-- Not filled	(*)	*	*
1806.90	- Other	(*)	*	*
19.01	Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.			
1901.10	- Preparations for infant use, put up for retail sale	FREE	*	*

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
1901.20	- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 19.05	(*)	*	*
1901.90	- Other	FREE	(*)	(*)
19.02	<b>Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared.</b>			
	- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:			
1902.11	-- Containing eggs	*	*	*
1902.19	-- Other	FREE	*	*
ex 1902.20	- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:			
	-- Other than products containing more than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal or blood, or any combination thereof	(*)	*	*
1902.30	- Other pasta	(*)	*	*
1902.40	- Couscous	(*)	*	*
19.03	<b>Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.</b>	FREE	*	FREE
19.04	<b>Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked, or otherwise prepared, not elsewhere specified or included.</b>			
1904.10	- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products	FREE	FREE	*
1904.20	- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals	FREE	*	*
1904.30	- Bulgur wheat	(*)	FREE	*
1904.90	- Other	(*)	(*)	*
19.05	<b>Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.</b>			

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
1905.10	- Crispbread	FREE	*	*
1905.20	- Gingerbread and the like	*	*	*
	- Sweet biscuits; waffles and wafers:			
1905.31	-- Sweet biscuits	*	*	*
1905.32	-- Waffles and wafers	*	*	*
1905.40	- Rusks, toasted bread and similar toasted products	*	*	*
1905.90	- Other	(*)	*	(*) <sup>1)</sup>
<b>20.01</b>	<b>Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.</b>			
ex 2001.90	- Other:			
	-- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ); palm hearts; yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch	FREE	(*)	FREE
<b>20.02</b>	<b>Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.</b>			
2002.90	- Other	FREE	FREE	FREE
<b>20.04</b>	<b>Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06.</b>			
ex 2004.10	- Potatoes:			
	-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes	FREE	*	*
ex 2004.90	- Other vegetables and mixtures of vegetables:			
	-- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE
<b>20.05</b>	<b>Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.</b>			
ex 2005.20	- Potatoes:			
	-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes	FREE	*	*
2005.80	- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
20.06	<b>Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).</b>			
ex 2006.00	- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	FREE	*	FREE
20.07	<b>Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.</b>			
2007.10	- Homogenised preparations	FREE	*	*
	- Other:			
2007.91	-- Citrus fruit	FREE	FREE	*
2007.99	-- Other	FREE	(*)	*
20.08	<b>Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.</b>			
	- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:			
ex 2008.11	-- Ground-nuts:			
	--- Peanut butter	FREE	FREE	*
	--- Ground nuts, roasted	FREE	*	FREE
	- Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:			
2008.91	-- Palm hearts	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE
ex 2008.99	-- Other:			
	--- Maize (corn) other than sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	FREE	*	FREE
21.01	<b>Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.</b>			
	- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee :			
2101.11	-- Extracts, essences and concentrates	FREE	FREE	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/Liechtenstein
2101.12	-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	FREE	FREE	*
2101.20	- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate	FREE	FREE	*
2101.30	- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	FREE	FREE	FREE
<b>21.02</b>	<b>Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.</b>			
2102.10	- Active yeasts	FREE	FREE	FREE <sup>2)</sup>
2102.20	- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead	FREE	FREE <sup>1)</sup>	FREE <sup>1)</sup>
2102.30	- Prepared baking powders	FREE	FREE	FREE
<b>21.03</b>	<b>Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.</b>			
2103.10	- Soya sauce	FREE	FREE	FREE
2103.20	- Tomato ketchup and other tomato sauces	FREE	(*)	FREE
2103.30	- Mustard flour and meal and prepared mustard	FREE	FREE	FREE <sup>1)</sup>
2103.90	- Other	(*)	(*)	FREE
<b>21.04</b>	<b>Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.</b>	*	(*)	(*)
<b>21.05</b>	<b>Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.</b>	Excluded	(*)	*
<b>21.06</b>	<b>Food preparations not elsewhere specified or included.</b>			
2106.10	- Protein concentrates and textured protein substances	FREE	*	(*)
ex 2106.90	- Other:			
	-- Other than flavoured or coloured sugar syrups	Excluded	(*)	(*)
<b>22.01</b>	<b>Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.</b>	FREE	FREE	FREE
<b>22.02</b>	<b>Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.</b>			



Harmonized System Heading	Description of products	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
2202.10	- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured	FREE	FREE	FREE
2202.90	- Other	(*)	(*)	*
22.03	<b>Beer made from malt.</b>	FREE	FREE	FREE
22.04	<b>Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.</b>	FREE	3)	3)
22.05	<b>Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.</b>	FREE	FREE	FREE
22.07	<b>Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.</b>			
2207.20	- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	FREE	FREE	FREE
22.08	<b>Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.</b>			
2208.20	- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc	FREE	FREE	FREE
2208.30	- Whiskies	FREE	FREE	FREE
2208.40	- Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products	FREE	FREE	FREE
2208.50	- Gin and Geneva	FREE	FREE	FREE
2208.60	- Vodka	FREE	FREE	FREE
2208.70	- Liqueurs and cordials	FREE	FREE	FREE
2208.90	- Other	FREE	FREE	*
22.09	<b>Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.</b>	FREE	FREE	FREE

- \* = Duty in accordance with Article 1.1(a) of this Protocol.  
 FREE = No customs duty in accordance with Article 4 of this Agreement.  
 (\*) = Contains also tariff lines which are "free".  
 1) = When for feed purpose: Norway: Partial concessions. Switzerland: No concessions.  
 2) = Concessions not granted for baker's yeast and when for feed purpose.  
 3) = Product not covered by this Protocol when imported into the respective EFTA State(s); treatment according to the bilateral agricultural arrangements between Macedonia and the respective EFTA State(s).

TABLE II TO PROTOCOL A - MACEDONIA

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
04.03	Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.	
ex 0403.10	- Yogurt: -- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	1
ex 0403.90	- Other: -- Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	1
05.01	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.	FREE
05.02	Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.	FREE
05.05	Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.	FREE
05.07	Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.	FREE
05.08	Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.	FREE
05.10	Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.	FREE
07.10	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.	
0710.40	- Sweet corn	1

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
07.11	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.	
ex 0711.90	- Other vegetables; mixtures of vegetables: -- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
13.02	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.	
	- Vegetable saps and extracts:	
1302.12	-- Of liquorice	FREE
1302.13	-- Of hops	FREE
ex 1302.19	-- Other:	
	--- Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone	FREE
	--- Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations	FREE
	--- Medicinal, other than intermixtures of vegetable extracts for the manufacture of beverages or of food preparations or of vanilla oleoresin	FREE
1302.20	- Pectic substances, pectinates and pectates	FREE
	- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:	
1302.31	-- Agar-agar	FREE
1302.32	-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds	FREE
1302.39	-- Other	FREE
14.01	Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).	FREE
14.04	Vegetable products not elsewhere specified or included.	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
15.16	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.	
ex 1516.20	- Vegetable fats and oils and their fractions: -- Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax"	FREE
15.18	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.	
ex 1518.00	Linoxyn	FREE
15.20	Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.	FREE
17.02	Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.	
1702.50	- Chemically pure fructose	FREE
1702.90	- Chemically pure maltose	1
17.04	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.	1
18.03	Cocoa paste, whether or not defatted.	FREE
18.04	Cocoa butter, fat and oil.	FREE
18.05	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.	FREE
18.06	Chocolate and other food preparations containing cocoa.	
1806.10	- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter	1
1806.20	- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg - Other, in blocks, slabs or bars:	1

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
1806.31	-- Filled	1
1806.32	-- Not filled	1
1806.90	- Other	1
19.01	<b>Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.</b>	
1901.10	- Preparations for infant use, put up for retail sale	FREE
1901.20	- Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 19.05	1
1901.90	- Other	FREE
19.02	<b>Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared.</b>	
	- Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared:	
1902.11	-- Containing eggs	1
1902.19	-- Other	1
ex 1902.20	- Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared:	
	-- Other than products containing more than 20 % by weight of sausage, meat, meat offal or blood, or any combination thereof	FREE
1902.30	- Other pasta	1
1902.40	- Couscous	1
19.03	<b>Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.</b>	FREE
19.05	<b>Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.</b>	

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
1905.10	- Crispbread	1
1905.20	- Gingerbread and the like	1
	- Sweet biscuits; waffles and wafers:	
1905.31	-- Sweet biscuits	1
1905.32	-- Waffles and wafers	1
1905.40	- Rusks, toasted bread and similar toasted products	1
1905.90	- Other	1
<b>20.01</b>	<b>Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.</b>	
ex 2001.90	- Other:	
	-- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ); palm hearts; yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch	1
<b>20.04</b>	<b>Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06.</b>	
ex 2004.10	- Potatoes:	
	-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes	1
ex 2004.90	- Other vegetables and mixtures of vegetables:	
	-- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
<b>20.05</b>	<b>Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.</b>	
ex 2005.20	- Potatoes:	
	-- Edible preparations composed of flour, meal or flakes based on potatoes	1
2005.80	- Sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
<b>20.08</b>	<b>Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.</b>	

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
	- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:	
ex 2008.11	-- Ground-nuts:	
	--- Peanut butter	1
2008.91	-- Palm hearts	1
ex 2008.99	-- Other:	
	--- Maize (corn) other than sweet corn ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )	1
<b>21.01</b>	<b>Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.</b>	
	- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee :	
2101.12	-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	1
2101.20	- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate	1
2101.30	- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	1
<b>21.03</b>	<b>Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.</b>	
2103.10	- Soya sauce	1
ex 2103.90	- Other than Mayonnaise	1
<b>21.04</b>	<b>Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.</b>	1
<b>21.05</b>	<b>Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.</b>	1
<b>21.06</b>	<b>Food preparations not elsewhere specified or included.</b>	
2106.10	- Protein concentrates and textured protein substances	FREE
ex 2106.90	- Other:	
	-- Other than flavoured or coloured sugar syrups	FREE

Harmonized System Heading	Description of products	Macedonia
22.02	<b>Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.</b>	
2202.10	- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured	1
2202.90	- Other	1
22.03	<b>Beer made from malt.</b>	FREE
22.05	<b>Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.</b>	FREE
22.08	<b>Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.</b>	
2208.20	- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc	FREE
2208.30	- Whiskies	FREE
2208.40	- Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products	FREE
2208.50	- Gin and Geneva	FREE
2208.60	- Vodka	FREE
2208.70	- Liqueurs and cordials	FREE
2208.90	- Other	FREE
22.09	<b>Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.</b>	FREE
FREE	= No customs duty in accordance with Article 4 of this Agreement.	
1	= Duty in accordance with Article 3 of this Protocol	



DECISION OF THE JOINT EFTA-MACEDONIAN COMMITTEE

No. 3 of 2008

(Adopted on 28 November 2008)

AMENDMENTS TO ANNEX I

CONCERNING PRODUCTS NOT COVERED BY THE AGREEMENT

THE JOINT COMMITTEE,

Noting that amendments to Protocol A require that amendments are also made to Annex I,

Noting that certain products are no longer excluded from the scope of the Agreement,

Having regard to Article 33 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend the Annexes to the Agreement,

DECIDES:

1. Annex I to the Agreement shall be replaced with the new Annex I attached to this Decision.
  2. Taking into account that this Decision requires approval through further internal procedures in Macedonia and Norway, it shall enter into force on the first day of the third month after the last of these Parties has deposited its instruments of acceptance with the Depositary, which shall notify all the Parties.
  3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
-

ANNEX I

REFERRED TO IN SUB-PARAGRAPH (a) OF ARTICLE 2

PRODUCTS NOT COVERED BY THE AGREEMENT

Products falling within Chapters 25 - 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) to which this Agreement does not apply when imported into the EFTA States as specified against each product.

HS Heading	Description of products	Excluded when imported into :
35.01	Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues.	Liechtenstein Switzerland Norway*
		Macedonia, when originating in Liechtenstein Switzerland Norway
35.02	Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives:	
3502.11	- Egg albumin: -- Dried	Norway Liechtenstein Switzerland
3502.19	-- Other	Norway Liechtenstein

\* Subject to treatment as defined in Protocol A to the Agreement

HS Heading	Description of products	Excluded when imported into :
		Switzerland
3502.20	- Milk albumin (lactalbumin), including concentrates of two or more whey proteins	Norway
3502.90	- Other	Norway
<b>35.05</b>	<b>Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:</b>	
ex 3505.10	- Dextrins and other modified starches, for animal feeding	Norway* Liechtenstein Switzerland
ex 3505.20	- Glues, for animal feeding	Liechtenstein Switzerland
<b>38.09</b>	<b>Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included:</b>	
ex 3809.10	- With a basis of amylaceous substances, for animal feeding	Liechtenstein Switzerland
<b>38.23</b>	<b>Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:</b>	
ex 3823.11	-- Stearic acid, for animal feeding	Liechtenstein Switzerland Norway

HS Heading	Description of products	Excluded when imported into :
ex 3823.12	-- Oleic acid, for animal feeding	Liechtenstein Switzerland Norway
ex 3823.13	-- Tall oil fatty acids, for animal feeding	Norway
ex 3823.19	-- Other, for animal feeding	Liechtenstein Switzerland Norway
ex 3823.70	-- Industrial fatty alcohols, for animal feeding	Norway

DECISION OF THE JOINT EFTA-MACEDONIA COMMITTEE

No. 4 of 2008

(Adopted on 28 November 2008)

AMENDMENTS TO PROTOCOL B  
CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING  
PRODUCTS" AND METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION

THE JOINT COMMITTEE,

Having regard to Protocol B concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative co-operation,

Having regard to the establishment and development of a Pan-Euro-Mediterranean cumulation system and the creation of a model protocol on rules of origin to be implemented in the Pan-Euro-Mediterranean cumulation zone,

Noting the Parties' commitment, reflected in the Record of Understanding, to search for further improvements of the rules of origin, in particular the inclusion of Macedonia into the European cumulation network, in order to expand and promote production and trade in the European region,

Recognizing that the extension of the EFTA-Macedonia system of cumulation will improve the effectiveness of this Agreement, by allowing not only the use of materials originating in Macedonia and the EFTA States but also the use of materials originating in the European Community, Turkey and the Faeroe Islands, the countries or territories participating in the Euro-Mediterranean partnership based on the Barcelona Declaration, other than Turkey<sup>1</sup>, or the countries covered by the Stabilisation and Association process, the EU's policy for the Western Balkans<sup>2</sup>,

Having regard to Article 33 of the Agreement, empowering the Joint Committee to amend the Protocols of the Agreement,

---

<sup>1</sup> Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, West Bank and Gaza Strip.

<sup>2</sup> Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Republic of Macedonia, Montenegro, and Serbia, including Kosovo as defined in UN Security Council Resolution 1244/99.

DECIDES:

1. The text of Protocol B shall be replaced by the text set out in the Annex to this Decision.
  2. Taking into account that this Decision requires approval through further internal procedures in Macedonia, Norway and Switzerland, it shall enter into force on the first day of the third month after the last of these Parties has deposited its instruments of acceptance with the Depositary, which shall notify all the Parties.
  3. The Secretary-General of the European Free Trade Association shall deposit the text of this Decision with the Depositary.
-

## **PROTOCOL B**

CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF  
"ORIGINATING PRODUCTS" AND METHODS OF  
ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

**PROTOCOL B**  
**CONCERNING THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF**  
**"ORIGINATING PRODUCTS" AND**  
**METHODS OF ADMINISTRATIVE COOPERATION**

**TABLE OF CONTENTS**

<b>TITLE I</b>	<b>GENERAL PROVISIONS</b>
- Article 1	Definitions
<b>TITLE II</b>	<b>DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"</b>
- Article 2	General requirements
- Article 3	Cumulation in an EFTA State
- Article 4	Cumulation in Macedonia
- Article 5	Wholly obtained products
- Article 6	Sufficiently worked or processed products
- Article 7	Insufficient working or processing
- Article 8	Unit of qualification
- Article 9	Accessories, spare parts and tools
- Article 10	Sets
- Article 11	Neutral elements
<b>TITLE III</b>	<b>TERRITORIAL REQUIREMENTS</b>
- Article 12	Principle of territoriality
- Article 13	Direct transport
- Article 14	Exhibitions
<b>TITLE IV</b>	<b>DRAWBACK OR EXEMPTION</b>
- Article 15	Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties



**TITLE V**

**PROOF OF ORIGIN**

- Article 16 General requirements
- Article 17 Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED
- Article 18 Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively
- Article 19 Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED
- Article 20 Issue of movement certificates EUR.1 or EUR-MED on the basis of a proof of origin issued or made out previously
- Article 21 Accounting segregation
- Article 22 Conditions for making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED
- Article 23 Approved exporter
- Article 24 Validity of proof of origin
- Article 25 Submission of proof of origin
- Article 26 Importation by instalments
- Article 27 Exemptions from proof of origin
- Article 28 Supporting documents
- Article 29 Preservation of proof of origin and supporting documents
- Article 30 Discrepancies and formal errors
- Article 31 Amounts expressed in euro

**TITLE VI**

**ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE  
CO-OPERATION**

- Article 32 Mutual assistance
- Article 33 Verification of proofs of origin
- Article 34 Dispute settlement
- Article 35 Penalties
- Article 36 Free zones

**TITLE VII**

**FINAL PROVISIONS**

- Article 37 Sub-Committee on Customs and Origin Matters
- Article 38 Transitional provision for goods in transit or storage
- Article 39 Annexes

## LIST OF ANNEXES

- |             |  |
|-------------|--|
| Annex I     | Introductory notes to the list in Annex II   |
| Annex II    | List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status |
| Annex III a | Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1   |
| Annex III b | Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EUR-MED   |
| Annex IV a  | Text of the invoice declaration  |
| Annex IV b  | Text of the invoice declaration EUR-MED  |
| Annex V     | List of countries or territories participating in the Euro-Mediterranean partnership based on the Barcelona Declaration                                    |

## TITLE I

### GENERAL PROVISIONS

#### Article 1

##### Definitions

For the purposes of this Protocol:

- (a) "manufacture" means any kind of working or processing including assembly or specific operations;
- (b) "material" means any ingredient, raw material, component or part, etc., used in the manufacture of the product;
- (c) "product" means the product being manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (d) "goods" means both materials and products;
- (e) "customs value" means the value as determined in accordance with the 1994 Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (WTO Agreement on customs valuation);
- (f) "ex-works price" means the price paid for the product ex works to the manufacturer in an EFTA State or Macedonia in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported;
- (g) "value of materials" means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in an EFTA State or Macedonia;
- (h) "value of originating materials" means the value of such materials as defined in (g) applied *mutatis mutandis*;
- (i) "value added" shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the EFTA State concerned or in Macedonia;
- (j) "chapters" and "headings" mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the Harmonized

Commodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as "the Harmonized System" or "HS";

- (k) "classified" refers to the classification of a product or material under a particular heading;
- (l) "consignment" means products which are either sent simultaneously from one exporter to one consignee or covered by a single transport document covering their shipment from the exporter to the consignee or, in the absence of such a document, by a single invoice;
- (m) "territories" includes territorial waters;
- (n) "EUR" means "euro", the single currency of the European Monetary Union;
- (o) "an EFTA State" means any of the following states: Iceland, Norway or Switzerland (including Liechtenstein)<sup>1</sup>, as the case may be;
- (p) "Party" within the meaning of this Protocol means Macedonia, Iceland, Norway, Switzerland or Liechtenstein.

## TITLE II

### DEFINITION OF THE CONCEPT OF "ORIGINATING PRODUCTS"

#### Article 2

##### General requirements

1. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in an EFTA State:
  - (a) products wholly obtained in an EFTA State within the meaning of Article 5;
  - (b) products obtained in an EFTA State incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in an EFTA State within the meaning of Article 6;

<sup>1</sup> Due to the customs union between Switzerland and Liechtenstein, products originating in Liechtenstein are considered as originating in Switzerland.

- (c) goods originating in the European Economic Area (EEA), within the meaning of Protocol 4 to the Agreement on the European Economic Area.
2. For the purpose of implementing this Agreement, the following products shall be considered as originating in Macedonia:
    - (a) products wholly obtained in Macedonia within the meaning of Article 5;
    - (b) products obtained in Macedonia incorporating materials which have not been wholly obtained there, provided that such materials have undergone sufficient working or processing in Macedonia within the meaning of Article 6.
  3. The provisions of paragraph 1 (c) shall only apply provided a free trade agreement is applicable between, on the one hand, Macedonia and, on the other hand, the European Community.

### Article 3

#### **Cumulation in an EFTA State**

1. Without prejudice to the provisions of Article 2 (1), products shall be considered as originating in an EFTA State if such products are obtained there, incorporating materials originating in Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein)<sup>1</sup>, Turkey or the European Community, provided that the working or processing carried out in the EFTA State concerned goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.
2. Without prejudice to the provisions of Article 2 (1), products shall be considered as originating in an EFTA State if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Faroe Islands, in any country which is a participant in the Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 1995<sup>2</sup>, other than Turkey, or in any country participating to the Stabilisation and Association Process<sup>3</sup>, provided that the working or processing carried out in an EFTA State goes

---

<sup>1</sup> The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland and is a Contracting Party to the Agreement of 2 May 1992 on the European Economic Area.

<sup>2</sup> A list of the countries or territories participating in the Euro-Mediterranean partnership can be found at Annex V.

<sup>3</sup> The countries covered by the Stabilisation and Association process, the EU's policy for the Western Balkans, are Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Republic of Macedonia, Montenegro, and Serbia, including Kosovo as defined in UN Security Council Resolution 1244/99.

beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

3. Where the working or processing carried out in an EFTA State does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in the EFTA State concerned only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraphs 1 and 2. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in the EFTA State concerned.

4. Products, originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 and 2, which do not undergo any working or processing in the EFTA State concerned, retain their origin if exported into one of these countries.

5. The cumulation provided for in this Article may only be applied provided that:

- (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;
- (b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol; and
- (c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the EFTA States and in Macedonia.

The cumulation provided for in this Article shall apply from the date agreed by the Parties concerned and indicated in the notice published in the respective official gazettes.

The EFTA States shall provide Macedonia, through the EFTA Secretariat with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1 and 2.

#### Article 4

##### **Cumulation in Macedonia**

1. Without prejudice to the provisions of Article 2 (2), products shall be considered as originating in Macedonia if such products are obtained there, incorporating materials originating in Iceland, Norway, Switzerland (including

Liechtenstein)<sup>1</sup>, Turkey or the European Community, provided that the working or processing carried out in Macedonia goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Without prejudice to the provisions of Article 2 (2), products shall be considered as originating in Macedonia if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Faroe Islands, in any country which is a participant in the Euro-Mediterranean partnership, based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference held on 27 and 28 November 1995<sup>2</sup>, other than Turkey, or in any country participating to the Stabilisation and Association Process<sup>3</sup> provided that the working or processing carried out in Macedonia goes beyond the operations referred to in Article 7. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

3. Where the working or processing carried out in Macedonia does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Macedonia only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraphs 1 and 2. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Macedonia.

4. Products, originating in one of the countries referred to in paragraphs 1 and 2, which do not undergo any working or processing in Macedonia, retain their origin if exported into one of these countries.

5. The cumulation provided for in this Article may only be applied provided that:

- (a) a preferential trade agreement in accordance with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is applicable between the countries involved in the acquisition of the originating status and the country of destination;
- (b) materials and products have acquired originating status by the application of rules of origin identical to those given in this Protocol; and

---

<sup>1</sup> The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland and is a Contracting Party to the Agreement of 2 May 1992 on the European Economic Area.

<sup>2</sup> A list of the countries or territories participating in the Euro-Mediterranean partnership can be found at Annex V.

<sup>3</sup> The countries covered by the Stabilisation and Association process, the EU's policy for the Western Balkans, are Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Republic of Macedonia, Montenegro, and Serbia, including Kosovo as defined in UN Security Council Resolution 1244/99.

- (c) notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the EFTA States and in Macedonia.

The cumulation provided for in this Article shall apply from the date agreed by the Parties concerned and indicated in the notice published in the respective official gazettes.

Macedonia shall provide the EFTA States, through the EFTA Secretariat with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraphs 1 and 2.

### Article 5

#### **Wholly obtained products**

1. The following shall be considered as wholly obtained in an EFTA State or Macedonia:

- (a) mineral products extracted from their soil or from their seabed;
- (b) vegetable products harvested there;
- (c) live animals born and raised there;
- (d) products from live animals raised there;
- (e) products obtained by hunting or fishing conducted there;
- (f) products of sea fishing and other products taken from the sea outside the territorial waters of the Parties by their vessels;
- (g) products made aboard their factory ships exclusively from products referred to in (f);
- (h) used articles collected there fit only for the recovery of raw materials, including used tyres fit only for retreading or for use as waste;
- (i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;
- (j) products extracted from marine soil or subsoil outside their territorial waters provided that they have sole rights to work that soil or subsoil;
- (k) goods produced there exclusively from the products specified in (a) to (j).



2. The terms "their vessels" and "their factory ships" in paragraph 1(f) and (g) shall apply only to vessels and factory ships:

- (a) which are registered or recorded in an EFTA State or in Macedonia;
- (b) which sail under the flag of an EFTA State or of Macedonia;
- (c) which are owned to an extent of at least 50 per cent by nationals of EFTA States or of Macedonia, or by a company with its head office in one of these States, of which the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the majority of the members of such boards are nationals of EFTA States or of Macedonia and of which, in addition, in the case of partnerships or limited companies, at least half the capital belongs to those States or to public bodies or nationals of the said States;
- (d) of which the master and officers are nationals of EFTA States or of Macedonia; and
- (e) of which at least 75 per cent of the crew are nationals of EFTA States or of Macedonia.

#### Article 6

##### **Sufficiently worked or processed products**

1. For the purposes of Article 2, products which are not wholly obtained are considered to be sufficiently worked or processed when the conditions set out in the list in Annex II are fulfilled.

The conditions referred to above indicate, for all products covered by the Agreement, the working or processing which must be carried out on non-originating materials used in manufacturing and apply only in relation to such materials. It follows that if a product which has acquired originating status by fulfilling the conditions set out in the list is used in the manufacture of another product, the conditions applicable to the product in which it is incorporated do not apply to it, and no account shall be taken of the non-originating materials which may have been used in its manufacture.

2. Notwithstanding paragraph 1, non-originating materials which, according to the conditions set out in the list, should not be used in the manufacture of a product may nevertheless be used, provided that:

- (a) their total value does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the product;
- (b) any of the percentages given in the list for the maximum value of non-originating materials are not exceeded through the application of this paragraph.

This paragraph shall not apply to products falling within Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

3. Paragraphs 1 and 2 shall apply subject to the provisions of Article 7.

#### Article 7

##### **Insufficient working or processing**

1. Without prejudice to paragraph 2, the following operations shall be considered as insufficient working or processing to confer the status of originating products, whether or not the requirements of Article 6 are satisfied:

- (a) preserving operations to ensure that the products remain in good condition during transport and storage;
- (b) breaking-up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing operations;
- (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;
- (h) peeling, stoning and shelling, of fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching (including the making-up of sets of articles);
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;

- (o) a combination of two or more operations specified in (a) to (n);
- (p) slaughter of animals.

2. All operations carried out either in an EFTA State or Macedonia on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of paragraph 1.

### Article 8

#### **Unit of qualification**

1. The unit of qualification for the application of the provisions of this Protocol shall be the particular product which is considered as the basic unit when determining classification using the nomenclature of the Harmonized System.

It follows that:

- (a) when a product composed of a group or assembly of articles is classified under the terms of the Harmonized System in a single heading, the whole constitutes the unit of qualification;
- (b) when a consignment consists of a number of identical products classified under the same heading of the Harmonized System, each product must be taken individually when applying the provisions of this Protocol.

2. Where, under General Rule 5 of the Harmonized System, packaging is included with the product for classification purposes, it shall be included for the purposes of determining origin.

### Article 9

#### **Accessories, spare parts and tools**

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, machine, apparatus or vehicle, which are part of the normal equipment and included in the price thereof or which are not separately invoiced, shall be regarded as one with the piece of equipment, machine, apparatus or vehicle in question.

### Article 10

#### **Sets**

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be regarded as originating when all component products are originating. Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating products, the set as a whole shall be regarded as originating, provided that the value of the non-originating products does not exceed 15 per cent of the ex-works price of the set.

### Article 11

#### **Neutral elements**

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary to determine the origin of the following which might be used in its manufacture:

- (a) energy and fuel;
- (b) plant and equipment;
- (c) machines and tools;
- (d) goods which do not enter and which are not intended to enter into the final composition of the product.

### **TITLE III**

#### **TERRITORIAL REQUIREMENTS**

### Article 12

#### **Principle of territoriality**

1. Except as provided for in Article 2(1)(c), Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must be fulfilled without interruption in an EFTA State or Macedonia.

2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from an EFTA State or Macedonia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) the returning goods are the same as those exported; and
- (b) they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside an EFTA State or Macedonia on materials exported from an EFTA State or Macedonia and subsequently re-imported there, provided:

- (a) the said materials are wholly obtained in an EFTA State or Macedonia or have undergone working or processing beyond the operations referred to in Article 7 prior to being exported; and
- (b) it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:
  - (i) the re-imported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and
  - (ii) the total added value acquired outside the EFTA State concerned or Macedonia by applying the provisions of this Article does not exceed 10 per cent of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside an EFTA State or Macedonia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the State Party concerned, taken together with the total added value acquired outside the EFTA State concerned or Macedonia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraphs 3 and 4, "total added value" shall be taken to mean all costs arising outside the EFTA State concerned or Macedonia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general tolerance fixed in Article 6 (2) is applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products of Chapters 50 to 63 of the Harmonized System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside an EFTA State or Macedonia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.

Article 13

**Direct transport**

1. The preferential treatment provided for under the Agreement applies only to products, satisfying the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties or through the territories of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable. However, products constituting one single consignment may be transported through other territories with, should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided that they remain under the surveillance of the customs authorities in the country of transit or warehousing and do not undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them in good condition.

Originating products may be transported by pipeline across territory other than that of the Parties.

2. Evidence that the conditions set out in paragraph 1 have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing country by the production of:

- (a) a single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or
- (b) a certificate issued by the customs authorities of the country of transit:
  - (i) giving an exact description of the products;
  - (ii) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and
  - (iii) certifying the conditions under which the products remained in the transit country; or
- (c) failing these, any substantiating documents.

Article 14

**Exhibitions**

1. Originating products, sent for exhibition in a country other than those referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable and sold after the exhibition for importation into an EFTA State or Macedonia shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities that:

- (a) an exporter has consigned these products from an EFTA State or Macedonia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them there;
- (b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter to a person in an EFTA State or Macedonia;
- (c) the products have been consigned during the exhibition or immediately thereafter in the state in which they were sent for exhibition; and
- (d) the products have not, since they were consigned for exhibition, been used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2. A proof of origin must be issued or made out in accordance with the provisions of Title V and submitted to the customs authorities of the importing country in the normal manner. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control.

#### TITLE IV

#### DRAWBACK OR EXEMPTION

##### Article 15

##### **Prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties**

1. Non-originating materials used in the manufacture of products originating in an EFTA State, in Macedonia or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in an EFTA State or Macedonia to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.

2. The prohibition in paragraph 1 shall apply to any arrangement for refund, remission or non-payment, partial or complete, of customs duties or charges having an equivalent effect, applicable in an EFTA State or Macedonia to materials used in the manufacture, where such refund, remission or non-payment applies, expressly or in effect, when products obtained from the said materials are exported and not when they are retained for home use there.

3. The exporter of products covered by a proof of origin shall be prepared to submit at any time, upon request from the customs authorities, all appropriate documents proving that no drawback has been obtained in respect of the non-originating materials used in the manufacture of the products concerned and that all customs duties or charges having equivalent effect applicable to such materials have actually been paid.

4. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall also apply in respect of packaging within the meaning of Article 8 (2), accessories, spare parts and tools within the meaning of Article 9 and products in a set within the meaning of Article 10 when such items are non-originating.

5. The provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Agreement applies. Furthermore, they shall not preclude the application of an export refund system for agricultural products, applicable upon export in accordance with the provisions of the Agreement.

## TITLE V

### PROOF OF ORIGIN

#### Article 16

##### General requirements

1. Products originating in an EFTA State shall, on importation into Macedonia and products originating in Macedonia shall, on importation into an EFTA State, benefit from the Agreement upon submission of one of the following proofs of origin:

- (a) a movement certificate EUR.1, a specimen of which appears in Annex III a;
- (b) a movement certificate EUR-MED, a specimen of which appears in Annex III b;
- (c) in the cases specified in Article 22 (1), a declaration, subsequently referred to as the "invoice declaration" or the "invoice declaration EUR-MED", given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified; the texts of the invoice declarations appear in Annexes IV a and b.

2. Notwithstanding paragraph 1, originating products within the meaning of this Protocol shall, in the cases specified in Article 27, benefit from the Agreement without it being necessary to submit any of the documents referred to above.



Article 17

**Procedure for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED**

1. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities of the exporting country on application having been made in writing by the exporter or, under the exporter's responsibility, by his authorised representative.
2. For this purpose, the exporter or his authorised representative shall fill out both the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the application form, specimens of which appear in Annexes III a and b. These forms shall be completed in one of the official languages of a Party, or in English, in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they are handwritten, they shall be completed in ink in printed characters. The description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.
3. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country where the movement certificate EUR.1 or EUR-MED is issued, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.
4. Without prejudice to paragraph 5, a movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of an EFTA State or Macedonia in the following cases:
  - if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State, or in Macedonia, without application of cumulation with materials originating in one of the countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol;
  - if the products concerned can be considered as products originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol, provided that a certificate EUR-MED or an invoice declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;
5. A movement certificate EUR-MED shall be issued by the customs authorities of an EFTA State or Macedonia if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State, in Macedonia or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil the other requirements of this Protocol and:
  - cumulation was applied with materials originating in one of the countries referred to Articles 3 and 4, or

- the products may be used as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for export to one of the countries referred to in Articles 3 and 4, or
- the products may be re-exported from the country of destination to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4.

6. A movement certificate EUR-MED shall contain one of the following statements in English in Box 7:

- if origin has been obtained by application of cumulation with one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“CUMULATION APPLIED WITH ....” (*name of the country/countries*)

- if origin has been obtained without the application of cumulation of with one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“NO CUMULATION APPLIED”

7. The customs authorities issuing movement certificates EUR.1 or EUR-MED shall take any steps necessary to verify the originating status of the products and the fulfilment of the other requirements of this Protocol. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate. They shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly completed. In particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

8. The date of issue of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be indicated in Box 11 of the certificate.

9. A movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs authorities and made available to the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.

#### Article 18

##### **Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively**

1. Notwithstanding Article 17 (9), a movement certificate EUR.1 or EUR-MED may exceptionally be issued after exportation of the products to which it relates if:

- (a) it was not issued at the time of exportation because of errors or involuntary omissions or special circumstances; or

- (b) it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that a movement certificate EUR.1 or EUR-MED was issued but was not accepted at importation for technical reasons.
2. Notwithstanding Article 17 (9), a movement certificate EUR-MED may be issued after exportation of the products to which it relates and for which a movement certificate EUR.1 was issued at the time of exportation, provided that it is demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that the conditions referred to in Article 17(5) are satisfied.
3. For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in his application the place and date of exportation of the products to which the movement certificate EUR.1 or EUR-MED relates, and state the reasons for his request.
4. The customs authorities may issue a movement certificate EUR.1 or EUR-MED retrospectively only after verifying that the information supplied in the exporter's application agrees with that in the corresponding file.
5. Movement certificates EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively by application of paragraph 1 must be endorsed with the following phrase in English:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

Movement certificates EUR-MED issued retrospectively by application of paragraph 2 must be endorsed with the following phrase in English:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no.....[*date and place of issue*])"

6. The endorsement referred to in paragraph 5 shall be inserted in Box 7 of the movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

#### Article 19

##### **Issue of a duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED**

1. In the event of theft, loss or destruction of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED, the exporter may apply to the customs authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the export documents in their possession.
2. The duplicate issued in this way must be endorsed with the following word in English:
- "DUPLICATE"
3. The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in Box 7 of the duplicate movement certificate EUR.1 or EUR-MED.

4. The duplicate, which must bear the date of issue of the original movement certificate EUR.1 or EUR-MED, shall take effect as from that date.

#### Article 20

##### **Issue of movement certificates EUR.1 or EUR-MED on the basis of a proof of origin issued or made out previously**

When originating products are placed under the control of a customs office in an EFTA State or Macedonia, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 or EUR-MED for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within an EFTA State or Macedonia. The replacement movement certificate(s) EUR.1 or EUR-MED shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.

#### Article 21

##### **Accounting segregation**

1. Where considerable cost or material difficulties arise in keeping separate stocks of originating and non-originating materials which are identical and interchangeable, the customs authorities may, at the written request of those concerned, authorise the so-called "accounting segregation" method to be used for managing such stocks.
2. This method must be able to ensure that, for a specific reference-period, the number of products obtained which could be considered as "originating" is the same as that which would have been obtained if there had been physical segregation of the stocks.
3. The customs authorities may grant such authorisation, subject to any conditions deemed appropriate.
4. This method is recorded and applied on the basis of the general accounting principles applicable in the country where the product was manufactured.
5. The beneficiary of this facilitation may issue or apply for proofs of origin, as the case may be, for the quantity of products which may be considered as originating. At the request of the customs authorities, the beneficiary shall provide a statement of how the quantities have been managed.
6. The customs authorities shall monitor the use made of the authorisation and may withdraw it at any time whenever the beneficiary makes improper use of the authorisation in any manner whatsoever or fails to fulfil any of the other conditions laid down in this Protocol.

Article 22

**Conditions for making out an invoice declaration  
or an invoice declaration EUR-MED**

1. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED as referred to in Article 16(1)(c) may be made out:

- (a) by an approved exporter within the meaning of Article 23, or
- (b) by any exporter for any consignment consisting of one or more packages containing originating products whose total value does not exceed EUR 6,000.

2. Without prejudice to paragraph 3, an invoice declaration shall be issued in the following cases:

- if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State, or in Macedonia, without application of cumulation with materials originating in one of the countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol;
- if the products concerned can be considered as products originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, without application of cumulation with materials originating in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, and fulfil the other requirements of this Protocol, provided that a certificate EUR-MED or an invoice declaration EUR-MED has been issued in the country of origin;

3. An invoice declaration EUR-MED shall be made out if the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State, in Macedonia or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 with which cumulation is applicable, fulfil the other requirements of this Protocol and:

- cumulation was applied with materials originating in one of the countries referred to in Articles 3 and 4, or
- the products may be used as materials in the context of cumulation for the manufacture of products for export to one of the countries referred to in Articles 3 and 4, or
- the products may be re-exported from the country of destination to one of the other countries referred to in Articles 3 and 4.

4. An invoice declaration EUR-MED shall contain one of the following statements in English:

- if origin has been obtained by application of cumulation with one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“CUMULATION APPLIED WITH ....” (*name of the country/countries*)

- if origin has been obtained without the application of cumulation of with one or more of the countries referred to in Articles 3 and 4:

“NO CUMULATION APPLIED”

5. The exporter making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be prepared to submit at any time, at the request of the customs authorities of the exporting country, all appropriate documents proving the originating status of the products concerned as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

6. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the text of which appears in Annexes IV, a and b, using one of the linguistic versions set out in these Annexes and in accordance with the provisions of the domestic law of the exporting country. If the declaration is handwritten, it shall be written in ink in printed characters.

7. Invoice declarations and invoice declarations EUR-MED shall bear the original signature of the exporter in manuscript. However, an approved exporter within the meaning of Article 23 shall not be required to sign such declarations provided that he gives the customs authorities of the exporting country a written undertaking that he accepts full responsibility for any invoice declaration which identifies him as if it had been signed in manuscript by him.

8. An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED may be made out by the exporter when the products to which it relates are exported, or after exportation on condition that it is presented in the importing country no longer than two years after the importation of the products to which it relates.

### Article 23

#### **Approved exporter**

1. The customs authorities of the exporting country may authorise any exporter, hereafter referred to as “approved exporter”, who makes frequent shipments of products under this Agreement to make out invoice declarations or invoice declarations EUR-MED irrespective of the value of the products concerned. An exporter seeking such authorisation must offer to the satisfaction of the customs authorities all guarantees necessary to verify the originating status of the products as well as the fulfilment of the other requirements of this Protocol.

2. The customs authorities may grant the status of approved exporter subject to any conditions which they consider appropriate.
3. The customs authorities shall grant to the approved exporter a customs authorisation number which shall appear on the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED.
4. The customs authorities shall monitor the use of the authorisation by the approved exporter.
5. The customs authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so where the approved exporter no longer offers the guarantees referred to in paragraph 1, no longer fulfils the conditions referred to in paragraph 2 or otherwise makes an incorrect use of the authorisation.

#### Article 24

##### **Validity of proof of origin**

1. A proof of origin shall be valid for four months from the date of issue in the exporting country, and must be submitted within the said period to the customs authorities of the importing country.
2. Proofs of origin which are submitted to the customs authorities of the importing country after the final date for presentation specified in paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential treatment, where the failure to submit these documents by the final date set is due to exceptional circumstances.
3. In other cases of belated presentation, the customs authorities of the importing country may accept the proofs of origin where the products have been submitted before the said final date.

#### Article 25

##### **Submission of proof of origin**

Proofs of origin shall be submitted to the customs authorities of the importing country in accordance with the procedures applicable in that country. The said authorities may require a translation of a proof of origin and may also require the import declaration to be accompanied by a statement from the importer to the effect that the products meet the conditions required for the implementation of the Agreement.

Article 26

**Importation by instalments**

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled products within the meaning of General Rule 2(a) of the Harmonized System falling within Sections XVI and XVII or headings 7308 and 9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single proof of origin for such products shall be submitted to the customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 27

**Exemptions from proof of origin**

1. Products sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration. In the case of products sent by post, this declaration can be made on the customs declaration CN22 / CN23 or on a sheet of paper annexed to that document.
2. Imports which are occasional and consist solely of products for the personal use of the recipients or travellers or their families shall not be considered as imports by way of trade if it is evident from the nature and quantity of the products that no commercial purpose is in view.
3. Furthermore, the total value of these products shall not exceed EUR 500 in the case of small packages or EUR 1,200 in the case of products forming part of travellers' personal luggage.

Article 28

**Supporting documents**

The documents referred to in Articles 17(3) and 22(5) used for the purpose of proving that products covered by a movement certificate EUR.1, a movement certificate EUR-MED, an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED can be considered as products originating in an EFTA State, in Macedonia or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol may consist inter alia of the following:

- (a) direct evidence of the processes carried out by the exporter or supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his accounts or internal book-keeping;



- (b) documents proving the originating status of materials used, issued or made out in an EFTA State or in Macedonia where these documents are used in accordance with domestic law;
- (c) documents proving the working or processing of materials in an EFTA State or in Macedonia, issued or made out in an EFTA State or in Macedonia, where these documents are used in accordance with domestic law;
- (d) movement certificates EUR.1, movement certificates EUR-MED, invoice declarations or invoice declarations EUR-MED proving the originating status of materials used, issued or made out in an EFTA State or Macedonia in accordance with this Protocol, or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4, in accordance with rules of origin which are identical to the rules in this Protocol;
- (e) appropriate evidence concerning working and processing undergone outside an EFTA State, Macedonia or the other countries referred to in Articles 3 and 4 by application of Article 12, proving that the requirements of that Article have been satisfied.

#### Article 29

##### **Preservation of proof of origin and supporting documents**

1. The exporter applying for the issue of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the documents referred to in Article 17(3).
2. The exporter making out an invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall keep for at least three years a copy of this invoice declaration as well as the documents referred to in Article 22(5).
3. The customs authorities of the exporting country issuing a movement certificate EUR.1 or EUR-MED shall keep for at least three years the application form referred to in Article 17(2).
4. The customs authorities of the importing country shall keep for at least three years the movement certificates EUR.1, the movement certificates EUR-MED, the invoice declarations and the invoice declarations EUR-MED submitted to them.

#### Article 30

##### **Discrepancies and formal errors**

1. The discovery of slight discrepancies between the statements made in the proof of origin and those made in the documents submitted to the customs office for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not ipso facto

render the proof of origin null and void if it is duly established that this document does correspond to the products submitted.

2. Obvious formal errors such as typing errors on a proof of origin should not cause this document to be rejected if these errors are not such as to create doubts concerning the correctness of the statements made in this document.

### Article 31

#### **Amounts expressed in euro**

1. For the application of the provisions of Article 22(1)(b) and Article 27(3) in cases where products are invoiced in a currency other than euro, amounts in the national currencies of the countries referred to in Articles 3 and 4 equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed annually by each of the countries concerned.

2. A consignment shall benefit from the provisions of Article 22(1)(b) or Article 27(3) by reference to the currency in which the invoice is drawn up, according to the amount fixed by the country concerned.

3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October and shall apply from 1 January the following year. The Parties shall be notified of the relevant amounts.

4. A country may round up or down the amount resulting from the conversion into its national currency of an amount expressed in euro. The rounded-off amount may not differ from the amount resulting from the conversion by more than 5 per cent.

A country may retain unchanged its national currency equivalent of an amount expressed in euro if, at the time of the annual adjustment provided for in paragraph 3, the conversion of that amount, prior to any rounding-off, results in an increase of less than 15 per cent in the national currency equivalent. The national currency equivalent may be retained unchanged if the conversion would result in a decrease in that equivalent value.

5. The amounts expressed in euro shall be reviewed by the Sub-Committee at the request of any of the Parties. When carrying out this review, the Sub-Committee shall consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.

## TITLE VI

### ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE CO-OPERATION

#### Article 32

##### Mutual assistance

1. The customs authorities of the EFTA States and of Macedonia shall provide each other, through the EFTA Secretariat, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates, invoice declarations and invoice declarations EUR-MED.
2. In order to ensure the proper application of this Protocol, the EFTA States and Macedonia shall assist each other, through the competent customs administrations, in checking the authenticity of movement certificates EUR.1, movement certificates EUR-MED, the invoice declarations and the invoice declarations EUR-MED, and the correctness of the information given in these documents.

#### Article 33

##### Verification of proofs of origin

1. Subsequent verifications of proofs of origin shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the originating status of the products concerned or the fulfilment of the other requirements of this Protocol.
2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the customs authorities of the importing country shall return the movement certificate EUR.1 or EUR-MED and the invoice, if it has been submitted, the invoice declaration or the invoice declaration EUR-MED, or a copy of these documents, to the customs authorities of the exporting country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any documents and information obtained suggesting that the information given on the proof of origin is incorrect shall be forwarded in support of the request for verification.
3. The verification shall be carried out by the customs authorities of the exporting country. For this purpose, they shall have the right to call for any evidence and to carry out any inspection of the exporter's accounts or any other check considered appropriate.
4. If the customs authorities of the importing country decide to suspend the granting of preferential treatment to the products concerned while awaiting the results of the verification, release of the products shall be offered to the importer subject to any precautionary measures judged necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed of the results of this verification as soon as possible. These results must indicate clearly whether the documents are authentic and whether the products concerned can be considered as products originating in an EFTA State, in Macedonia or in one of the other countries referred to in Articles 3 and 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.

6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months of the date of the verification request or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.

#### Article 34

##### **Dispute settlement**

1. Where disputes arise in relation to the verification procedures of Article 33 which cannot be settled between the customs authorities requesting a verification and the customs authorities responsible for carrying out this verification or where they raise a question as to the interpretation of this Protocol, they shall be submitted to the EFTA-Macedonia Joint Committee.

2. In all cases the settlement of disputes between the importer and the customs authorities of the importing country shall be under the legislation of the said country.

#### Article 35

##### **Penalties**

Penalties shall be imposed on any person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment for products.

#### Article 36

##### **Free zones**

1. The EFTA States and Macedonia shall take all necessary steps to ensure that products traded under cover of a proof of origin which in the course of transport use a free zone situated in their territory, are not substituted by other goods and do not undergo handling other than normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 1, when products originating in an EFTA State or Macedonia are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities

concerned shall issue a new movement certificate EUR.1 or EUR-MED at the exporter's request, if the treatment or processing undergone is in conformity with the provisions of this Protocol.

## TITLE VII

### FINAL PROVISIONS

#### Article 37

##### **Sub-Committee on customs and origin matters**

1. A Sub-Committee on Customs and Origin Matters is hereby established under the Joint Committee foreseen under article 32 of the Agreement.
2. The functions of the Sub-Committee shall be to exchange information, review developments, prepare and co-ordinate positions, prepare technical amendments to the rules of origin and assist the Joint Committee regarding:
  - (a) rules of origin and administrative co-operation as set out in this Protocol;
  - (b) other matters that are referred to the Sub-Committee by the Joint Committee.
3. The Sub-Committee shall be chaired alternatively by a representative of an EFTA State or Macedonia for an agreed period of time. The chairperson shall be elected at the first meeting of the Sub-Committee. The Sub-Committee shall act by consensus.
4. The Sub-Committee shall report to the Joint Committee. The Sub-Committee may make recommendations to the Joint Committee on matters related to its functions.
5. The Sub-Committee shall meet as often as required. It may be convened by the Joint Committee, by the chairperson of the Sub-Committee on his/her own initiative or upon request of any Party. The venue shall alternate between Macedonia and an EFTA State.
6. A provisional agenda for each meeting shall be prepared by the chairperson in consultation with all Parties, and forwarded to the Parties, as a general rule, not later than two weeks before the meeting.

Article 38

**Transitional provision for goods in transit or storage**

The provisions of this Agreement may be applied to goods which comply with the provisions of this Protocol and which on the date of entry into force of this Protocol are either in transit or are in an EFTA State or in Macedonia in temporary storage in customs warehouses or in free zones, subject to the submission to the customs authorities of the importing country, within four months of the said date, of a movement certificate EUR.1 or EUR-MED issued retrospectively by the customs authorities of the exporting country together with the documents showing that the goods have been transported directly in accordance with the provisions of Article 13.

Article 39

**Annexes**

The Annexes to this Protocol shall form an integral part thereof.

---

ANNEX I TO PROTOCOL [ ]

**Introductory notes to the list in Annex II**

**Note 1:**

The list sets out the conditions required for all products to be considered as sufficiently worked or processed within the meaning of Article 6 of the Protocol.

**Note 2:**

- 2.1 The first two columns in the list describe the product obtained. The first column gives the heading number or chapter number used in the Harmonized System and the second column gives the description of goods used in that system for that heading or chapter. For each entry in the first two columns, a rule is specified in column 3 or 4. Where, in some cases, the entry in the first column is preceded by an 'ex', this signifies that the rules in column 3 or 4 apply only to the part of that heading as described in column 2.
- 2.2 Where several heading numbers are grouped together in column 1 or a chapter number is given and the description of products in column 2 is therefore given in general terms, the adjacent rules in column 3 or 4 apply to all products which, under the Harmonized System, are classified in headings of the chapter or in any of the headings grouped together in column 1.
- 2.3 Where there are different rules in the list applying to different products within a heading, each indent contains the description of that part of the heading covered by the adjacent rules in column 3 or 4.
- 2.4 Where, for an entry in the first two columns, a rule is specified in both columns 3 and 4, the exporter may opt, as an alternative, to apply either the rule set out in column 3 or that set out in column 4. If no origin rule is given in column 4, the rule set out in column 3 is to be applied.

**Note 3:**

- 3.1 The provisions of Article 6 of the Protocol, concerning products having acquired originating status which are used in the manufacture of other products, shall apply, regardless of whether this status has been acquired inside the factory where these products are used or in another factory in a Party.

**Example:**

An engine of heading 8407, for which the rule states that the value of the non-originating materials which may be incorporated may not exceed 40 per cent of the ex-works price, is made from "other alloy steel roughly shaped by forging" of heading ex 7224.

If this forging has been forged in the Party concerned from a non-originating ingot, it has already acquired originating status by virtue of the rule for heading ex 7224 in the list. The forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Party concerned. The value of the non-originating ingot is thus not taken into account when adding up the value of the non-originating materials used.

- 3.2 The rule in the list represents the minimum amount of working or processing required, and the carrying-out of more working or processing also confers originating status; conversely, the carrying-out of less working or processing cannot confer originating status. Thus, if a rule provides that non-originating material, at a certain level of manufacture, may be used, the use of such material at an earlier stage of manufacture is allowed, and the use of such material at a later stage is not.
- 3.3 Without prejudice to Note 3.2, where a rule uses the expression "Manufacture from materials of any heading", then materials of any heading(s) (even materials of the same description and heading as the product) may be used, subject, however, to any specific limitations which may also be contained in the rule.

However, the expression "Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading ..." or "Manufacture from materials of any heading, including other materials of the same heading as the product" means that materials of any heading(s) may be used, except those of the same description as the product as given in column 2 of the list.

- 3.4 When a rule in the list specifies that a product may be manufactured from more than one material, this means that one or more materials may be used. It does not require that all be used.

Example:

The rule for fabrics of headings 5208 to 5212 provides that natural fibres may be used and that chemical materials, among other materials, may also be used. This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.

- 3.5 Where a rule in the list specifies that a product must be manufactured from a particular material, the condition obviously does not prevent the use of other materials which, because of their inherent nature, cannot satisfy the rule. (See also Note 6.2 below in relation to textiles).



Example:

The rule for prepared foods of heading 1904, which specifically excludes the use of cereals and their derivatives, does not prevent the use of mineral salts, chemicals and other additives which are not products from cereals.

However, this does not apply to products which, although they cannot be manufactured from the particular materials specified in the list, can be produced from a material of the same nature at an earlier stage of manufacture.

Example:

In the case of an article of apparel of ex Chapter 62 made from non-woven materials, if the use of only non-originating yarn is allowed for this class of article, it is not possible to start from non-woven cloth - even if non-woven cloths cannot normally be made from yarn. In such cases, the starting material would normally be at the stage before yarn - that is, the fibre stage.

- 3.6 Where, in a rule in the list, two percentages are given for the maximum value of non-originating materials that can be used, then these percentages may not be added together. In other words, the maximum value of all the non-originating materials used may never exceed the higher of the percentages given. Furthermore, the individual percentages must not be exceeded, in relation to the particular materials to which they apply.

Note 4:

- 4.1 The term "natural fibres" is used in the list to refer to fibres other than artificial or synthetic fibres. It is restricted to the stages before spinning takes place, including waste, and, unless otherwise specified, includes fibres that have been carded, combed or otherwise processed, but not spun.
- 4.2 The term "natural fibres" includes horsehair of heading 0511, silk of headings 5002 and 5003, as well as the wool-fibres and fine or coarse animal hair of headings 5101 to 5105, cotton fibres of headings 5201 to 5203, and the other vegetable fibres of headings 5301 to 5305.
- 4.3 The terms "textile pulp", "chemical materials" and "paper-making materials" are used in the list to describe the materials, not classified in Chapters 50 to 63, which can be used to manufacture artificial, synthetic or paper fibres or yarns.
- 4.4 The term "man-made staple fibres" is used in the list to refer to synthetic or artificial filament tow, staple fibres or waste, of headings 5501 to 5507.

**Note 5:**

- 5.1 Where, for a given product in the list, a reference is made to this Note, the conditions set out in column 3 shall not be applied to any basic textile materials used in the manufacture of this product and which, taken together, represent 10 per cent or less of the total weight of all the basic textile materials used. (See also Notes 5.3 and 5.4 below).
- 5.2 However, the tolerance mentioned in Note 5.1 may be applied only to mixed products which have been made from two or more basic textile materials.

The following are the basic textile materials:

- silk,
- wool,
- coarse animal hair,
- fine animal hair,
- horsehair,
- cotton,
- paper-making materials and paper,
- flax,
- true hemp,
- jute and other textile bast fibres,
- sisal and other textile fibres of the genus *Agave*,
- coconut, abaca, ramie and other vegetable textile fibres,
- synthetic man-made filaments,
- artificial man-made filaments,
- current-conducting filaments,
- synthetic man-made staple fibres of polypropylene,
- synthetic man-made staple fibres of polyester,
- synthetic man-made staple fibres of polyamide,
- synthetic man-made staple fibres of polyacrylonitrile,
- synthetic man-made staple fibres of polyimide,
- synthetic man-made staple fibres of polytetrafluoroethylene,
- synthetic man-made staple fibres of poly(phenylene sulphide),
- synthetic man-made staple fibres of poly(vinyl chloride),
- other synthetic man-made staple fibres,

- artificial man-made staple fibres of viscose,
- other artificial man-made staple fibres,
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped;
- yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyester, whether or not gimped,
- products of heading 5605 (metallised yarn) incorporating strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film,
- other products of heading 5605.

Example:

A yarn, of heading 5205, made from cotton fibres of heading 5203 and synthetic staple fibres of heading 5506, is a mixed yarn. Therefore, non-originating synthetic staple fibres which do not satisfy the origin-rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp) may be used, provided that their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the yarn.

Example:

A woollen fabric, of heading 5112, made from woollen yarn of heading 5107 and synthetic yarn of staple fibres of heading 5509, is a mixed fabric. Therefore, synthetic yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from chemical materials or textile pulp), or woollen yarn which does not satisfy the origin rules (which require manufacture from natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning), or a combination of the two, may be used, provided their total weight does not exceed 10 per cent of the weight of the fabric.

Example:

Tufted textile fabric, of heading 5802, made from cotton yarn of heading 5205 and cotton fabric of heading 5210, is only mixed product if the cotton fabric is itself a mixed fabric made from yarns classified in two separate headings, or if the cotton yarns used are themselves mixtures.

Example:

If the tufted textile fabric concerned had been made from cotton yarn of heading 5205 and synthetic fabric of heading 5407, then, obviously, the yarns used are two separate basic textile materials and the tufted textile fabric is, accordingly, a mixed product.

- 5.3 In the case of products incorporating "yarn made of polyurethane segmented with flexible segments of polyether, whether or not gimped", this tolerance is 20 per cent in respect of this yarn.
- 5.4 In the case of products incorporating "strip consisting of a core of aluminium foil or of a core of plastic film whether or not coated with aluminium powder, of a width not exceeding 5 mm, sandwiched by means of a transparent or coloured adhesive between two layers of plastic film", this tolerance is 30 per cent in respect of this strip.

Note 6:

- 6.1 Where, in the list, reference is made to this Note, textile materials (with the exception of linings and interlinings), which do not satisfy the rule set out in the list in column 3 for the made-up product concerned, may be used, provided that they are classified in a heading other than that of the product and that their value does not exceed 8 per cent of the ex-works price of the product.
- 6.2 Without prejudice to Note 6.3, materials, which are not classified within Chapters 50 to 63, may be used freely in the manufacture of textile products, whether or not they contain textiles.

Example:

If a rule in the list provides that, for a particular textile item (such as trousers), yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because buttons are not classified within Chapters 50 to 63. For the same reason, it does not prevent the use of slide-fasteners, even though slide-fasteners normally contain textiles.

- 6.3 Where a percentage-rule applies, the value of materials which are not classified within Chapters 50 to 63 must be taken into account when calculating the value of the non-originating materials incorporated.

Note 7

- 7.1 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;

- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (i) isomerisation.

7.2 For the purposes of headings 2710, 2711 and 2712, the "specific processes" are the following:

- (a) vacuum-distillation;
- (b) redistillation by a very thorough fractionation-process;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) extraction by means of selective solvents;
- (f) the process comprising all of the following operations: processing with concentrated sulphuric acid, oleum or sulphuric anhydride; neutralisation with alkaline agents; decolourisation and purification with naturally-active earth, activated earth, activated charcoal or bauxite;
- (g) polymerisation;
- (h) alkylation;
- (ij) isomerisation;
- (k) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, desulphurisation with hydrogen, resulting in a reduction of at least 85 per cent of the sulphur-content of the products processed (ASTM D 1266-59 T method);

- (l) in respect of products of heading 2710 only, deparaffining by a process other than filtering;
  - (m) in respect of heavy oils of heading ex 2710 only, treatment with hydrogen, at a pressure of more than 20 bar and a temperature of more than 250°C, with the use of a catalyst, other than to effect desulphurisation, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction. The further treatment, with hydrogen, of lubricating oils of heading ex 2710 (e.g. hydrofinishing or decolourisation), in order, more especially, to improve colour or stability shall not, however, be deemed to be a specific process;
  - (n) in respect of fuel oils of heading ex 2710 only, atmospheric distillation, on condition that less than 30 per cent of these products distils, by volume, including losses, at 300°C by the ASTM D 86 method;
  - (o) in respect of heavy oils other than gas oils and fuel oils of heading ex 2710 only, treatment by means of a high-frequency electrical brush-discharge;
  - (p) in respect of crude products (other than petroleum jelly, ozokerite, lignite wax or peat wax, paraffin wax containing by weight less than 0.75 per cent of oil) of heading ex 2712 only, de-oiling by fractional crystallisation.
- 7.3 For the purposes of headings ex 2707, 2713 to 2715, ex 2901, ex 2902 and ex 3403, simple operations, such as cleaning, decanting, desalting, water-separation, filtering, colouring, marking, obtaining a sulphur-content as a result of mixing products with different sulphur contents, any combination of these operations or like operations, do not confer origin.

ANNEX II TO PROTOCOL [ ]

**List of working or processing required to be carried out  
on non-originating materials in order that the product  
manufactured can obtain originating status**

*The products mentioned in the list may not be all covered by the Agreement. It is,  
therefore, necessary to consult the other parts of the Agreement.*

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
Chapter 1	Live animals	All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained	
Chapter 2	Meat and edible meat offal	Manufacture in which all the materials of Chapters 1 and 2 used are wholly obtained	
Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates	Manufacture in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained	
0403	Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the materials of Chapter 4 used are wholly obtained,</li> <li>- all the fruit juice (except that of pineapple, lime or grapefruit) of heading 2009 used is originating, and</li> <li>- the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included; except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 5 used are wholly obtained	
ex 0502	Prepared pigs', hogs' or boars' bristles and hair	Cleaning, disinfecting, sorting and straightening of bristles and hair	
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the materials of Chapter 6 used are wholly obtained, and</li> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers	Manufacture in which all the materials of Chapter 7 used are wholly obtained	



HS heading	Description of product	Working or processing carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons	Manufacture in which: - all the fruit and nuts used are wholly obtained, and  - the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the value of the ex-works price of the product	
ex Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices, except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 9 used are wholly obtained	
0901	Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion	Manufacture from materials of any heading	
0902	Tea, whether or not flavoured	Manufacture from materials of any heading	
ex 0910	Mixtures of spices	Manufacture from materials of any heading	
Chapter 10	Cereals	Manufacture in which all the materials of Chapter 10 used are wholly obtained	
ex Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten; except for:	Manufacture in which all the cereals, edible vegetables, roots and tubers of heading 0714 or fruit used are wholly obtained	
ex 1106	Flour, meal and powder of the dried, shelled leguminous vegetables of heading 0713	Drying and milling of leguminous vegetables of heading 0708	
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder	Manufacture in which all the materials of Chapter 12 used are wholly obtained	
1301	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	Manufacture in which the value of all the materials of heading 1301 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products:  - Mucilages and thickeners, modified, derived from vegetable products	Manufacture from non-modified mucilages and thickeners	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	- Other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included	Manufacture in which all the materials of Chapter 14 used are wholly obtained	
ex Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
1501	Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503:		
	- Fats from bones or waste	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0203, 0206 or 0207 or bones of heading 0506	
	- Other	Manufacture from meat or edible offal of swine of heading 0203 or 0206 or of meat and edible offal of poultry of heading 0207	
1502	Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503		
	- Fats from bones or waste	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 0201, 0202, 0204 or 0206 or bones of heading 0506	
	- Other	Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained	
1504	Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified:		
	- Solid fractions	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1504	
	- Other	Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained	
ex 1505	Refined lanolin	Manufacture from crude wool grease of heading 1505	
1506	Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified:		

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
1507 to 1515	- Solid fractions	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 1506	
	- Other	Manufacture in which all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained	
	Vegetable oils and their fractions:		
	- Soya, ground nut, palm, copra, palm kernel, babassu, tung and oiticica oil, myrtle wax and Japan wax, fractions of jojoba oil and oils for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
1516	- Solid fractions, except for that of jojoba oil	Manufacture from other materials of headings 1507 to 1515	
	- Other	Manufacture in which all the vegetable materials used are wholly obtained	
	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared	Manufacture in which: - all the materials of Chapter 2 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used	
1517	Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516	Manufacture in which: - all the materials of Chapters 2 and 4 used are wholly obtained, and - all the vegetable materials used are wholly obtained. However, materials of headings 1507, 1508, 1511 and 1513 may be used	
Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	Manufacture: - from animals of Chapter 1, and/or - in which all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 17	Sugars and sugar confectionery, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
1901	<p>Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malt extract</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from cereals of Chapter 10</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
1902	<p>Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Containing 20 % or less by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs</li> <li>- Containing more than 20 % by weight of meat, meat offal, fish, crustaceans or molluscs</li> </ul>	<p>Manufacture in which all the cereals and derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all the cereals and their derivatives (except durum wheat and its derivatives) used are wholly obtained, and</li> <li>- all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained</li> </ul>	
1903	<p>Tapioca and substitutes therefore prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except potato starch of heading 1108</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
1904	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except those of heading 1806,</li> <li>- in which all the cereals and flour (except durum wheat and <i>Zea mays</i> maize, and their derivatives) used are wholly obtained, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
1905	Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products	Manufacture from materials of any heading, except those of Chapter 11	
ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants; except for:	Manufacture in which all the fruit, nuts or vegetables used are wholly obtained	
ex 2001	Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch, prepared or preserved by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2004 and ex 2005	Potatoes in the form of flour, meal or flakes, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
2006	Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)	Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
2007	Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex 2008	- Nuts, not containing added sugar or spirits	Manufacture in which the value of all the originating nuts and oil seeds of headings 0801, 0802 and 1202 to 1207 used exceeds 60 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peanut butter, mixtures based on cereals, palm hearts, maize (corn)</li> <li>- Other except for fruit and nuts cooked otherwise than by steaming or boiling in water, not containing added sugar, frozen</li> </ul> <p>Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex Chapter 21	<p>Miscellaneous edible preparations; except for:</p> <p>2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof</p> <p>2103 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings</li> <li>- Mustard flour and meal and prepared mustard</li> </ul> <p>ex 2104 Soups and broths and preparations therefor</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which all the chicory used is wholly obtained</li> </ul> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, mustard flour or meal or prepared mustard may be used</p> <p>Manufacture from materials of any heading</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except prepared or preserved vegetables of headings 2002 to 2005</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
2106	Food preparations not elsewhere specified or included	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar, except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained</li> </ul>	
2202	Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials of Chapter 17 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which all the fruit juice used (except that of pineapple, lime or grapefruit) is originating</li> </ul>	
2207	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume</li> </ul>	
2208	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except heading 2207 or 2208, and</li> <li>- in which all the grapes or materials derived from grapes used are wholly obtained or, if all the other materials used are already originating, arrack may be used up to a limit of 5 % by volume</li> </ul>	



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2301	Whale meal: flours, meals and pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption	Manufacture in which all the materials of Chapters 2 and 3 used are wholly obtained	
ex 2303	Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product, exceeding 40 % by weight	Manufacture in which all the maize used is wholly obtained	
ex 2306	Oil cake and other solid residues resulting from the extraction of olive oil, containing more than 3 % of olive oil	Manufacture in which all the olives used are wholly obtained	
2309	Preparations of a kind used in animal feeding	Manufacture in which: - all the cereals, sugar or molasses, meat or milk used are originating, and - all the materials of Chapter 3 used are wholly obtained	
ex Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes, except for:	Manufacture in which all the materials of Chapter 24 used are wholly obtained	
2402	Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating	
ex 2403	Smoking tobacco	Manufacture in which at least 70 % by weight of the unmanufactured tobacco or tobacco refuse of heading 2401 used is originating	
ex Chapter 25	Salt; sulphur, earths and stone; plastering materials, lime and cement; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2504	Natural crystalline graphite, with enriched carbon content, purified and ground	Enriching of the carbon content, purifying and grinding of crude crystalline graphite	
ex 2515	Marble, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of marble (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 2516	Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape, of a thickness not exceeding 25 cm	Cutting, by sawing or otherwise, of stone (even if already sawn) of a thickness exceeding 25 cm	
ex 2518	Calcined dolomite	Calcination of dolomite not calcined	
ex 2519	Crushed natural magnesium carbonate (magnesite), in hermetically-sealed containers, and magnesium oxide, whether or not pure, other than fused magnesia or dead-burned (sintered) magnesia	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, natural magnesium carbonate (magnesite) may be used	
ex 2520	Plasters specially prepared for dentistry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2524	Natural asbestos fibres	Manufacture from asbestos concentrate	
ex 2525	Mica powder	Grinding of mica or mica waste	
ex 2530	Earth colours, calcined or powdered	Calcination or grinding of earth colours	
Chapter 26	Ores, slag and ash	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 2707	Oils in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents, being oils similar to mineral oils obtained by distillation of high temperature coal tar, of which more than 65 % by volume distils at a temperature of up to 250 °C (including mixtures of petroleum spirit and benzole), for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup> or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2709	Crude oils obtained from bituminous minerals	Destructive distillation of bituminous materials	

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
2710	Petroleum oils and oils obtained from bituminous materials, other than crude, preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils	<p>Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
2711	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons	<p>Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(2)</sup></p> <p>or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
2712	Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured	<p>Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(3)</sup></p> <p>or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
2713	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous materials	<p>Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

<sup>2</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

<sup>3</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Note 7.2.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
2714	Bitumen and asphalt, natural, bituminous or oil shale and tar sands, asphaltites and asphaltic rocks	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup> or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
2715	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(2)</sup> or Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2805	"Mischmetal"	Manufacture by electrolytic or thermal treatment in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2811	Sulphur trioxide	Manufacture from sulphur dioxide	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2833	Aluminium sulphate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2840	Sodium perborate	Manufacture from disodium tetraborate pentahydrate	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

<sup>2</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

<sup>3</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 2852	Mercury compounds of internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
	Mercury compounds of nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds	Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2852, 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 29	Organic chemicals; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 2901	Acyclic hydrocarbons for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup>	
		or	
		Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2902	Cyclanes and cyclenes (other than azulenes), benzene, toluene, xylenes, for use as power or heating fuels	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(2)</sup>	
		or	
		Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 2905	Metal alcoholates of alcohols of this heading and of ethanol	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 2905. However, metal alcoholates of this heading may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

<sup>2</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
2915  ex 2932   2933  2934  ex 2939	<p>Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives</p> <p>- Internal ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives</p> <p>- Cyclic acetals and internal hemiacetals and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives</p> <p>Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only</p> <p>Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds</p> <p>Concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids</p>	<p>Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2915 and 2916 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of heading 2909 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading</p> <p>Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932 and 2933 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading. However, the value of all the materials of headings 2932, 2933 and 2934 used shall not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>
ex Chapter 30    3002	<p>Pharmaceutical products; except for:</p> <p>Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins; cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products:</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Products consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses or unmixed products for these uses, put up in measured doses or in forms or packings for retail sale</li> <li>- Other</li> <li>- Human blood</li> <li>- Animal blood prepared for therapeutic or prophylactic uses</li> <li>- Blood fractions other than antisera, haemoglobin, blood globulins and serum globulins</li> <li>- Haemoglobin, blood globulins and serum globulins</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3002. However, materials of the same description as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p>	
3003 and 3004	Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006):		

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 3006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obtained from amikacin of heading 2941</li> <li>- Other</li> <li>- Waste pharmaceuticals specified in note 4(k) to this Chapter</li> <li>- Sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable:</li> <li>- made of plastics</li> <li>- made of fabrics</li> <li>- Appliances identifiable for ostomy use</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product. However, materials of headings 3003 and 3004 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>The origin of the product in its original classification shall be retained</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,</li> </ul> <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
ex Chapter 31	Fertilizers; except for:	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 3105	Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorous and potassium; other fertilizers; goods of this chapter, in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg, except for:  - sodium nitrate  - calcium cyanamide  - potassium sulphate  - magnesium potassium sulphate	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3201	Tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives	Manufacture from tanning extracts of vegetable origin	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3205	Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes <sup>(1)</sup>	Manufacture from materials of any heading, except headings 3203, 3204 and 3205. However, materials of heading 3205 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3301	Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils	Manufacture from materials of any heading, including materials of a different "group" <sup>(2)</sup> in this heading. However, materials of the same group as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.

<sup>2</sup> A "group" is regarded as any part of the heading separated from the rest by a semicolon.

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status: (3) or (4)	
ex Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3403	Lubricating preparations containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Operations of refining and/or one or more specific process(es) <sup>(1)</sup>  or  Other operations in which all the materials used are classified within a heading other than that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3404	Artificial waxes and prepared waxes:  - With a basis of paraffin, petroleum waxes, waxes obtained from bituminous minerals, slack wax or scale wax  - Other	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except:  - hydrogenated oils having the character of waxes of heading 1516,  - fatty acids not chemically defined or industrial fatty alcohols having the character of waxes of heading 3823, and  - materials of heading 3404  However, these materials may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

<sup>1</sup> For the special conditions relating to "specific processes", see Introductory Notes 7.1 and 7.3.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3505	Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches:  - Starch ethers and esters  - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3505  Manufacture from materials of any heading, except those of heading 1108	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3507	Prepared enzymes not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 37	Photographic or cinematographic goods; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3701	Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs:  - Instant print film for colour photography, in packs	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of heading 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	- Other	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702. However, materials of headings 3701 and 3702 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3702	Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 and 3702	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
3704	Photographic plates, film paper, paperboard and textiles, exposed but not developed	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 3701 to 3704	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 38	Miscellaneous chemical products, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3801	- Colloidal graphite in suspension in oil and semi-colloidal graphite; carbonaceous pastes for electrodes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
	- Graphite in paste form, being a mixture of more than 30 % by weight of graphite with mineral oils	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3403 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3803	Refined tall oil	Refining of crude tall oil	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3805	Spirits of sulphate turpentine, purified	Purification by distillation or refining of raw spirits of sulphate turpentine	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3806	Ester gums	Manufacture from resin acids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 3807	Wood pitch (wood tar pitch)	Distillation of wood tar	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
3808	Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products	
3809	Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products	
3810	Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the products	
3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3812	Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3818	Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 3821	Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3822	Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
3823	Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining</li> <li>- Industrial fatty alcohols</li> </ul>	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 3823
3824	Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included:		

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- The following of this heading:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Prepared binders for foundry moulds or cores based on natural resinous products</li> <li>-- Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters</li> <li>-- Sorbitol other than that of heading 2905</li> <li>-- Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts</li> <li>-- Ion exchangers</li> <li>-- Getters for vacuum tubes</li> <li>-- Alkaline iron oxide for the purification of gas</li> <li>-- Ammoniacal gas liquors and spent oxide produced in coal gas purification</li> <li>-- Sulphonaphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters</li> <li>-- Fusel oil and Dippel's oil</li> <li>-- Mixtures of salts having different anions</li> <li>-- Copying pastes with a basis of gelatin, whether or not on a paper or textile backing</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>
3901 to 3915	Plastics in primary forms, waste, parings and scrap, of plastic; except for headings ex 3907 and 3912 for which the rules are set out below.		

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content</li> <li>- Other</li> <li>- Copolymer, made from polycarbonate and acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)</li> <li>- Polyester</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product <sup>(1)</sup></li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, materials of the same heading as the product may be used, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product <sup>(3)</sup></p> <p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product and/or manufacture from polycarbonate of tetrabromo-(bisphenol A)</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
3912	Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	
3916 to 3921	<p>Semi-manufactures and articles of plastics; except for headings ex 3916, ex 3917, ex 3920 and ex 3921, for which the rules are set out below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flat products, further worked than only surface-worked or cut into forms other than rectangular (including square); other products, further worked than only surface-worked</li> <li>- Other:</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>

<sup>1</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>2</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>3</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	-- Addition homopolymerisation products in which a single monomer contributes more than 99 % by weight to the total polymer content	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product <sup>(1)</sup></li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
	-- Other	<p>Manufacture in which the value of all the materials of Chapter 39 used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product <sup>(2)</sup></p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
ex 3916 and ex 3917	Profile shapes and tubes	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
ex 3920	- Ionomer sheet or film	<p>Manufacture from a thermoplastic partial salt which is a copolymer of ethylene and metaacrylic acid partly neutralised with metal ions, mainly zinc and sodium</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
	- Sheets of regenerated cellulose, polyamides or polyethylene	<p>Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p>	
ex 3921	Foils of plastic, metallised	<p>Manufacture from highly-transparent polyester-foils with a thickness of less than 23 micron <sup>(3)</sup></p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
3922 to 3926	Articles of plastics	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
ex Chapter 40	Rubber and articles thereof, except for:	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>	

<sup>1</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>2</sup> In the case of the products composed of materials classified within both headings 3901 to 3906, on the one hand, and within headings 3907 to 3911, on the other hand, this restriction only applies to that group of materials which predominates by weight in the product.

<sup>3</sup> The following foils shall be considered as highly transparent: foils, the optical dimming of which, measured according to ASTM-D 1003-16 by Gardner Hazemeter (i.e. Hazefactor), is less than 2 %.

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
ex 4001  4005  4012  ex 4017	Laminated slabs of crepe rubber for shoes  Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip  Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber:  - Retreaded pneumatic, solid or cushion tyres, of rubber  - Other  Articles of hard rubber	Lamination of sheets of natural rubber  Manufacture in which the value of all the materials used, except natural rubber, does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Retreading of used tyres  Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4011 and 4012  Manufacture from hard rubber	
ex Chapter 41  ex 4102  4104 to 4106  4107, 4112 and 4113  ex 4114	Raw hides and skins (other than furskins) and leather, except for:  Raw skins of sheep or lambs, without wool on  Tanned or crust hides and skins, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared  Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114  Patent leather and patent laminated leather; metallised leather	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on  Retanning of tanned leather  Or  Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from materials of any heading, except headings 4104 to 4113  Manufacture from materials of headings 4104 to 4106, 4107, 4112 or 4113, provided that their total value does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 4302	Tanned or dressed furskins, assembled:		
	- Plates, crosses and similar forms	Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins	
4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin	Manufacture from non-assembled, tanned or dressed furskins	
ex Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4403	Wood roughly squared	Manufacture from wood in the rough, whether or not stripped of its bark or merely roughed down	
ex 4407	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Planing, sanding or end-jointing	
ex 4408	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood) and for plywood, of a thickness not exceeding 6 mm, spliced, and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled of a thickness not exceeding 6 mm, planed, sanded or end-jointed	Splicing, planing, sanding or end-jointing	
ex 4409	Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed:		
	- Sanded or end-jointed	Sanding or end-jointing	
	- Beadings and mouldings	Beading or moulding	
ex 4410 to ex 4413	Beadings and mouldings, including moulded skirting and other moulded boards	Beading or moulding	
ex 4415	Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood	Manufacture from boards not cut to size	
ex 4416	Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood	Manufacture from riven staves, not further worked than sawn on the two principal surfaces	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 4418	Builders' joinery and carpentry of wood	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, cellular wood panels, shingles and shakes may be used	
	- Beadings and mouldings	Beading or moulding	
ex 4421	Match splints; wooden pegs or pins for footwear	Manufacture from wood of any heading, except drawn wood of heading 4409	
ex Chapter 45	Cork and articles of cork; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
4503	Articles of natural cork	Manufacture from cork of heading 4501	
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 4811	Paper and paperboard, ruled, lined or squared only	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
4816	Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	
4817	Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 4818	Toilet paper	Manufacture from paper-making materials of Chapter 47	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 4819	Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres	<b>Manufacture:</b> - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
ex 4820	Letter pads	<b>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</b>	
ex 4823	Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape	<b>Manufacture from paper-making materials of Chapter 47</b>	
ex Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans; except for:	<b>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</b>	
4909	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings	<b>Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911</b>	
4910	Calendars of any kind, printed, including calendar blocks:  - Calendars of the "perpetual" type or with replaceable blocks mounted on bases other than paper or paperboard  - Other	<b>Manufacture:</b>  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  <b>Manufacture from materials of any heading, except those of headings 4909 and 4911</b>	
ex Chapter 50	Silk; except for:	<b>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</b>	
ex 5003	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garmetted stock), carded or combed	<b>Carding or combing of silk waste</b>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5004 to-ex 5006	Silk yarn and yarn spun from silk waste	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- other natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>	
5007	<p>Woven fabrics of silk or of silk waste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendaring, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>	
ex Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric; except for:	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5106 to 5110	Yarn of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>	
5111 to 5113	<p>Woven fabrics of wool, of fine or coarse animal hair or of horsehair:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercersing, heat setting, raising, calendaring, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5% of the ex-works price of the product</p>	
ex Chapter 52	Cotton; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5204 to 5207	Yarn and thread of cotton	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>	
5208 to 5212	<p>Woven fabrics of cotton:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>	
ex Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5306 to 5308	Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>	
5309 to 5311	<p>Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- jute yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
		Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
5401 to 5406          5407 and 5408	Yarn, monofilament and thread of man-made filaments          Woven fabrics of man-made filament yarn:  - Incorporating rubber thread  - Other	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul> <p>Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> <p>or</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
		Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
5501 to 5507	Man-made staple fibres	Manufacture from chemical materials or textile pulp	
5508 to 5511	Yarn and sewing thread of man-made staple fibres	Manufacture from <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- raw silk or silk waste, carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- natural fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper-making materials</li> </ul>	
5512 to 5516	Woven fabrics of man-made staple fibres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporating rubber thread</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture from single yarn <sup>(2)</sup>  Manufacture from <sup>(3)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise prepared for spinning,</li> <li>- chemical materials or textile pulp, or</li> <li>- paper</li> </ul> or	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5604	<p>- Other</p> <p>Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics:</p> <p>- Rubber thread and cord, textile covered</p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <p>- natural fibres,</p> <p>- man-made staple fibres made from casein, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p> <p>Manufacture from rubber thread or cord, not textile covered</p> <p>Manufacture from <sup>(2)</sup>:</p> <p>- natural fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,</p> <p>- chemical materials or textile pulp, or</p> <p>- paper-making materials</p>	
5605	<p>Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal</p>	<p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <p>- natural fibres,</p> <p>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning,</p> <p>- chemical materials or textile pulp, or</p> <p>- paper-making materials</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.





HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
5810	Embroidery in the piece, in strips or in motifs	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
5901	Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations	Manufacture from yarn	
5902	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon:  - Containing not more than 90 % by weight of textile materials  - Other	Manufacture from yarn  Manufacture from chemical materials or textile pulp	
5903	Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902	Manufacture from yarn  or  Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, rasing, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
5904	Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape	Manufacture from yarn <sup>(1)</sup>	
5905	Textile wall coverings:  - Impregnated, coated, covered or laminated with rubber, plastics or other materials	Manufacture from yarn	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or - (4)
5906	<p>- Other</p> <p>Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:</p> <p>- Knitted or crocheted fabrics</p> <p>- Other fabrics made of synthetic filament yarn, containing more than 90 % by weight of textile materials</p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <p>- coir yarn,</p> <p>- natural fibres,</p> <p>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from <sup>(2)</sup>:</p> <p>- natural fibres,</p> <p>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p> <p>Manufacture from chemical materials</p> <p>Manufacture from yarn</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
5907	Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered, painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like	<p>Manufacture from yarn</p> <p>or</p> <p>Printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of the unprinted fabric used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product</p>	
5908	<p>Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like, incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated:</p> <p>- Incandescent gas mantles, impregnated</p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture from tubular knitted gas-mantle fabric</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>	
5909 to 5911	<p>Textile articles of a kind suitable for industrial use:</p> <p>- Polishing discs or rings other than of felt of heading 5911</p> <p>- Woven fabrics, of a kind commonly used in papermaking or other technical uses, felted or not, whether or not impregnated or coated, tubular or endless with single or multiple warp and/or weft, or flat woven with multiple warp and/or weft of heading 5911</p>	<p>Manufacture from yarn or waste fabrics or rags of heading 6310</p> <p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <p>- coir yarn,</p> <p>- the following materials:</p> <p>- yarn of polytetrafluoroethylene <sup>(2)</sup>,</p> <p>- yarn, multiple, of polyamide, coated impregnated or covered with a phenolic resin,</p> <p>- yarn of synthetic textile fibres of aromatic polyamides, obtained by polycondensation of <i>m</i>-phenylenediamine and isophthalic acid,</p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory note 5.

<sup>2</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Other	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monofil of polytetrafluoroethylene<sup>(1)</sup>;</li> <li>- yarn of synthetic textile fibres of poly(<i>p</i>-phenylene terephthalamide),</li> <li>- glass fibre yarn, coated with phenol resin and gimped with acrylic yarn<sup>(2)</sup>,</li> <li>- copolyester monofilaments of a polyester and a resin of terephthalic acid and 1,4-cyclohexanediethanol and isophthalic acid,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	Manufacture from <sup>(3)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- coir yarn,</li> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	
Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	Manufacture from <sup>(4)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres,</li> <li>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul>	

<sup>1</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

<sup>2</sup> The use of this material is restricted to the manufacture of woven fabrics of a kind used in paper-making machinery.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>4</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
	<p>- Obtained by sewing together or otherwise assembling, two or more pieces of knitted or crocheted fabric which have been either cut to form or obtained directly to form</p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture from yarn <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture from <sup>(3)</sup>:</p> <p>- natural fibres,</p> <p>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p>	
<p>ex Chapter 62</p> <p>ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 and ex 6211</p> <p>ex 6210 and ex 6216</p> <p>6213 and 6214</p>	<p>Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted, except for:</p> <p>Women's, girls' and babies' clothing and clothing accessories for babies, embroidered</p> <p>Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester</p> <p>Handkerchiefs, shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like:</p>	<p>Manufacture from yarn <sup>(4)</sup><sup>(5)</sup></p> <p>Manufacture from yarn <sup>(6)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product <sup>(7)</sup></p> <p>Manufacture from yarn <sup>(8)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product <sup>(9)</sup></p>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> See Introductory Note 6.

<sup>3</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>4</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>5</sup> See Introductory Note 6.

<sup>6</sup> See Introductory Note 6.

<sup>7</sup> See Introductory Note 6.

<sup>8</sup> See Introductory Note 6.

<sup>9</sup> See Introductory Note 6.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
6217	- Embroidered	Manufacture from unbleached single yarn <sup>(1)</sup> ( <sup>2</sup> )  or  Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product <sup>(3)</sup>	
	- Other	Manufacture from unbleached single yarn <sup>(4)</sup> ( <sup>5</sup> )  or  Making up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatizing, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47.5 % of the ex-works price of the product	
	Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212:		
	- Embroidered	Manufacture from yarn <sup>(6)</sup>  or  Manufacture from unembroidered fabric, provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product <sup>(7)</sup>	

<sup>1</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>2</sup> See Introductory Note 6.

<sup>3</sup> See Introductory Note 6.

<sup>4</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>5</sup> See Introductory Note 6.

<sup>6</sup> See Introductory Note 6.

<sup>7</sup> See Introductory Note 6.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fire-resistant equipment of fabric covered with foil of aluminised polyester</li>   <li>- Interlinings for collars and cuffs, cut out</li>   <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from yarn <sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from uncoated fabric, provided that the value of the uncoated fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product <sup>(2)</sup></p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture from yarn <sup>(3)</sup></p>	
<p>ex Chapter 63</p> <p>6301 to 6304</p>	<p>Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags; except for:</p> <p>Blankets, travelling rugs, bed linen etc.; curtains etc.; other furnishing articles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of felt, of nonwovens</li>   <li>- Other:</li>   <li>- Embroidered</li> </ul>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture from <sup>(4)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- natural fibres, or</li> <li>- chemical materials or textile pulp</li> </ul> <p>Manufacture from unbleached single yarn <sup>(5)</sup><sup>(1)</sup></p> <p>or</p> <p>Manufacture from unembroidered fabric (other than knitted or crocheted), provided that the value of the unembroidered fabric used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	

<sup>1</sup> See Introductory Note 6.

<sup>2</sup> See Introductory Note 6.

<sup>3</sup> See Introductory Note 6.

<sup>4</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>5</sup> See Introductory Note 6.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
6305	<p>— Other</p> <p>Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods</p>	<p>Manufacture from unbleached single yarn <sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>)</p> <p>Manufacture from <sup>(1)</sup>:</p> <p>- natural fibres.</p> <p>- man-made staple fibres, not carded or combed or otherwise processed for spinning, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p>	
6306	<p>Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft, camping goods:</p> <p>- Of nonwovens</p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture from <sup>(1)</sup>(<sup>6</sup>):</p> <p>- natural fibres, or</p> <p>- chemical materials or textile pulp</p> <p>Manufacture from unbleached single yarn <sup>(1)</sup>(<sup>6</sup>)</p>	
6307	Other made-up articles, including dress patterns	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
6308	Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set	

<sup>1</sup> For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

<sup>2</sup> See Introductory Note 6.

<sup>3</sup> For knitted or crocheted articles, not elastic or rubberised, obtained by sewing or assembling pieces of knitted or crocheted fabrics (cut out or knitted directly to shape), see Introductory Note 6.

<sup>4</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>5</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>6</sup> See Introductory Note 6.

<sup>7</sup> For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

<sup>8</sup> See Introductory Note 6.

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles; except for:	Manufacture from materials of any heading, except from assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components of heading 6406	
6406	Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 65	Headgear and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6505	Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed	Manufacture from yarn or textile fibres (1)	
ex Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
6601	Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 6803	Articles of slate or of agglomerated slate	Manufacture from worked slate	
ex 6812	Articles of asbestos; articles of mixtures with a basis of asbestos or of mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate	Manufacture from materials of any heading	
ex 6814	Articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, on a support of paper, paperboard or other materials	Manufacture from worked mica (including agglomerated or reconstituted mica)	

<sup>1</sup> See Introductory Note 6.



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
Chapter 69	Ceramic products	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 70	Glass and glassware, except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7003, ex 7004 and ex 7005	Glass with a non-reflecting layer	Manufacture from materials of heading 7001	
7006	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:  - Glass-plate substrates, coated with a dielectric thin film, and of a semiconductor grade in accordance with SEMII-standards <sup>(1)</sup>  - Other	Manufacture from non-coated glass-plate substrate of heading 7006  Manufacture from materials of heading 7001	
7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass	Manufacture from materials of heading 7001	
7008	Multiple-walled insulating units of glass	Manufacture from materials of heading 7001	
7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors	Manufacture from materials of heading 7001	
7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  or  Cutting of glassware, provided that the total value of the uncut glassware used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
<p>ex 7107, ex 7109 and ex 7111</p> <p>7116</p> <p>7117</p>	<p>- Unwrought -</p> <p>- Semi-manufactured or in powder form</p> <p>Metals clad with precious metals, semi-manufactured</p> <p>Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed)</p> <p>Imitation jewellery</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except those of headings 7106, 7108 and 7110</p> <p>or</p> <p>Electrolytic, thermal or chemical separation of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110</p> <p>or</p> <p>Alloying of precious metals of heading 7106, 7108 or 7110 with each other or with base metals</p> <p>Manufacture from unwrought precious metals</p> <p>Manufacture from metals clad with precious metals, unwrought</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture from base metal parts, not plated or covered with precious metals, provided that the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
<p>ex Chapter 72</p> <p>7207</p> <p>7208 to 7216</p> <p>7217</p> <p>ex 7218, 7219 to 7222</p>	<p>Iron and steel; except for:</p> <p>Semi-finished products of iron or non-alloy steel</p> <p>Flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel</p> <p>Wire of iron or non-alloy steel</p> <p>Semi-finished products, flat-rolled products, bars and rods, angles, shapes and sections of stainless steel</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture from materials of heading 7201, 7202, 7203, 7204 or 7205</p> <p>Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206</p> <p>Manufacture from semi-finished materials of heading 7207</p> <p>Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7218</p>	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
7223  ex 7224, 7225 to 7228  7229	Wire of stainless steel  Semi-finished products, flat-rolled products, hot-rolled bars and rods, in irregularly wound coils, angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel  Wire of other alloy steel	Manufacture from semi-finished materials of heading 7218	Manufacture from ingots or other primary forms of heading 7206, 7218 or 7224  Manufacture from semi-finished materials of heading 7224
ex Chapter 73  ex 7301  7302  7304, 7305 and 7306  ex 7307  7308  ex 7315	Articles of iron or steel; except for:  Sheet piling  Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails  Tubes, pipes and hollow profiles, of iron (other than cast iron) or steel  Tube or pipe fittings of stainless steel (ISO No X5CrNiMo 1712), consisting of several parts  Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel  Skid chain	Manufacture from materials of any heading, except that of the product  Manufacture from materials of heading 7206  Manufacture from materials of heading 7206  Manufacture from materials of heading 7206, 7207, 7218 or 7224  Turning, drilling, reaming, threading, deburring and sandblasting of forged blanks, provided that the total value of the forged blanks used does not exceed 35 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, welded angles, shapes and sections of heading 7301 may not be used  Manufacture in which the value of all the materials of heading 7315 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex Chapter 74	Copper and articles thereof, except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
7401	Copper mattes; cement copper (precipitated copper)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7402	Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7403	Refined copper and copper alloys, unwrought: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refined copper</li> <li>- Copper alloys and refined copper containing other elements</li> </ul>	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7404	Copper waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
7405	Master alloys of copper	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 75	Nickel and articles thereof, except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
7501 to 7503	Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy; unwrought nickel; nickel waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 76	Aluminium and articles thereof, except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
7601	Unwrought aluminium	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>or</p> <p>Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium</p>	
7602	Aluminium waste or scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 7616	Aluminium articles other than gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, and expanded metal of aluminium	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product. However, gauze, cloth, grill, netting, fencing, reinforcing fabric and similar materials (including endless bands) of aluminium wire, or expanded metal of aluminium may be used; and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
Chapter 77	Reserved for possible future use in the HS		
ex Chapter 78	Lead and articles thereof, except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
7801	<p>Unwrought lead:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refined lead</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture from "bullion" or "work" lead</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7802 may not be used</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
7802	Lead waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 79	Zinc and articles thereof; except for:	Manufacture: <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
7901	Unwrought zinc	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 7902 may not be used	
7902	Zinc waste and scrap	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 80	Tin and articles thereof; except for:	Manufacture: <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
8001	Unwrought tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, waste and scrap of heading 8002 may not be used	
8002 and 8007	Tin waste and scrap; other articles of tin	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Other base metals, wrought; articles thereof</li> <li>- Other</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product  Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	(4)
8206	Tools of two or more of the headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8202 to 8205. However, tools of headings 8202 to 8205 may be incorporated into the set, provided that their total value does not exceed 15 % of the ex-works price of the set	
8207	Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning, or screwdriving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools	Manufacture: <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
8208	Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances	Manufacture: <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
ex 8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, knife blades and handles of base metal may be used	
8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paper knives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files)	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used	
8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, handles of base metal may be used	
ex Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 8302	Other mountings, fittings and similar articles suitable for buildings, and automatic door closers	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8302 may be used, provided that their total value does not exceed 20 % of the ex-works price of the product	



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 8306	Statuettes and other ornaments, of base metal	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, other materials of heading 8306 may be used, provided that their total value does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof, except for:	Manufacture:	
		- from materials of any heading, except that of the product, and	
		- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8401	Nuclear fuel elements	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
8402	Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers	Manufacture:	
		- from materials of any heading, except that of the product, and	
		- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8403 and ex 8404	Central heating boilers other than those of heading 8402 and auxiliary plant for central heating boilers	Manufacture from materials of any heading, except those of headings 8403 and 8404	
8406	Steam turbines and other vapour turbines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8407	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8408	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8409	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
		(3)	or (4)
8411	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8412	Other engines and motors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8413	Rotary positive displacement pumps	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8414	Industrial fans, blowers and the like	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8415	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other, heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product,  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 8419	Machines for wood, paper pulp, paper and paperboard industries	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8420	Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefore	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8423	Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8425 to 8428	Lifting, handling, loading or unloading machinery	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8429	<p>Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Road rollers</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
	Other	Manufacture in which:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
		- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and	
		- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	
8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers	Manufacture in which:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
		- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and	
		- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product	
ex 8431	Parts suitable for use solely or principally with road rollers	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8439	Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard	Manufacture in which:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
		- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and	
		- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	
8441	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds	Manufacture in which:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
		- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and	
		- within the above limit, the value of all the materials of the same heading as the product used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product	
ex 8443	Printers, for office machines (for example automatic data processing machines, word-processing machines, etc.)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
8444 to 8447	Machines of these headings for use in the textile industry	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8448	Auxiliary machinery for use with machines of headings 8444 and 8445	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8452	<p>Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewing machines (lock stitch only) with heads of a weight not exceeding 16 kg without motor or 17 kg with motor</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product,</li> <li>- the value of all the non-originating materials used in assembling the head (without motor) does not exceed the value of all the originating materials used, and</li> <li>- the thread-tension, crochet and zigzag mechanisms used are originating</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	
8456 to 8466	Machine-tools and machines and their parts and accessories of headings 8456 to 8466	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8469 to 8472	Office machines (for example, typewriters, calculating machines, automatic data processing machines, duplicating machines, stapling machines)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8480	Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
8482	Ball or roller bearings	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	
8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes and parts and accessories thereof</li> <li>- Machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, and parts and accessories thereof</li> <li>- Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass and parts and accessories thereof</li> <li>- Marking-out instruments which are pattern generating apparatus of a kind used for producing masks or reticles from photoresist coated substrates; parts and accessories thereof</li> <li>- moulds, injection or compression types</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
8487	<p>- lifting, handling, loading or unloading machinery</p> <p>Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this Chapter</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8431 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex Chapter 85	<p>Electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles; except for:</p>	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8501	<p>Electric motors and generators (excluding generating sets)</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8502	<p>Electric generating sets and rotary converters</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8501 and 8503 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex 8504	<p>Power supply units for automatic data-processing machines</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 8517	Other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of headings 8443, 8525, 8527 or 8528	Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
ex 8518	Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets	Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
8519	Sound recording and sound reproducing apparatus	Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8521	Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner	Manufacture in which: <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8523	- Unrecorded discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, but excluding products of Chapter 37;	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	



HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recorded discs, tapes solid-state non-volatile storage devices and other media for the recording of sound or of other phenomena, but excluding products of Chapter 37</li> <li>- Matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37;</li> <li>- Proximity cards and "smart cards" with two or more electronic integrated circuits</li> <li>- "Smart cards" with one electronic integrated circuit</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8523 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>or</p> <p>The operation of diffusion, in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant, whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
8525	Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8528	<p>- Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471</p> <p>- Other monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; Reception apparatus for television -, whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus;</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8529	<p>Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528:</p> <p>- Suitable for use solely or principally with video recording or reproducing apparatus</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable for use solely or principally with monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus, of a kind solely or principally used in an automatic data-processing system of heading 8471</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8535	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage exceeding 1000 V	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8536	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits for a voltage not exceeding 1000 V</li> <li>- connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables</li> <li>- of plastics</li> <li>- of ceramics</li> </ul>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
8537	<p>-- of copper</p> <p>Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517</p>	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 8538 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex 8541	Diodes, transistors and similar semi-conductor devices, except wafers not yet cut into chips	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
ex 8542	<p>Electronic integrated circuits</p> <p>- Monolithic integrated circuits</p>	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul> <p>or</p> <p>The operation of diffusion (in which integrated circuits are formed on a semi-conductor substrate by the selective introduction of an appropriate dopant), whether or not assembled and/or tested in a country other than those specified in Articles 3 and 4</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Multichips which are parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter</li> <li>- Others</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
8544	Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8545	Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8546	Electrical insulators of any material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating materials apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
8548	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this Chapter</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	- Electronic microassemblies	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of headings 8541 and 8542 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p>
ex Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds; except for:	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	
8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof; except for:	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	
8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
8711	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars:		

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
	<p>- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity:</p> <p>-- Not exceeding 50 cm<sup>3</sup></p> <p>-- Exceeding 50 cm<sup>3</sup></p> <p>- Other</p>	<p>Manufacture in which:</p> <p>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</p> <p>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</p> <p>Manufacture in which:</p> <p>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</p> <p>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</p> <p>Manufacture in which:</p> <p>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</p> <p>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 20 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex 8712	Bicycles without ball bearings	Manufacture from materials of any heading, except those of heading 8714	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
8715	Baby carriages and parts thereof	<p>Manufacture:</p> <p>- from materials of any heading, except that of the product, and</p> <p>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof; except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex 8804	Rotochutes	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 8804	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
8805	Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
Chapter 89	Ships, boats and floating structures	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, hulls of heading 8906 may not be used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product
ex Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof; except for:	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9001	Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarizing material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9002	Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9004	Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40% of the ex-works price of the product	



HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
ex 9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor, except for astronomical refracting telescopes and mountings therefor	<p><b>Manufacture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product; and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
ex 9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than electrically ignited flashbulbs	<p><b>Manufacture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus	<p><b>Manufacture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection	<p><b>Manufacture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product,</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- in which the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 9014	Other navigational instruments and appliances	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9016	Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9017	Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9018	Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electro-medical apparatus and sight-testing instruments:  - Dentists' chairs incorporating dental appliances or dentists' spittoons  - Other	Manufacture from materials of any heading, including other materials of heading 9018  Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product
9019	Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus	Manufacture:  - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
9020	Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and  - in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9024	Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics)	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9025	Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9026	Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9027	Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9028	Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor:  - Parts and accessories	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
9029	- Other  Revolution counters, production counters, taximeters, mileometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used  Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product
9030	Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9031	Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9032	Automatic regulating or controlling instruments and apparatus	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9033	Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
ex Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof, except for:	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product	
9105	Other clocks	Manufacture in which:  - the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and  - the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
9109	Clock movements, complete and assembled	<p>Manufacture in which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- the value of all the non-originating materials used does not exceed the value of all the originating materials used</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9110	Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements	<p>Manufacture in which</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- within the above limit, the value of all the materials of heading 9114 used does not exceed 10 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9111	Watch cases and parts thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9112	Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof	<p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product</p>
9113	<p>Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Of base metal, whether or not gold- or silver-plated, or of metal clad with precious metal</li> <li>- Other</li> </ul>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
<p>ex Chapter 94</p> <p>ex 9401 and ex 9403</p> <p>9405</p> <p>9406</p>	<p>Furniture: bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings; except for:</p> <p>Base metal furniture, incorporating unstuffed cotton cloth of a weight of 300 g/m<sup>2</sup> or less</p> <p>Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included</p> <p>Prefabricated buildings</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>or</p> <p>Manufacture from cotton cloth already made up in a form ready for use with materials of heading 9401 or 9403, provided that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the value of the cloth does not exceed 25 % of the ex-works price of the product, and</li> <li>- all the other materials used are originating and are classified in a heading other than heading 9401 or 9403</li> </ul> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</p>	<p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p> <p>Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 40 % of the ex-works price of the product</p>
<p>ex Chapter 95</p> <p>ex 9503</p>	<p>Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof, except for:</p> <p>Other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds</p>	<p>Manufacture from materials of any heading, except that of the product</p> <p>Manufacture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- from materials of any heading, except that of the product, and</li> <li>- in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product</li> </ul>	

HS heading (1)	Description of product (2)	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status (3) or (4)	
ex 9506	Golf clubs and parts thereof	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, roughly-shaped blocks for making golf-club heads may be used	
ex Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles: except for:	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	
ex 9601 and ex 9602	Articles of animal, vegetable or mineral carving materials	Manufacture from "worked" carving materials of the same heading as the product	
ex 9603	Brooms and brushes (except for besoms and the like and brushes made from marten or squirrel hair), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, paint pads and rollers, squeegees and mops	Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
9605	Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning	Each item in the set must satisfy the rule which would apply to it if it were not included in the set. However, non-originating articles may be incorporated, provided that their total value does not exceed 15% of the ex-works price of the set	
9606	Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks	Manufacture: - from materials of any heading except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	
9608	Ball-point pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609	Manufacture from materials of any heading, except that of the product. However, nibs or nib-points of the same heading as the product may be used	
9612	Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes	Manufacture: - from materials of any heading, except that of the product, and - in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product	

HS heading	Description of product	Working or processing, carried out on non-originating materials, which confers originating status	
(1)	(2)	(3)	or (4)
ex 9613	Lighters with piezo-igniter	Manufacture in which the value of all the materials of heading 9613 used does not exceed 30 % of the ex-works price of the product	
ex 9614	Smoking pipes and pipe bowls	Manufacture from roughly-shaped blocks	
Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	Manufacture from materials of any heading, except that of the product	



ANNEX III A TO PROTOCOL I

**Specimen of movement certificate EUR 1 and application for a movement  
Certificate EUR 1**

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m<sup>2</sup>. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of an EFTA State and of Macedonia may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

**MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1**

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1      N° A      000.000		
	See notes overleaf before completing this form		
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between		
	..... and ..... <i>(insert appropriate countries, group of countries or territories)</i>		
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details (Optional)	7. Remarks		
8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages(1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (l,m <sup>3</sup> ,etc.)	10. Invoices (Optional)	
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified Export document (2) Form .....No. Stamp From ..... Customs office ..... Issuing country or territory..... ..... Date ..... <i>(Signature)</i>		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.  Place and date: ..... ..... <i>(Signature)</i>	

1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.  
2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

<p>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</p>	<p>14. RESULT OF VERIFICATION</p> <p>Verification carried out shows this certificate (1)</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested</p> <p>.....</p> <p>(Place and date) <span style="float: right;">Stamp</span></p> <p>.....</p> <p>(Signature)</p>	<p>.....</p> <p>(Place and date) <span style="float: right;">Stamp</span></p> <p>.....</p> <p>(Signature)</p> <p>(1) Insert X in the appropriate box.</p>

**NOTES**

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

**APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE**

1. Exporter (Name, full address, country)	EUR.1      N° A      000.000	
	See notes overleaf before completing this form	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Application for a certificate to be used in preferential trade between	
	..... and	
	..... (insert appropriate countries, group of countries or territories)	
6. Transport details (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
	7. Remarks	
8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (l,m <sup>3</sup> ,etc.)	10. Invoices (Optional)

<sup>1)</sup> If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.

## DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

.....  
.....  
.....  
.....

SUBMIT the following supporting documents <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....  
(Place and date)

.....  
(Signature)

---

<sup>(1)</sup> For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

ANNEX III B TO PROTOCOL [ ]

**Specimen of movement certificate EUR-MED and application for a movement  
certificate EUR-MED**

Printing instructions

1. Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 mm or plus 8 mm in the length may be allowed. The paper used must be white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing not less than 25 g/m<sup>2</sup>. It shall have a printed green guilloche pattern background making any falsification by mechanical or chemical means apparent to the eye.
2. The competent authorities of the contracting parties may reserve the right to print the forms themselves or may have them printed by approved printers. In the latter case, each form must include a reference to such approval. Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by which it can be identified.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	<b>EUR-MED</b> No <b>A 000.000</b>	
	See notes overleaf before completing this form.	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	2. Certificate used in preferential trade between ..... and ..... (Insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)	7. Remarks  <input type="checkbox"/> Cumulation applied with ..... (name of the country/countries) <input type="checkbox"/> No cumulation applied.  (Insert X in the appropriate box)	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages <sup>(1)</sup> ; Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m <sup>3</sup> , etc.)	10. Invoices (Optional)
<b>11. CUSTOMS ENDORSEMENT</b> Declaration certified Export document (2) Form .....No ..... Of ..... Customs office ..... Issuing country or territory ..... Stamp ..... Place and date ..... ..... (Signature)	<b>12. DECLARATION BY THE EXPORTER</b> I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.  Place and date .....  ..... (Signature)	

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate  
 (2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.

<p><b>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</b></p>	<p><b>14. RESULT OF VERIFICATION</b></p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.</p> <p>..... (Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>..... (Signature)</p>	<p>Verification carried out shows that this certificate <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>..... (Place and date)</p> <p>Stamp</p> <p>..... (Signature)</p> <p>(1) Insert X in the appropriate box.</p>

**NOTES**

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate, and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.



APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country)	<b>EUR-MED</b> No <b>A 000.000</b>	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	See notes overleaf before completing this form.	
6. Transport details (Optional)	2. Application for a certificate to be used in preferential trade between ..... and ..... (Insert appropriate countries or groups of countries or territories)	
	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination
	7. Remarks <input type="checkbox"/> Cumulation applied with ..... (name of the country/countries) <input type="checkbox"/> No cumulation applied. (Insert X in the appropriate box)	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages <sup>(1)</sup> Description of goods	9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m <sup>3</sup> , etc.)	10. Invoices (Optional)

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state « in bulk » as appropriate

**DECLARATION BY THE EXPORTER**

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enable these goods to meet the above conditions:

.....  
.....  
.....  
.....

SUBMIT the following supporting documents <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....  
(Place and date)

.....  
(Signature)

---

<sup>1</sup> For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

ANNEX IV A TO PROTOCOL [ ]

**Text of the invoice declaration**

The invoice declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

**English version**

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... <sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin <sup>(2)</sup>.

**German version**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs-Nr. ... <sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind <sup>(2)</sup>.

**French version**

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... <sup>(1)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... <sup>(2)</sup>.

**Italian version**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... <sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... <sup>(2)</sup>.

**Icelandic Version**

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... <sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna <sup>(2)</sup>.

Norwegian Version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...  
(<sup>1</sup>)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ...  
preferanseopprinnelse (<sup>2</sup>).

Macedonian version

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение  
бр.....(<sup>1</sup>)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие  
производи се со ..... (<sup>2</sup>) преференцијално потекло.

..... 3  
(Place and date)

..... 4  
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

- 1 When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.
- 2 Origin of products to be indicated.
- 3 These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.
- 4 See Article 22(7) of the Protocol. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

ANNEX IV B TO PROTOCOL [ ]

**Text of the invoice declaration EUR-MED**

The invoice declaration EUR-MED, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>(i)</sup> preferential origin.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied <sup>(iii)</sup>

German version

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...<sup>(i)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...<sup>(ii)</sup> Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied <sup>(iii)</sup>

French version

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...<sup>(i)</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>(ii)</sup>.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied <sup>(iii)</sup>

Italian version

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>(i)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(ii)</sup>

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied <sup>(iii)</sup>

- 2 -

Icelandic Version

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...<sup>(i)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... friðindauppruna<sup>(ii)</sup>.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied<sup>(iii)</sup>

Norwegian Version

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. <sup>(i)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse<sup>(ii)</sup>.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied<sup>(iii)</sup>

Macedonian version

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.....<sup>(1)</sup>) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со .....<sup>(2)</sup> преференцијално потекло.

- cumulation applied with .....(name of the country/countries)
- no cumulation applied<sup>(iii)</sup>

..... iv  
(Place and date)

..... v  
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

ANNEX V TO PROTOCOL [ ]

List of countries or territories participating in the Euro-Mediterranean partnership based on the Barcelona Declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference between the European Communities and the countries or territories mentioned below:

Algeria

Egypt

Israel

Jordan

Lebanon

Morocco

Syria

Tunisia

Turkey

PLO for the benefit of the Palestinian Authority (West Bank and Gaza Strip)

- 
- i When the invoice declaration is made out by an approved exporter within the meaning of Article 23 of the Protocol, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.
- ii Origin of products to be indicated
- iii Complete and delete as necessary
- iv These indications may be omitted if the information is contained on the document itself
- v See Article 22(7) of the protocol. In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.

### Член 3

Министерството за економија се определува како орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите.

### Член 4

Овој Закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".



## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

### А. Уставна основа за донесување на законот

Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија според кој, Собранието на Република Македонија со закон ги ратификува меѓународните договори на Република Македонија.

### Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата на меѓународниот договор

Потребата за донесувањето на овој Закон произлегува од измените и дополнувањата на Договорот за трговска соработка усвоени на втората седница на Мешовитиот Македонија-ЕФТА Комитет во Женева, на 27 и 28.11.2008 год. На овој состанок се усвоени четири одлуки, како и примената на ХС системот 2007 во врска со Анексите I-IV, Анекс I (земјоделски производи кои спаѓаат во Глава 25 до 97 од ХС); Анекс II (риби и други морски производи); Анекс III Протокол А (обработени земјоделски производи) и Анекс IV Протокол Б-потекло на стоката за усогласување со Харминизиран систем 2007 во рамки на Светската Царинска Организација.

Измените и дополнувањата на предметниот Договор се утврдени со следните усвоени четири одлуки и тоа:

- Одлуката бр.1 се однесува на измена на Анекс II-Риби и други морски производи каде се укинуваат царинските давачки при увозот или давачките кои имаат ист ефект за еден производ по потекло од некоја од ЕФТА земјите или од Република Македонија, а во вториот дел на одлуката е додаден производ од Табелата 4 на Анекс II кој се применува за хранење на животни и во него има содржани состојки кои швајцарската страна ги заштитува, а кој важи за извоз од Република Македонија во одредени ЕФТА земји според висина на применлива царинска стапка во Швајцарија и Кнежевството Лихтенштајн.
- Одлуката бр.2 се однесува на измени на Протокол А кој се однесува на преработените земјоделски производи. Табелите 1-5 во Протоколот А се заменети со Табелите 1 и 2 каде се наведени преференцијални царини или производи без царини со потекло од ЕФТА земјите и потекло од Република Македонија, каде што ЕФТА земјите и Република Македонија овозможиле концесии не помалку поволни од оние кои веќе ги применуваат со ЕУ.
- Одлуката бр. 3 се однесува на измените на Анекс I во врска со производите кои не се покриени со овој Договор согласно истите услови дадени од ЕФТА земјите и Република Македонија на ЕУ, односно извршени се измени со цел овозможување на еднаков пазарен пристап од страна на ЕФТА земјите и Република Македонија со земјите членки на СТО. Усогласувањето на Анекс I од Договорот за слободна трговија со ЕФТА земјите е поврзано со

усогласувањето на Анекс I во рамки на Светската трговска организација.

- Во одлуката бр. 4 измените во Протоколот Б во врска со дефиницијата на концептот „ Производи со потекло“ и методи на административна соработка, е изменет Протокол Б - потекло на стоката и во делот за кумулација се воведени нови членови, каде што кумулацијата на билатерална основа со ЕФТА земјите, да важи и за Турција, земјите членки на Европска Унија, Фарски острови, земјите кои се поврзани со Процесот за стабилизација и асоцијација (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Србија и Косово) и за прв пат земјите учеснички на Евро-медитеранското партнерство (Алжир, Египет, Израел, Јордан, Либан, Мароко, Сирија, Тунис, Турција и Западниот брег и Појасот Газа).

В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките закони

Овој Договор не бара донесување на нови или измена на важечките закони.

Г. Оцена за потребата од ангажирање финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за спроведување на меѓународниот договор

За спроведување на меѓународниот договор не е потребно ангажирање на дополнителни финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.